

ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ: д-р Фатмир Бесими, министер за
економија и

д-р Методиј Хаџи Васков, заменик на
министерот за економија

ПОВЕРЕНИЦИ: Катерина Костеска, државен секретар
во Министерството за економија и

Нериман Целадини, раководител на
Сектор во Министерството за
економија

ПРЕДЛОГ-ЗАКОН за заштита на конкуренцијата

Скопје, јули 2010 година



Република Македонија
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр.51-4221/1
31.07.2010 година
Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СОБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

Примено	11-08-2010		
Орг. едн.	Број	Присог	Вредност
07	3447/1		

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ

Врз основа на членот 91 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 132 и 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија Ви поднесува Предлог-закон за заштита на конкуренцијата, што го утврди на седницата, одржана на 31.07.2010 година.

За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени д-р Фатмир Бесими, министер за економија и м-р Методиј Хаџи Васков, заменик на министерот за економија, а за повереници Катерина Костеска, државен секретар во Министерството за економија и Нериман Џеладини, раководител на Сектор во Министерството за економија.

Овој закон произлегува од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



м-р Никола Груевски

Подготвил: Дејан Јакимовски
Контролирал: Митра Спасовска
Одобрил: Кирил Божиновски

ВОВЕД

I. ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО РЕГУЛИРАЊЕТО НА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Определбата за гарантирање на слободата на пазарот и претприемништвото и заштитата на еднаквата правна положба на сите субјекти на пазарот како темелни вредности утврдени со Уставот на Република Македонија нужно ја наметна потребата од уредување на овие односи со посебен закон.

Оттука, првиот закон со кој се регулираа основите на правото на заштита на конкуренцијата во Република Македонија беше Законот против ограничувањата на конкуренцијата, донесен во декември 1999, а со примена од април 2000 година, со што се создадоа услови за реализација на уставната гаранција на слободата на пазарот и претприемништвото, како и на уставната определба за обезбедување еднаква правна положба на субјектите на пазарот.

Меѓутоа, текстот на овој закон создаваше потешкотии при читањето, особено заради формата, систематиката и законодавната техника, кои доаѓаат до израз кај номотехниката (гломазни членови и упатувачки норми), јазикот и правната терминологија која се користеше во одредбите на законот, а содржеше и одредени решенија кои не кореспондираат со важечките позитивни прописи. Поради сето ова, а во отсуство на позасилени мерки на принуда во спроведувањето на законот не можеше да се очекува тој да ја постигне својата основна цел, а тоа е ефикасна заштита на слободната конкуренција како принцип на пазарната економија. Измени и дополнувања на овој закон се направени во април 2002 година, но со истите не се отстранија недостатоците во однос на нејасноста на одредени решенија, неусогласеноста со други закони на Република Македонија, нерегулирање на основните процедурални правила, а особено отсуство на колегијален орган за донесување на одлуки.

Од овие причини, а особено заради усогласување на законот со правото на ЕУ од областа на конкуренцијата, во јануари 2005 година беше донесен нов Закон за заштита на конкуренцијата. Овој закон претставуваше значаен чекор напред во постигнување на целосна усогласеност на правото за заштита на конкуренцијата на Република Македонија со соодветното право на ЕУ, бидејќи со овој закон се постигна целосна усогласеност на материјално правните одредби за заштита на конкуренцијата во Република Македонија со соодветните одредби од правниот систем на ЕУ.

Во мај 2006 беа направени измени и дополнувања на Законот за заштита на конкуренцијата во насока на зголемување на бројот на професионално ангажирани членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата, како резултат на фактот што во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата премина и контролата на државната помош.

Во февруари 2007 година повторно беа направени измени и дополнувања на Законот за заштита на конкуренцијата, како резултат на потребата од усогласување на прекршочните одредби содржани во овој закон со Законот за прекршоците ("Службен весник на РМ" бр. 62/2006). Со овие измени и дополнувања на Законот за заштита на конкуренцијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата стана надлежен прекршочен орган за водење на прекршочни постапки и изрекување на прекршочни санкции за прекршоците предвидени со Законот за заштита на конкуренцијата.

Со овие измени и дополнувања на Законот за заштита на конкуренцијата беа отстранети некои од забелешките на Европската Комисија во однос на неефикасноста на дотогашниот систем на санкционирање на повредите на

одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата-Комисијата за заштита на конкуренцијата во управна постапка утврдуваше повреда на одредбите на Законот, а прекршочна санкција за така утврдената повреда изрекуваше надлежен суд во прекршочна постапка. Меѓутоа, и новововедениот систем, според кој Комисијата за заштита на конкуренцијата води најпрво управна, а потоа и прекршочна постапка за едно исто однесување со цел во управна постапка да утврди постоење на забранет договор, одлука или договорна практика или злоупотреба на доминантна позиција или повреда на обрската за пријавување на концентрација, а потоа во прекршочна постапка да изрече прекршочна санкција за таквото однесување кое истовремено претставува и прекршок, се покажа како неефикасен. Ова особено со оглед на фактот што против решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата донесени во управна постапка, незадоволната странка има право на тужба до Управниот Суд, а против пресудите на Управниот суд и жалба до Врховниот Суд. Дури откако решението донесено во управна постапка ќе стане правосилно, Комисијата за заштита на конкуренцијата може да поведе прекршочна постапка која истотака завршува со решение против кое повторно незадоволната странка има право на тужба до Управниот Суд а против пресудите на Управниот суд и жалба до Врховниот Суд. Изречената прекршочна санкција може да се изврши дури откако решението донесено во прекршочна постапка ќе стане правосилно, што во пракса значи дека од моментот на утврдување на повреда на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата до моментот на извршување на санкцијата поминува многу време, со што се ослабува репресивната улога и превентивното дејство на пропишаните санкции.

Неефикасноста која произлегува од ваквата поставеност на системот за утврдување и санкционирање на повредите на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата беше констатирана и означена како недостаток и во извештаите на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија, па оттука нужно се јави потребата од унапредување на системот и воведување на нови, поефикасни законски решенија.

Со оглед на големиот обем на измени и дополнувања на одредбите од постојниот Закон за заштита на конкуренцијата потребни за отстранување на горенаведените недостатоци, а преку детално регулирање на постапката пред Комисијата за заштита на конкуренцијата во самиот Закон за заштита на конкуренцијата и воведување на т.н. *leniency* програма заради поттикнување на соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата при детекција на најтешките облици на ограничување на конкуренцијата, се пристапи кон изготвување на нов предлог Закон за заштита на конкуренцијата.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ЗАКОНОТ

Основна цел на Предлог – Законот е понатамошно хармонизирање на законодавството за заштита на конкуренцијата во Република Македонија со соодветното законодавство на ЕУ, како и подобрување на ефикасноста на постапката и отстранување на детектираните недостатоци и слабости во досегашното постапување на Комисијата за заштита на конкуренцијата при спроведувањето на досегашното законодавство за заштита на конкуренцијата во Република Македонија, а се со цел поттикнување на економската ефикасност и благосостојбата на потрошувачите. Притоа, со Предлог-Законот се врши усогласување на нашето законодавство за заштита на конкуренцијата со членовите 101, 102 и 106 од Договорот за функционирање на Европската Унија (Службен весник на ЕУ бр. Ц 115/49 од 09.05.2008), како и со Регулатива 1/2003

(Службен весник на ЕУ бр. Л 1/1 од 04.01.2003), Регулатива 773/2004 (Службен весник на ЕУ бр. Л 123/18 од 27.04.2004) и Регулатива бр.139/2004 (Службен весник на ЕУ бр. Л 24/1 од 29.01.2004).

Предлог-Законот има за цел да обезбеди слобода на пазарот и претприемништвото (како темелна вредност на Уставот на РМ), законитост и ефикасност во постапувањето на Комисијата за заштита на конкуренцијата, како и ефикасен надзор над функционирањето на пазарите со цел спречување на нарушување на конкуренцијата и создавање услови за непречено функционирање на ефективна пазарна конкуренција.

Токму затоа, Предлог-Законот предвидува понатамошно хармонизирање на македонското законодавство во оваа област со законодавството на ЕУ, особено преку воведување на т.н “leniency” програма за ослободување или намалување на глобата на оние претпријатија кои ќе соработуваат во детекција на најтешките нарушувања на пазарната конкуренција, како и унапредување на законитоста и ефикасноста во постапувањето на Комисијата за заштита на конкуренцијата преку усогласување на одредбите од Предлог-Законот со Законот за прекршоците (Службен весник на РМ бр.62/06) и воведување на единствена прекршочна постапка во која Комисијата за заштита на конкуренцијата истовремено ќе утврдува постоење на повреда на одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, постоење на прекршок предвиден со Законот за заштита на конкуренцијата и ќе изрекува соодветна прекршочна санкција за така утврдениот прекршок.

III. ФИНАНСИСКИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Предлог-Законот нема финансиски последици врз Буџетот на Република Македонија и врз други финансиски средства.

Спроведувањето на Законот не повлекува материјални обврски за одделни субјекти.

IV .ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на Законот што се предлага не се потребни дополнителни финансиски средства и истиот нема да повлече материјални обврски за одделни субјекти.

V. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ СО ПРАВОТО НА ЕУ

Со Предлог-Законот се врши усогласување на нашето законодавство за заштита на конкуренцијата со членовите 101, 102 и 106 од Договорот за функционирање на Европската Унија (Службен весник на ЕУ бр. Ц 115/49 од 09.05.2008), како и со Регулатива 1/2003 (Службен весник на ЕУ бр. Л 1/1 од 04.01.2003), Регулатива 773/2004 (Службен весник на ЕУ бр. Л 123/18 од 27.04.2004) и Регулатива бр.139/2004 (Службен весник на ЕУ бр. Л 24/1 од 29.01.2004).

ПРЕДЛОГ
НА
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ДЕЛ ПРВИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на законот
Член 1

Со овој закон се уредуваат забранетите облици на спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, мерките и постапките во врска со ограничувањата на конкуренцијата.

Цел на законот
Член 2

Цел на овој закон е обезбедување слободна конкуренција на домашниот пазар заради поттикнување на економска ефикасност и благосостојба на потрошувачите.

Примена на законот
Член 3

(1) Овој закон се применува на облиците на спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата (во понатамошниот текст: нарушување на конкуренцијата) што произведуваат дејство на територијата на Република Македонија, дури и кога тие произлегуваат од акти и дејствија сторени или преземени надвор од територијата на Република Македонија.

(2) Овој закон се применува на:

-претпријатија, здруженија на претпријатија, поврзани претпријатија, државна управа и

-јавни претпријатија, претпријатија на кои им е доверено извршување на услуги од општ економски интерес, кои по својата природа претставуваат монополи кои прибираат приходи или имаат посебни и ексклузивни права или концесии, освен во случаите кога примената на одредбите од овој закон би го спречило извршувањето на надлежностите утврдени со закон или за кои што тие субјекти се основани.

(3) Во оцена на облиците на нарушување на конкуренцијата кои можат да имаат влијание на трговијата меѓу Република Македонија и Европските заедници, согласно со членот 69 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нејзините земји членки, на соодветен начин се применуваат критериумите кои произлегуваат од правилната примена на правилата за конкуренција во Европската Унија.

Правни односи на кои законот не се применува
Член 4

Овој закон не се применува на односите кои се уредени со колективните договори склучени меѓу работодавците и синдикатите, ако тие не се дискриминаторни кон другите субјекти.

Дефиниции
Член 5

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следното значење:

- "претпријатие" е секој вид на деловен потфат без оглед на тоа како е организиран и од кого е воден (трговско друштво, трговец поединец, задруга, здружение на претпријатија и др.), слободните професии (адвокати, лекари, архитекти, сметководители, нотари и др.), јавните претпријатија основани заради вршење на дејности од јавен интерес како и секое друго правно или физичко лице, установа и друго правно и физичко лице кое има јавни овластувања или орган на државна управа што е ангажиран во водењето на некоја економска активност, без оглед на тоа дали се сметаат за трговци или не;

- "здружение на претпријатија" е здружение на две или повеќе претпријатија кое директно не врши економска активност, но има или може да има влијание на однесувањето на претпријатијата на пазарот, без оглед на формата на здружување;

- "поврзани претпријатија" се владеачките односно зависните претпријатија согласно со закон;

- "државна управа" се Владата на Република Македонија, министерствата, органи во состав на министерствата, самостојни органи на државната управа, управни организации, единиците на локална самоуправа и Градот Скопје.

- "економска активност" е промет на стоки и/или услуги на пазарот без оглед на тоа дали целта на таквиот промет е остварување на добивка или не;

- "пазар" е место каде што продавачите и купувачите остваруваат понуда и побарувачка на стоки и услуги;

- "релевантен пазар" е релевантен пазар на стоки и релевантен географски пазар;

- "релевантен пазар на стоки" е пазар на сите стоки и/или услуги што се сметаат за меѓусебно разменливи или заменливи за потрошувачот, според карактеристиките на стоките, нивните цени и нивната наменска употреба;

- "релевантен географски пазар" е пазар на подрачје во кое засегнатите претпријатија се вклучени во понудата и побарувачката на стоки и/или услуги, во кое условите за конкуренција се доволно хомогени и можат да се разграничат од соседните подрачја, според условите за конкуренција кои се значително различни во тие подрачја;

- "договори и одлуки" се правни дела со кои се уредуваат прашања што се однесуваат на условите на работењето, а чија што цел или последица е нарушување на конкуренцијата. Ова се однесува и на поединечните одредби на договорите и одлуките, кои можат да бидат изрични или премолчни;

- "картели" се договори и одлуки и/или усогласено однесување помеѓу две или повеќе претпријатија чија цел е координирање на нивното однесување како конкуренти на пазарот и/или влијаење на релевантните параметри на

конкуренцијата, особено преку фиксирање на куповни или продажни цени или други услови на тргување, ограничување на производство или воспоставување продажни квоти, поделба на пазари, договарање при учество на тендери, ограничување на увоз или извоз и/или анти-конкурентско однесување насочено спрема други претпријатија-конкуренти на учесниците во картелот;

- "усогласено однесување" е координирање на однесувањето помеѓу две или повеќе претпријатија како резултат на што, и без склучување на договор, доаѓа до намерно заменување на состојбата на непречена конкуренција на релевантниот пазар со состојба на практична соработка помеѓу претпријатијата. До усогласено однесување може да дојде како резултат на директни или индиректни контакти помеѓу претпријатијата чија што цел или последица е да се влијае на однесувањето на релевантниот пазар или да им се најави идното пазарно однесување на конкурентите;

- "хоризонтален договор" е договор меѓу претпријатија, одлуки на здруженија на претпријатија или усогласено однесување меѓу овие лица кои дејствуваат на исто ниво на производство, односно дистрибуција на пазарот;

- "вертикален договор" е договор меѓу претпријатија, одлуки на здруженија на претпријатија или усогласено однесување меѓу овие лица кои дејствуваат на различни нивоа на производство, односно дистрибуција на пазарот

- "овластени лица" се вработени во стручната служба на Комисијата за заштита на конкуренцијата кои поседуваат службена легитимација

- "лица кои по потреба ги придружуваат овластените лица" се претставници од органот на државната управа надлежен за работите на јавниот ред и мир, компјутерски експерти, како и други лица чие присуство е неопходно при прибавувањето на докази на лице место.

Надлежен орган
Член 6

Надзор над спроведувањето на Законот за заштита на конкуренцијата врши Комисијата за заштита на конкуренцијата.

ДЕЛ ВТОРИ

НАРУШУВАЊА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Глава прва ДОГОВОРИ, ОДЛУКИ И УСОГЛАСЕНО ОДНЕСУВАЊЕ

Забранети договори, одлуки и усогласено однесување Член 7

(1) Забранети се сите договори склучени меѓу претпријатија, одлуките на здруженијата на претпријатија и усогласеното однесување чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата, а особено оние кои:

1) директно или индиректно ги фиксираат куповните или продажните цени или некои други услови за тргување;

2) го ограничуваат или го контролираат производството, пазарот, техничкиот развој или инвестициите;

3) го делат пазарот или изворите на снабдување;

4) применуваат различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што ги ставаат во понеповолна конкурентска позиција или

5) го условуваат склучувањето на договорите со прифаќање од другите договорни страни дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските обичаи не се во врска со предметот на договорот.

(2) Договорите и одлуките или поединечните одредби од истите, кои се забранети согласно со ставот (1) од овој член, се ништовни.

(3) Одредбите од ставот (1) од овој член нема да се применуваат на договори, одлуки на здруженија на претпријатија и усогласено однесување што придонесуваат за унапредување на производството или дистрибуцијата на стоките или услугите или промовирање на техничкиот или економскиот развој, под услов од тоа да имаат сразмерна корист и потрошувачите, а кои што:

1) не им наметнуваат на засегнатите претпријатијата ограничувања кои што не се неопходни за постигнувањето на тие цели и

2) не им овозможуваат на тие претпријатија елиминирање на конкуренцијата во значителен обем за стоките или услугите кои се во прашање.

(4) По исклучок и кога е тоа потребно заради заштита на јавниот интерес при примена на член 7 од овој закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може по службена должност, со решение да утврди дека овој член не се применува врз определен договор, одлука на здружение или усогласено однесување, бидејќи не се исполнети условите од член 7 став (1) или се исполнети условите од член 7 став (3) од овој закон.

Договори од мало значење

Член 8

(1) Одредбите од членот 7 став (1) од овој закон не се применуваат на договорите од мало значење.

(2) За договор од мало значење се смета договор во кој заедничкиот пазарен удел на учесниците во договорот и претпријатијата под нивна контрола на пазарот, не го надминува прагот од 10% доколку договорот е хоризонтален или прагот од 15% доколку договорот е вертикален. Во случај кога не може да се утврди дали договорот е хоризонтален или вертикален, ќе се применува прагот од 10%.

(3) Одредбите од ставот (1) од овој член ќе се применуваат и доколку пазарниот удел на претпријатијата во последните две деловни години не е зголемен за повеќе од 2%.

(4) Поблиските услови за договорите од мало значење од овој член, на предлог на Комисијата за заштита на конкуренцијата, ги пропишува Владата на Република Македонија.

(5) Со актот од ставот (4) од овој член особено се определуваат:

1) пазарните удели на договорните страни од значење за квалификација на договорите како договори од мало значење и

2) ограничувањата и/или одредбите кои не смеат да бидат содржани во договорите од мало значење.

Групни изземања

Член 9

(1) Одредбите од членот 7 став (3) од овој закон особено се применуваат на следните видови договори:

- 1) вертикални договори за исклучиво право на дистрибуција, селективно право на дистрибуција, исклучиво право на купување и франшизинг;
 - 2) хоризонтални договори за истражување и развој или за специјализација;
 - 3) договори за трансфер на технологија, за лиценца или за know-how;
 - 4) договори за дистрибуција и сервисирање на моторни возила
 - 5) договори за осигурување и
 - 6) договори во секторот транспорт.
- (2) Поблиските услови за групни изземања на договорите од ставот (1) на овој член, на предлог на Комисијата за заштита на конкуренцијата, ги пропишува Владата на Република Македонија.
- (3) Со актот од ставот (2) од овој член особено се определуваат:
- 1) обемот на примена на групното изземање;
 - 2) поблиските услови во однос на пазарните удели и елементите на договорите кои треба да бидат исполнети за примена на групното изземање;
 - 3) ограничувањата и обврските кои не смеат да се содржат во договорите и
 - 4) поблиски услови за повлекување на групното изземање.

Глава втора

ДОМИНАНТНА ПОЗИЦИЈА НА ПАЗАРОТ И НАРУШУВАЊЕ НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Доминантна позиција

Член 10

- (1) Едно претпријатие има доминантна позиција на релевантниот пазар, ако како потенцијален продавач или купувач на определен вид стоки и/или услуги:
- 1) нема конкуренти на релевантниот пазар или
 - 2) во споредба со своите конкуренти има водечка позиција на релевантниот пазар, а особено со оглед на:
 - пазарниот удел и позиција и/или
 - финансиската моќ и/или
 - пристапот до изворите на набавка или на пазарот и/или
 - поврзаноста со другите претпријатија и/или
 - правните или фактичките пречки за влез на другите претпријатија на пазарот и/или
 - способноста за диктирање на пазарните услови со оглед на неговата понуда или побарувачка и/или
 - способноста за исклучување на другите конкуренти од пазарот со насочување кон други претпријатија.
- (2) Се претпоставува дека едно претпријатие има доминантна позиција, ако неговиот удел на релевантниот пазар изнесува повеќе од 40%, освен ако претпријатието не го докаже спротивното.
- (3) Се претпоставува дека две или повеќе правно независни претпријатија на определен релевантен пазар имаат заедничка доминантна позиција ако настапуваат или делуваат заеднички на релевантниот пазар.

Злоупотреба на доминантна позиција

Член 11

(1) Забранета е секоја злоупотреба на доминантната позиција од едно или повеќе претпријатија на релевантниот пазар или негов суштински дел.

(2) Злоупотребата од ставот (1) од овој член особено постои во случај на:

1) директно или индиректно наметнување на нефер куповни или продажни цени или други нефер услови на тргување;

2) ограничување на производството, пазарите или техничкиот развој на штета на потрошувачите;

3) примена на различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што се ставаат во понеповолна конкурентска позиција;

4) условување на склучување договори со прифаќање од другите договорни страни дополнителни обврски, што по својата природа или согласно со трговските обичаи, не се во врска со предметот на договорот;

5) неоправдано одбивање да се тргува или поттикнување и барање од други претпријатија или здруженија на претпријатија да не купуваат или продаваат стоки и/или услуги на некое определено претпријатие, со намера на нечесен начин да му се нанесе штета на тоа претпријатие;

6) неоправдано одбивање да му се овозможи пристап во сопствената мрежа или други инфраструктурни објекти на друго претпријатие за соодветен надомест, доколку без ваквото истовремено користење, другото претпријатие, заради правни или фактички причини биде оневозможено да дејствува како конкурент на определен релевантен пазар.

(3) Одредбата од ставот (2) точка 6) од овој член нема да се применува ако претпријатието со доминантна позиција докаже дека, заради оперативни или други причини, истовременото користење на неговата мрежа или на неговите инфраструктурни објекти не е возможно или дека тоа не може да се дозволи од оправдани причини.

Глава трета

КОНЦЕНТРАЦИИ

Настанување на концентрација

Член 12

(1) Концентрација настанува со промена на контролата на долгорочна основа, а како резултат на:

1) спојување на две или повеќе претходно независни претпријатија или делови од претпријатија или

2) стекнување на директна или индиректна контрола на целото или делови од едно или повеќе други претпријатија од

- едно или повеќе лица кои веќе контролираат најмалку едно претпријатие или

- едно или повеќе претпријатија,

преку купување на хартии од вредност или имот, со договор или на друг начин пропишан со закон.

(2) Контролата од став (1) од овој член се состои од права, договори или други средства кои одделно или во комбинација, а имајќи ја предвид фактичката или правната состојба, даваат можност за вршење одлучувачко влијание врз претпријатието, особено преку:

1) сопственост или право на користење на целиот или дел од имотот на претпријатието или

2) права или договори кои даваат можност за одлучувачко влијание врз составот, гласањето или донесувањето на одлуки од органите на претпријатието.

(3) Контролата се стекнува од лица или претпријатија кои:

1) се иматели на правата или се стекнале со права по пат на договорите од став (2) од овој член или

2) се овластени да ги вршат таквите правата иако не се носители на таквите права, ниту се стекнале со права по пат на договорите од став (2) од овој член.

(4) Создавањето заедничко вложување (joint venture), кое на долгорочна основа ќе врши активности на автономна економска целина, се смета за концентрација согласно со ставот (1) точка 2) од овој член.

(5) За концентрација на претпријатија не се смета кога:

1) банки, штедилници и други финансиски институции или друштва за осигурување чии редовни активности опфаќаат правни работи и тргување со хартии од вредност, привремено стекнуваат хартии од вредност со намера тие повторно да се продадат во рок од една година од моментот на нивното стекнување и доколку гласачките права од тие хартии од вредност не се вршат со намера да се влијае на конкурентското однесување на претпријатието на пазарот. Комисијата на посебно барање може со заклучок да го продолжи рокот од една година, доколку стекнувачот докаже дека од оправдани причини не можел да ги продаде хартиите од вредност. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор;

2) контролата се врши од страна на застапник на друштво во стечајна постапка или во постапка на ликвидација односно кај претпријатија основани надвор од Република Македонија, лица кои ја вршат соодветната функција согласно законодавството според кое е основано претпријатието.

3) инвестиционите фондови стекнуваат капитален интерес во претпријатија, под услов тие да ги вршат стекнатите права единствено со цел да се задржи полната вредност на нивното вложување и доколку не се врши влијание на конкурентското однесување на претпријатијата на пазарот.

Учесници во концентрацијата

Член 13

(1) Учесници во концентрацијата се:

1) претпријатија кои се спојуваат, согласно со членот 12 став (1) точка 1) од овој закон и

2) лица или претпријатија кои што стекнуваат контрола на целото или делови од едно или повеќе други претпријатија согласно со членот 12 став (1) точка 2) од овој закон, како и претпријатијата или деловите на претпријатијата врз кои се стекнува контрола.

Услови за известување за концентрацијата
Член 14

(1) Известување за концентрација до Комисијата за заштита на конкуренцијата се поднесува, ако:

1) заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар, го надминува износот од 10 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата, при што најмалку еден учесник мора да биде регистриран во Република Македонија и/или

2) заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги во Република Македонија го надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата и/или

3) пазарниот удел на еден од учесниците изнесува повеќе од 40% или вкупниот пазарен удел на учесниците во концентрацијата на пазарот изнесува повеќе од 60% во годината што и претходи на концентрацијата.

(2) Доколку до поднесувањето на известувањето за концентрација, учесниците во концентрацијата немаат составена годишна пресметка, како релевантна година во постапката за оценка на концентрацијата се смета последната година за која учесниците имаат составена годишна пресметка.

(3) Во првата година на работењето приходот од ставот (1) точка 1) и 2) и пазарниот удел од став (1) точка 3) од овој член ќе се пресметува врз основа на приходот остварен во тековната пресметковна година на ниво од 12 месеци.

Обврска за известување за концентрацијата
Член 15

(1) Учесниците во концентрацијата должни се до Комисијата за заштита на конкуренцијата да достават известување за концентрацијата пред нејзиното спроведување, а по склучувањето на договорот за спојување, односно по објавувањето на јавната понуда за откуп или стекнувањето на мнозинско учество во основната главнина на претпријатието.

(2) Учесниците може да ја известат Комисијата за заштита на конкуренцијата за нивната сериозна намера да склучат договор или во случај на јавна понуда кога јавно ја искажале нивната намера да учествуваат на истата, доколку таквиот договор односно јавна понуда би имале за последица настанување на концентрација согласно со одредбите од овој закон.

(3) За концентрацијата која настанува како резултат од спојување во смисла на член 12 став (1) точка 1) од овој закон или со стекнување на заедничка контрола во смисла на член 12 став (1) точка 2) од овој закон, заедничко известување поднесуваат учесниците на спојувањето односно стекнувачите на заедничката контрола. Во сите други случаи, известувањето го поднесува лицето односно претпријатието кое ја стекнува контролата на цело или дел од едно или повеќе претпријатија.

(4) Кон известувањето за концентрација задолжително се доставува:

1) оригинал од правната работа што е основ на концентрацијата или заверен препис;

2) финансиски извештај за учесниците во концентрацијата за деловната година што и претходи на концентрацијата во оригинал или заверен препис;

3) извод од трговски регистар или друг регистар на правни лица од кој се видливи податоците за фирмата, седиштето и предметот на работење на учесниците во концентрацијата во оригинал или заверен препис и

4) податоци за учеството на пазарот на учесниците во концентрацијата, како и на нивните конкуренти.

(5) Како ден на прием на известувањето се смета денот кога Комисијата за заштита на конкуренцијата ги примила сите податоци и исправи од ставот (4) од овој член, за што Комисијата за заштита на конкуренцијата му издава посебна потврда на подносителот.

(6) Владата на Република Македонија, на предлог на Комисијата за заштита на конкуренцијата, ги пропишува формата и содржината на известувањето од ставот (1) од овој член, како и потребната документација која се поднесува заедно со известувањето.

Пресметка на вкупниот приход Член 16

(1) Вкупниот приход од член 14 став (1) од овој закон се состои од износите остварени со продажбата на стоки произведени во редовното работење на претпријатието, како и од износите од услугите што претпријатието ги дава во своето редовно работење, а остварени во деловната година што и претходи на концентрацијата, по одземање на продажните работи (попусти) и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот.

(2) Ако еден од учесниците е поврзано претпријатие во смисла на одредбите од овој закон, при пресметувањето на неговиот вкупен приход, сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие.

(3) Кога се пресметува вкупниот приход на поврзаните претпријатија нема да се земат предвид износите остварени од продажбите на стоки и/или давањето на услуги помеѓу нив.

(4) Во случај кога концентрацијата од членот 12 став (1) од овој закон се однесува на стекнувањето на дел или делови од имотот на едно или повеќе претпријатија, без разлика дали тие делови се формирани како посебни правни субјекти, при пресметувањето на приходот остварен од страна на претпријатието што го продава тој имот, се зема предвид само приходот од имотот кој е предмет на стекнување.

(5) Две или повеќе трансакции согласно со ставот (4) од овој член кои се реализираат во период од две години меѓу исти лица или претпријатија, се сметаат за една иста концентрација, извршена на денот на последната трансакција.

(6) За банките, штедилниците и другите финансиски институции вкупниот приход од член 14 став (1) од овој закон се утврдува според вкупниот приход остварен од редовното работење во деловната година што и претходи на концентрацијата.

(7) За друштвата за осигурување, вкупниот приход од член 14 став (1) од овој закон се утврдува според вредноста на бруто пресметаните премии на учесниците во деловната година што и претходи на концентрацијата.

(8) Износите остварени во странска валута се изразуваат во денари по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на составување на годишната сметка.

Оцена на концентрацијата

Член 17

(1) Концентрациите кои потпаѓаат под одредбите на овој закон, се оценуваат со цел да се утврди дали истите се во согласност или не се во согласност со овој закон.

(2) Концентрацијата со која значително не се нарушува ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, е во согласност со одредбите на овој закон.

(3) Концентрацијата со која значително се нарушува ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, не е во согласност со одредбите на овој закон.

(4) При оцена на концентрацијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата ги зема предвид особено:

1) потребата да се одржи и развие ефективна конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено од аспект на структурата на сите засегнати пазари и постојните или можните идни конкуренти со седиште во Република Македонија и надвор од Република Македонија;

2) пазарната позиција на засегнатите претпријатија и нивната економска и финансиска моќ, снабдувањето и алтернативите достапни на снабдувачите и потрошувачите за снабдување на пазарот, како и нивниот пристап до понудата, односно пазарите, правните и други пречки за влез и излез од пазарот, трендовите на понуда и побарувачка за релевантните стоки и/или услуги, интересите на потрошувачите и техничкиот и економскиот развој, под услов од тоа да имаат корист и потрошувачите и концентрацијата да не претставува пречка за развој на конкуренцијата.

(5) Доколку создавањето на заедничко вложување (joint venture), кое истовремено претставува и концентрација согласно со членот 12 став (1) од овој закон, има за своја цел или ефект усогласување на конкурентско однесување на претпријатијата вклучени во заедничкото вложување, но кои остануваат правно независни, таквото усогласување на однесувањето ќе се оценува во смисла на членот 7 ставовите (1) и (3) од овој закон.

(6) При вршењето на оцената од ставот (5) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата особено ќе земе предвид дали:

1) учесниците во заедничкото вложување и понатаму до значителен обем ги задржуваат активностите на истиот пазар на кој делува заедничкото вложување или на пазарот кој се наоѓа на повисоко или на пониско ниво од пазарот на кој делува заедничкото вложување или на соседен пазар кој е тесно поврзан со пазарот на кој делува заедничкото вложување;

2) усогласувањето, која е директна последица од создавањето на заедничкото вложување, им дава можност на учесниците во заедничкото вложување да ја елиминираат конкуренцијата за суштински дел на предметните стоки и/или услуги.

Суспензија на концентрациите

Член 18

(1) Концентрацијата не смее да се спроведе ниту пред да биде поднесено известување за истата до Комисијата за заштита на конкуренцијата, согласно член 15 од овој закон, ниту по поднесувањето на известувањето, се додека не биде донесено решение дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон, во смисла на член 19 став (1) точка 1) и 2), член 20 став (1) точка 1), 2) и 3) или пред да биде исполнета претпоставката од член 24 став (6) од овој закон.

(2) Одредбата од ставот (1) од овој член не ја запира јавната понуда за откуп на хартии од вредност или на серија трансакции на хартии од вредност, вклучувајќи ги и оние кои се конвертибилни во други хартии од вредност наменети за тргување на пазарот, согласно со закон, ако:

1) без одлагање до Комисијата за заштита на конкуренцијата е поднесено известување, согласно со член 15 од овој закон и

2) стекнувачот на хартии од вредност не ги врши гласачките права по основ на тие хартии од вредност или ги врши само во обем потребен за одржување на полната вредност на неговото вложување, а врз основа на заклучок за изземање од обврските од став (1) и (2) од овој член, донесен согласно со ставот (3) од овој член.

(3) Комисијата за заштита на конкуренцијата може, по барање на подносителот на известувањето, со решение да дозволи изземање од обврските од став (1) и (2) од овој член. Барањето мора да биде образложено. При одлучување по барањето за изземање, Комисијата за заштита на конкуренцијата, меѓу другото, ги зема предвид и ефектите од суспензијата на концентрацијата врз едно или повеќе претпријатија-учесници или врз трето лице, како и опасноста за конкуренцијата предизвикана со концентрацијата. Изземањето може да биде условено со наметнување на услови и обврски за да се обезбеди ефективна конкуренција. Изземањето може да се побара и да се дозволи во секое време, односно пред известувањето или по трансакцијата од став (2) од овој член.

(4) Валидноста на која било трансакција извршена спротивно на став (1) од овој член зависи од решенијата донесени согласно со членот 19 став (1) точка 1) и 2), член 20 или од исполнувањето на претпоставката од член 24 став (6) од овој закон.

(5) Одредбите од овој член не произведуваат правно дејство врз трансакциите со хартии од вредност, вклучувајќи ги и оние кои се конвертибилни во други хартии од вредност, наменети за тргување на пазарот, освен во случај ако купувачот и продавачот знаеле или можеле да знаат дека трансакцијата е извршена спротивно на ставот (1) од овој член.

Испитување на известувањето

Член 19

(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата започнува со разгледување на известувањето за концентрација со денот на неговиот прием, согласно со член 15 од овој закон и:

1) доколку утврди дека концентрацијата за која е поднесено известување не потпаѓа под одредбите од овој закон, донесува решение дека концентрацијата за која е поднесено известување не потпаѓа под одредбите од овој закон;

2) доколку утврди дека концентрацијата за кое е поднесено известувањето, иако потпаѓа под одредбите од овој закон, нема да има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, донесува решение со кое утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон;

3) доколку утврди дека концентрацијата за која е поднесено известување потпаѓа под одредбите од овој закон и за последица може да има значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, Комисијата за заштита на конкуренцијата со заклучок поведува постапка. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор. Во постапката од овој став, Комисијата за заштита на конкуренцијата може да донесе решение согласно со членот 20 од овој закон, освен ако учесниците докажат дека се откажале од концентрацијата.

(2) Доколку учесниците во концентрацијата, по поднесувањето на известувањето ја изменат истата и Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека по извршените измени концентрацијата нема да има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, донесува решение согласно со став (1) точка 2) од овој член.

(3) По поднесувањето на известувањето, учесниците во концентрацијата може да превземат обврски пред Комисијата за заштита на конкуренцијата со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон. Комисијата за заштита на конкуренцијата во решението од став (1) точка 2) од овој член утврдува услови и наложува обврски со кои се обезбедува дека учесниците ќе дејствуваат во согласност со обврските преземени пред Комисијата за заштита на конкуренцијата, а со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон.

Одлучување кога е поведена постапка

Член 20

Во постапката поведена согласно со член 19 став (1) точка 3) од овој закон:

1) доколку Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека концентрацијата за која е поднесено известувањето нема да има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, донесува решение со кое утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон;

2) доколку учесниците во концентрацијата ја изменат истата и Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека по извршените измени концентрацијата нема да има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, Комисијата за заштита на конкуренцијата донесува решение со кое утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон;

3) учесниците во концентрацијата може да преземат обврски пред Комисијата за заштита на конкуренцијата со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите на овој закон. Комисијата за заштита на конкуренцијата во решението од став (1) точка 1) од овој член утврдува

услови и наложува обврски со кои се обезбедува дека учесниците ќе дејствуваат во согласност со обврските преземени пред Комисијата за заштита на конкуренцијата, а со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон;

4) доколку Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека концентрацијата за која е поднесено известувањето има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот, или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, донесува решение со кое утврдува дека концентрацијата не е во согласност со одредбите од овој закон.

Поништување на решение Член 21

(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата со решение може да го поништи решението со кое утврдила дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон во случаите кога:

1) решението е донесено врз основа на неточни и/или нецелосни податоци за кои е одговорен еден од учесниците во концентрацијата или истите се добиени по пат на измама, а имале одлучувачко влијание врз донесување на решението или

2) учесниците не исполнат некоја од обврските наложени во решението.

(2) Со решението од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата:

1) го поништува решението со кое утврдила дека концентрацијата е во согласност со одредбите на овој закон,

2) утврдува дека концентрацијата не е во согласност со одредбите на овој закон и

3) доколку е потребно, наложува мерки и обврски за повторно воспоставување на ефективна конкуренција на релевантниот пазар.

(3) Комисијата за заштита на конкуренцијата може да донесе решение согласно ставот (1) од овој член, без притоа да биде ограничена со роковите утврдени во членот 24 став (1), (2) и (3) од овој закон.

(4) Комисијата за заштита на конкуренцијата за решението од став (1) од овој член без одлагање ги известува учесниците.

Мерки по спроведување на концентрација која не е во согласност со одредбите од овој закон член 22

(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата може со решение да наложи мерки на однесување и структурни мерки потребни за повторно воспоставување на ефективна конкуренција на релевантниот пазар, како и да одреди рокови за нивно извршување во случаите кога:

1) концентрацијата е спроведена без поднесување на известувањето од член 15 од овој закон или

2) концентрацијата е спроведена спротивно на решение на Комисијата со кое се утврдува дека истата не е во согласност со одредбите од овој закон.

(2) Со решението од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата особено може:

- 1) да наложи продажба или пренос на стекнатите акции или удели,
- 2) да забрани или да ограничи остварување на право на глас поврзано со акциите или уделите на учесниците во концентрацијата, да наложи престанување на постоење на заедничко вложување (joint venture) или на други облици на стекнување на контрола во смисла на член 12 од овој закон.

Привремени мерки Член 23

(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата може со решение да наложи привремени мерки за повторно воспоставување или одржување на ефективна конкуренција кога концентрацијата:

- 1) е извршена спротивно на членот 18 од овој закон, а сеуште не е донесено решение со кое се утврдува дали концентрацијата е во согласност со одредбите на овој закон;
- 2) е извршена спротивно на утврдените услови и наложените обврски со решение од член 19 став (3) или член 20 став (1) точка 3) од овој закон;
- 3) е веќе извршена и е утврдено дека истата не е во согласност со одредбите од овој закон.

Рокови за поведување постапка и донесување на одлуки Член 24

- (1) Комисијата за заштита на конкуренцијата е должна во рок од 25 работни дена од денот на приемот на уредното известување да донесе решение согласно со член 19 став (1) точка 1) и 2) од овој закон или со заклучок да поведе постапка согласно со член 19 став (1) точка 3) од овој закон.
- (2) Рокот од став (1) од овој член се продолжува до 35 работни дена, доколку учесниците во концентрацијата преземат обврски пред Комисијата за заштита на конкуренцијата со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон.
- (3) Решенијата од членот 20 став (1) од овој закон се донесуваат во рок од 90 работни дена од денот на поведувањето на постапката.
- (4) Во било кое време по поведувањето на постапката, роковите од став (1), (2) и (3) од овој член можат да бидат продолжени од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата во договор со учесниците во концентрацијата.
- (5) Вкупното траење на секое продолжување или продолжувања не може да надмине 20 работни дена.
- (6) Ако Комисијата за заштита на конкуренцијата не донела решение во роковите утврдени во овој член, се смета дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон.
- (7) По исклучок, роковите од став (1), (2) и (3) од овој член не ја обврзуваат Комисијата за заштита на конкуренцијата кога, како резултат на однесувањето на еден од учесниците во концентрацијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата морала по службена должност да бара податоци од член 49 од овој закон или да ги врши дејствијата од член 50 од овој закон.

Неопходни ограничувања
Член 25

Решението со кое Комисијата за заштита на конкуренцијата утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон, се смета дека ги опфаќа и ограничувањата директно поврзани и неопходни за спроведување на концентрацијата.

ДЕЛ ТРЕТИ

ОРГАН ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Комисија за заштита на конкуренцијата
Член 26

- (1) Комисијата за заштита на конкуренцијата е самостоен државен орган со својство на правно лице.
- (2) Комисијата за заштита на конкуренцијата е составена од Претседател, четворица членови и стручна служба.
- (3) Комисијата за заштита на конкуренцијата е независна во своето работење и во донесувањето на одлуките во рамките на надлежностите определени со овој закон.
- (4) Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.
- (5) Седиштето на Комисијата за заштита на конкуренцијата е во Скопје.
- (6) Комисијата за заштита на конкуренцијата за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија и најдоцна до 31 март до Собранието на Република Македонија поднесува годишен извештај за својата работа.

Именување и разрешување на Претседателот и членовите на Комисијата за
заштита на конкуренцијата
Член 27

- (1) На предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, Претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија, за период од пет години со право на повторно именување.
- (2) Собранието на Република Македонија при именување на претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата треба да ја има предвид соодветната и правичната застапеност на припадниците на сите заедници.
- (3) По истекот на мандатот од став (1) од овој член, а се до именувањето на нов Претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата, Претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата од став (1) од овој член продолжуваат со работа и одлучување.
- (4) Претседателот и двајца членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата се професионално ангажирани во работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата.
- (5) Претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата ја застапува, претставува и раководи со работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

(6) За претседател и член на Комисијата за заштита на конкуренцијата може да биде именувано лице кое е државјанин на Република Македонија со завршено високо образование - правен или економски факултет, со работно искуство над пет години во струката и посебни знаења од областа на конкуренцијата, трговското право, менаџментот и финансиите. Претседателот или еден од членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата кои се професионално ангажирани во работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата задолжително треба да биде дипломиран правник со положен правосуден испит и искуство во струката од најмалку пет години по положувањето на правосудниот испит.

(7) Претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата, за време на траењето на нивниот мандат, не можат да бидат пратеници во Собранието на Република Македонија, членови на Владата на Република Македонија, лица кои извршуваат должност во органите на политичките партии, членови на органи на управување во претпријатијата или да бидат членови на било кој друг облик на здружување на правни или физички лица, кои би можеле да доведат до судир на интереси.

(8) Претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата не смеат да одлучуваат за претпријатијата со кои, тие, нивните брачни другари или членови на нивните семејства во прв степен на сродство се акционери или членови на органите на управување во претпријатијата кои се учесници во постапка која се води согласно одредбите од овој закон.

(9) Собранието на Република Македонија го разрешува од должност Претседателот или член на Комисијата за заштита на конкуренцијата пред истекот на мандатот на предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата ако:

1) тоа сам го побара;

2) три пати едно по друго не присуствува на седниците на Комисијата за заштита на конкуренцијата, а отсуството не го оправда.

(10) Исполнувањето на условите за разрешување од ставот (8) од овој член, ги утврдува Комисијата за заштита на конкуренцијата со мнозинство на гласови од вкупниот број членови и поднесува барање за разрешување до Собранието на Република Македонија.

Надлежности на Комисијата за заштита на конкуренцијата Член 28

(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата ја контролира примената на одредбите на овој закон, Законот за државната помош и прописите донесени врз основа на овие закони, ги следи и анализира состојбите на пазарот до степен потребен за развој на слободна и ефикасна конкуренција, води управни постапки и донесува одлуки во управна постапка согласно одредбите од овој закон и Законот за државната помош.

(2) За прекршоците определени со овој закон, надлежен прекршочен орган е Комисијата за заштита на конкуренцијата.

(3) Комисијата за заштита на конкуренцијата утврдува правила и мерки за заштита на конкуренцијата и мерки за воспоставување на ефективна конкуренција.

(4) Комисијата за заштита на конкуренцијата дава мислење по предлози на закони и други акти со кои се уредуваат прашања што се однесуваат на економската активност, а кои можат да имаат влијание на конкуренцијата на пазарот и во писмена форма го доставува до надлежниот орган. Органот ја известува

Комисијата за заштита на конкуренцијата за причините заради кои не го прифатил мислењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

(5) На барање на Собранието, Владата на Република Македонија, други државни органи, претпријатија или по службена должност, Комисијата за заштита на конкуренцијата дава стручни мислења за прашањата од областа на конкурентската политика, заштита на конкуренцијата на пазарот и доделувањето на државната помош.

(6) Комисијата за заштита на конкуренцијата при извршување на своите надлежности соработува со државни органи и тела за прашања кои се во врска со заштитата на конкуренцијата. Комисијата за заштита на конкуренцијата и државните органи и тела се должни да разменуваат податоци и информации што им се потребни за вршење на своите надлежности, чиј обем на размена на информации е ограничен на податоци и информации што се соодветни и пропорционални на целите за кои што се разменуваат.

(7) Комисијата за заштита на конкуренцијата ги извршува работите на меѓународна соработка поврзани со извршувањето на меѓународните обврски на Република Македонија, пренесени во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, учествува во спроведувањето на проектите на меѓународните органи и органите на Европската унија и соработува со органите на другите земји и институции од областа на конкуренцијата.

(8) Комисијата за заштита на конкуренцијата со статут и други општи акти ги уредува прашањата за начинот на работата и организацијата.

(9) Комисијата за заштита на конкуренцијата извршува и други работи утврдени со овој и друг закон.

(10) Одлуките на Комисијата за заштита на конкуренцијата во управна постапка и одлуките кои се однесуваат на тековното работење на Комисијата за заштита на конкуренцијата ги донесуваат Претседателот и четворицата членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница, со мнозинство гласови од вкупниот број членови. Член на Комисијата за заштита на конкуренцијата не може да биде воздржан од гласање.

Стручна служба Член 29

(1) Стручните, нормативно-правните, управните, управно-надзорните, материјално-финансиските, сметководствените, информатичките и другите работи на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок ги извршува стручна служба, со која раководи генерален секретар, кој го именува Претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

(2) Вработените во стручната служба имаат статус на државни службеници.

(3) Во извршувањето на стручните, нормативно-правните, управните, управно-надзорните, материјално-финансиските, сметководствените, информатичките и другите работи, стручната служба:

1) прибавува податоци, врши проверка и анализа на прибавените податоци за поединечни предмети и за тоа ја известува Комисијата за заштита на конкуренцијата и/или Комисијата за одлучување по прекршок;

2) подготвува предлози на подзаконски акти утврдени со одредбите на овој закон и Законот за државната помош;

3) подготвува предлог на мислења по предлози на закони и други акти со кои се уредуваат прашања што се однесуваат на економската активност, а може да имаат влијание на конкуренцијата на пазарот;

4) подготвува предлог на стручни мислења за прашања од областа на конкурентската политика, заштитата на конкуренцијата на пазарот и доделувањето на државна помош;

5) прибавува податоци и информации од претпријатијата кои се важни за истражување и утврдување на состојбите на пазарот, независно од конкретните постапки што се водат пред Комисијата за заштита на конкуренцијата и/или Комисијата за одлучување по прекршок;

6) подготвува предлог на годишен извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата и

7) извршува и други работи по барање на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок во спроведувањето на одредбите од овој закон и Законот за државната помош.

(4) Во случаите од став (3) точка 5) од овој член, заклучоците за вршење на дејствијата од член 48, член 49 и член 50 од овој закон ги донесува генералниот секретар на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

ДЕЛ ЧЕТВРТИ

ПОСТАПКИ ПРЕД КОМИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Глава прва

ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

Надлежност за прекршок

Член 30

(1) За прекршоците определени во овој закон, прекршочна постапка пред Комисијата за заштита на конкуренцијата води и прекршочна санкција изрекува Комисијата за одлучување по прекршок.

(2) Комисијата за одлучување по прекршок е составена од Претседателот и двајцата членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата кои се професионално ангажирани во работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

(3) Претседател на Комисијата за одлучување по прекршок е Претседателот или еден од двајцата членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата кои се професионално ангажирани во работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата и истиот задолжително треба да биде дипломиран правник со положен правосуден испит и искуство во струката од најмалку пет години по положувањето на правосудниот испит.

(4) Комисијата за одлучување по прекршок работи и одлучува на седница, со мнозинство гласови од вкупниот број членови. Член на Комисијата за одлучување по прекршок не може да биде воздржан од гласање.

Примена на законот
Член 31

Комисијата за одлучување по прекршок при водењето на прекршочна постапка соодветно ги применува одредбите од Законот за општа управна постапка, освен ако со Законот за прекршоци и со овој закон поинаку не е определено.

Поведување на прекршочна постапка
Член 32

(1) Прекршочна постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок се поведува по службена должност, по барање на генералниот секретар на Комисијата за заштита на конкуренцијата или по барање на физичко или правно лице кое има легитимен интерес за утврдување на постоење на прекршок.

(2) Комисијата за одлучување по прекршок ја поведува прекршочната постапка со заклучок, против кој не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор.

(3) Заклучокот за поведување постапка задолжително содржи:

- 1) број на предметот на кој се однесува заклучокот;
- 2) одредбите од законот врз основа на кои се поведува постапката;
- 3) опис на фактите и околностите поради кои Комисијата за одлучување по прекршок поведува постапка;
- 4) барање за доставување на потребни податоци, согласно член 40 од овој закон.

(4) Комисијата за одлучување по прекршок задолжително поведува постапка ако утврди дека е можно настапување на значително нарушување на конкуренцијата.

(5) Заклучокот за поведување постапка се доставува до лицето против кое е поведена постапката и до подносителот на барањето, доколку постапка е поведена по барање на физичко или правно лице кое има легитимен интерес за утврдување на постоење на прекршок.

(6) Лицето против кое е поведена постапка има право да даде одговор во рок од осум дена од денот на приемот на заклучокот за поведување на постапка. По исклучок, по барање на лицето против кое е поведена постапката, рокот може да се продолжи уште најмногу за 15 дена, ако за тоа постојат оправдани причини.

(7) Прекршочната постапка поведена пред Комисијата за одлучување по прекршок не е итна.

Поведување на прекршочна постапка по барање на генералниот секретар на
Комисијата за заштита на конкуренцијата

Член 33

(1) Барањето за поведување на прекршочна постапка поднесено од генералниот секретар на Комисијата за заштита на конкуренцијата содржи:

- 1) правен основ за поднесување на барањето;
- 2) податоци за лицето против кое се поднесува барањето;
- 3) фактички опис на прекршокот од кој произлегуваат правните обележја на прекршокот, времето, местото и начинот на извршувањето и други околности потребни што поблиску да се определи прекршокот;
- 4) доказите што треба да се изведат;
- 5) потпис на генералниот секретар на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

(2) Кон барањето се приложуваат докази.

Содржина на барањето за поведување прекршочна постапка по барање на
физичко или правно лице
Член 34

(1) Барањето за поведување на прекршочна постапка по барање на физичко или правно лице кое има легитимен интерес за утврдување на постоење на прекршок задолжително содржи:

1) фирма и седиште на правното лице, односно име, презиме и адреса на физичкото лице-подносител на барањето и опис на околностите од кои произлегува легитимниот интерес за поднесување на барањето;

2) податоци за лицето против кое се поднесува барањето;

3) фактички опис на прекршокот од кој произлегуваат правните обележја на прекршокот, времето, местото и начинот на извршувањето и други околности потребни што поблиску да се определи прекршокот;

4) доказите што треба да се изведат;

5) потпис на подносителот на барањето.

(2) Кон барањето се приложуваат докази.

(3) Доколку барањето од став (1) од овој член содржи податоци кои според подносителот претставуваат деловна тајна, истиот е должен таквите податоци јасно да ги означи и да го назначи правниот основ за нивното означување како деловна тајна.

(4) При поднесување на барање за поведување прекршочна постапка кое содржи податоци кои претставуваат деловна тајна, соодветно се применуваат одредбите од член 40 став (4), (5) и (6) од овој закон.

(5) Доколку подносителот на барањето од став (1) од овој член сака да остане анонимен или е поднесено барање кое не содржи податоци за подносителот, Комисијата за одлучување по прекршок води постапка по службена должност, доколку е исполнет условот од член 32 став (4) од овој закон.

Дополнување на барањето за поведување прекршочна постапка поднесено од
физичко или правно лице
Член 35

(1) Ако барањето за поведување прекршочна постапка не ги содржи податоците од член 34 од овој закон, Комисијата за одлучување по прекршок од подносителот ќе побара дополнување на барањето.

(2) Ако подносителот на барањето не постапи во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за дополнување, се смета дека се откажал од барањето.

Откажувањето од барањето за поведување прекршочна постапка
поднесено од физичко или правно лице
Член 36

(1) Ако постапката е поведена по барање на физичко или правно лице, истото може да се откаже од барањето во текот на целата постапка.

(2) Кога постапката е поведена по барање на физичко или правно лице и истото се откаже од барањето, Комисијата за одлучување по прекршок донесува заклучок со кој се запира постапката.

(3) Ако натамошното водење на постапката е потребно во јавен интерес, односно доколу Комисијата за одлучување по прекршок оцени дека се исполнети условите од член 32 став (4) од овој закон, Комисијата за одлучување по прекршок го продолжува водењето на постапката.

(4) Кога постапката е поведена по службена должност, Комисијата за одлучување по прекршок со заклучок може да ја запре постапката.

(5) Против заклучокот за запирање на постапката од став (2) и став (4) од овој член не може да се поднесе жалба. Против заклучокот може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред судот надлежен за одлучување по управен спор во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот.

Отфрлање на барање за поведување прекршочна постапка поднесено од физичко
или правно лице
Член 37

(1) Ако Комисијата за одлучување по прекршок утврди дека не постојат законски услови за поведување постапка, барањето од член 34 од овој закон ќе го отфрли со заклучок.

(2) Не постојат законски услови за поведување на постапка доколку:

- 1) дејствието опишано во барањето не е прекршок;
- 2) барањето го поднело лице кое нема легитимен интерес за утврдување на прекршок;
- 3) барањето не е поткрепено со докази;
- 4) настапила застареност на прекршочното гонење;
- 5) однесувањето кое е предмет на барањето не доведува до значително нарушување на конкуренцијата или
- 6) доколку не постои јавен интерес за водење на прекршочна постапка.

(3) Против заклучокот за отфрлање на барањето од став (1) од овој член не може да се поднесе жалба. Против таквиот заклучок може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред судот надлежен за одлучување по управен спор во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот.

(4) Заклучокот од став (1) од овој член не мора да содржи оценка на секој навод содржан во барањето за поведување постапка, но мора да содржи јасно наведени причини за отфрлање на барањето.

Учесници во прекршочна постапка
Член 38

Учесници во прекршочна постапка се:

- лицето против кого е поведена прекршочна постапка и
- подносителот на барањето за поведување на прекршочна постапка од член 34 од овој закон.

Спојување и раздвојување на постапката
Член 39

(1) Ако правно или физичко лице со едно дејствие или повеќе дејствија стори повеќе прекршоци утврдени со овој закон, а за кои не е донесено решение, Комисијата за одлучување по прекршок по правило спроведува единствена постапка и донесува единствено решение за прекршок.

(2) До донесување на решението за прекршок од став (1) од овој член, од оправдани причини или поради целисходност, Комисијата за одлучување по прекршок може да одлучи постапката за одделни прекршоци или против одделни правни или физички лица да се раздвои од единствената постапка и да се заврши посебно.

(3) Комисијата за одлучување по прекршок донесува заклучок за спојување, односно раздвојување на постапката, против кој не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор.

ДОКАЗНА ПОСТАПКА

Барање податоци

Член 40

(1) Заради вршење на овластувањата утврдени со овој закон, Комисијата за одлучување по прекршок може со заклучок да бара од претпријатијата да достават податоци во врска со нивната економско финансиска состојба, нивните деловни односи и врски, податоци за нивните статuti и одлуки, за бројот и идентитетот на лицата засегнати со таквите одлуки, како и други податоци потребни за водење на постапката.

(2) Заклучокот за барање на податоци содржи правен основ, цел на барањето, точно наведување на податоците кои се бараат, рок за доставување на бараните податоци, како и тоа дека недоставувањето на податоци во бараниот рок, доставувањето на неточни, нецелосни или податоци кои можат Комисијата за одлучување по прекршок да ја доведат во заблуда, претставува прекршок, согласно член 61 од овој закон.

(3) Против заклучокот од став (1) од овој член не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор.

(4) Доколку некои од податоците од став (1) од овој член претставуваат деловна тајна, претпријатијата се должни истите јасно да ги означат и да го назначат правниот основ за нивното означување како деловна тајна.

(5) При доставувањето на податоци кои претставуваат деловна тајна, претпријатијата од став (1) од овој член се должни до Комисијата за одлучување по прекршок да достават еден примерок со вклучени податоци кои претставуваат деловна тајна (доверлива верзија) и еден примерок во кој ќе бидат избришани податоците кои претставуваат деловна тајна (недоверлива верзија).

(6) Доколку претпријатијата од став (1) од овој член не постапат согласно став (5) од овој член и достават само доверлива верзија на бараните податоци, со означување на податоците кои претставуваат деловна тајна, Комисијата за одлучување по прекршок ќе побара доставување и на недоверливата верзија на бараните податоци во рок од 3 дена од денот на приемот на барањето. Доколку претпријатијата и во тој рок не достават недоверлива верзија на бараните податоци, Комисијата за одлучување по прекршок ќе смета дека доставените податоци не содржат податоци кои претставуваат деловна тајна.

Прибавување докази на лице место

Член 41

(1) Доколку постои оправдано сомнение дека определено претпријатие поседува исправи или други предмети или има сознанија кои можат да бидат од значење за да се докаже постоење на прекршок, Комисијата за одлучување по прекршок може

со заклучок да му наложи на тоа претпријатие, на овластени лица од Комисијата за заштита на конкуренцијата и на лицата кои по потреба ги придружуваат:

1) да им овозможи непречено да влезат во кои било деловни простории, земјиште или превозни средства на претпријатието од став (1) од овој член кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок;

2) да им овозможи непречено да ги испитуваат книгите или другата документација кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок, без оглед на медиумот на кој истата се чува;

3) да им овозможи непречено да земат или задржат во која било форма копии или извадоци од тие книги или документација;

4) да им овозможи непречено привремено да ги земат и задржат книгите или другата документација кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок за период потребен за копирање на истите, доколку нивното копирање не може да се изврши на лице место. За ваквото одземање и задржување, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се опишуваат одземените книги и друга документација и се назначува каде се пронајдени;

5) да им овозможи привремено да земат и задржат предмети, книги или друга документација кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок за период потребен за утврдување на релевантните факти и докази кои произлегуваат од тие предмети, книги и документација, но не подолго од правосилното завршување на предметната постапка. За ваквото одземање и задржување, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се опишуваат одземените предмети, книги и друга документација и се назначува каде се пронајдени;

6) да им овозможи непречено да ги запечатат деловните простории и книгите или другата документација за период и во обем потребен за испитувањето, но не подолго од седум дена;

7) овластено лице или друг вработен во претпријатието да даде на записник објаснување за фактите или документите кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок;

8) овластено лице или друг вработен во претпријатието да достави писмено објаснување за фактите или документите кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок во определен рок;

9) да им овозможи непречено вршење други дејствија кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок.

(2) Заклучокот од став (1) од овој член содржи правен основ, предмет и цел на постапувањето, име и презиме на овластените лица од Комисијата за заштита на конкуренцијата кои ќе ги вршат дејствијата од став (1) од овој член, време и место на вршење на дејствијата од став (1) од овој член, како и тоа дека неовозможувањето на овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата да ги извршат дејствијата од став (1) од овој член претставува прекршок, согласно член 61 од овој закон.

(3) Против заклучокот од став (1) од овој член не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор.

(4) Доколку некои од податоците и документацијата од став (1) на овој член земени или задржани од овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата претставуваат деловна или службена тајна, претпријатието од став (1) од овој член може во рок од 8 дена од денот на вршење на дејствијата од став (1) од овој член да изврши увид во земените или задржаните податоци и документација, јасно

да ги означи податоците и документацијата кои претставуваат деловна тајна и да го назначи правниот основ за нивното означување како такви.

(5) Доколку претпријатието од став (1) од овој член не постапи согласно став (4) од овој член, се смета дека прибавените податоци и документација не содржат податоци кои претставуваат деловна тајна.

(6) При вршењето на дејствијата од став (1) од овој член, овластените лица на Комисијата водат записник за преземените дејствија.

(7) Доколку при вршењето на дејствијата од став (1) на овој член постои опасност од сокривање, изменување или уништување на исправи или предмети кои можат да бидат од значење за утврдување на постоење на прекршок, при вршењето на дејствијата од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе побара асистенција од органот на државната управа надлежен за вршење на работите на јавниот ред и мир.

(8) Доколку претпријатието од став (1) од овој член не им дозволува на овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата да ги вршат дејствијата од став (1) од овој член, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе ги извршат потребните дејствија и против волјата на претпријатието од став (1) од овој член, а со помош на претставниците на органот на државната управа надлежен за вршење на работите на јавниот ред и мир.

Известувања за утврдена фактичка состојба Член 42

(1) Со цел на учесниците во постапката да им се даде можност да се изјаснат за фактите и околностите од значење за утврдување на фактичката состојба, Комисијата за одлучување по прекршок, пред закажување на усна расправа, на учесниците им доставува прелиминарно известување за дотогаш утврдената фактичка состојба.

(2) Учесниците во постапката имаат право писмено да се изјаснат по наводите содржани во известувањето од став (1) на овој член, да дадат забелешки и да предложат изведување на доказите со кои располагаат, а кои според нив се од значење за правилно утврдување на фактичката состојба, во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето.

(3) Пред донесувањето на конечната одлука во постапката, Комисијата за одлучување по прекршок на учесниците во постапката им доставува конечно известување за утврдената фактичка состојба.

(4) Доколку од фактите и околностите утврдени во текот на постапката произлегува дека е сторен прекршок предвиден со одредбите од овој закон, конечното известување за утврдена фактичка состојба од став (3) од овој член содржи и известување за видот и износот на прекршочната санкција која ќе се изрече, како и објаснување на околностите земени предвид при одмерување на истата.

(5) Учесниците во постапката имаат право писмено да се изјаснат по наводите содржани во известувањето од став (3) од овој член, во рок од 8 дена од денот на приемот на известувањето. Учесниците во постапката имаат право да предлагаат изведување на нови докази, само доколку не располагале со истите во моментот на изјаснувањето од став (2) од овој член.

Преземање на обврски Член 43

(1) По поведувањето на постапката од член 32 од овој закон, а најдоцна до доставувањето на конечно известување за утврдената фактичка состојба, лицето против кое е поведена постапка може на Комисијата за одлучување по прекршок да и понуди во определен рок преземање на обврски со кои би се надминало нарушувањето на конкуренцијата предизвикано со дејствија или пропуштање на дејствија од страна на лицето против кое е поведена постапка.

(2) Комисијата за одлучување по прекршок со заклучок нема да ги прифати понудените обврски од став (1) од овој член во случај на значително нарушување на конкуренцијата. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор.

(3) Комисијата за одлучување по прекршок со заклучок ги прифаќа понудените обврски од став (1) од овој член доколку истите се доволни за надминување на нарушувањето на конкуренцијата предизвикано со дејствија или пропуштање на дејствија од страна на лицето против кое е поведена постапка. Заклучокот со кој се прифаќаат понудените обврски содржи опис на обврските, рок во кои истите треба да бидат исполнети и обврска на лицето против кое е поведена постапка да приложи докази дека обврските се исполнети. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор.

(4) Пред да одлучи за прифаќањето односно неприфаќањето на понудените обврски, Комисијата за одлучување по прекршок објавува краток опис на предметот и на понудените обврски на веб страницата на Комисијата. Сите заинтересирани лица имаат право до Комисијата за одлучување по прекршок да поднесат писмени коментари и забелешки во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

(5) Доколку се понудени обврски од став (1) од овој член, постапката пред Комисијата за одлучување по прекршок мирува до истекот на рокот определен во заклучокот од став (3) од овој член. Доколку по истекот на тој рок не бидат доставени докази дека обврските се исполнети, постапката пред Комисијата за одлучување по прекршок продолжува.

(5) Доколку Комисијата за одлучување по прекршок утврди дека не постојат законски услови за водење на постапка поради исполнување на преземените обврски од став (1) од овој член, ја запира постапката со заклучок против кој не е дозволена жалба. Против овој заклучок може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот.

Усна расправа Член 44

(1) Комисијата за одлучување по прекршок ќе определи одржување на усна расправа ако тоа е потребно за утврдување на фактичката состојба.

(2) На усната расправа се повикуваат лицето против кое е поведена постапката и подносителот на барањето за поведување постапка, ако постапката е поведена по барање на правно или физичко лице.

(3) Покрај лицата од став (2) од овој член, на усната расправа може да се повикаат и други лица.

Решенија на Комисијата за одлучување по прекршок
Член 45

Откако Комисијата за одлучување по прекршок во целост ќе ја утврди фактичката состојба од значење за правилно одлучување, донесува:

- (1) решение со кое утврдува дека лицето против кое е поведена постапката сторило прекршок предвиден со одредбите од овој закон и изрекува соодветна прекршочна санкција или
- (2) решение со кое утврдува дека лицето против кое е поведена постапката не сторило прекршок предвиден со одредбите од овој закон.

Судска заштита во прекршочна постапка
Член 46

(1) Решенијата на Комисијата за одлучување по прекршок се конечни. Против таквите решенија може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд.

(2) Тужбата за поведување на управен спор од став (1) од овој член се поднесува во рок од 8 дена од денот на приемот на решението и истата го одлага извршувањето на решението.

Глава втора

УПРАВНА ПОСТАПКА

Примена на Законот за општата управна постапка
Член 47

Во постапките пред Комисијата за заштита на конкуренцијата се применува Законот за општата управна постапка, освен ако со овој закон не е поинаку определено.

Истражување во одделни сектори на економијата и одделни видови договори
Член 48

(1) Ако постојат околности кои укажуваат на можноста конкуренцијата да биде нарушена, Комисијата за заштита на конкуренцијата може да спроведе истражување во определен сектор на економијата или за определен вид на договори во различни сектори на економијата.

(2) Во текот на истражувањето, Комисијата за заштита на конкуренцијата може со заклучок да побара од претпријатијата да достават податоци во врска со нивната економско финансиска состојба, нивните деловни односи и врски, податоци за нивните статuti и одлуки, за бројот и идентитетот на лицата засегнати со таквите одлуки, како и други податоци од значење за истражувањето.

(3) Заклучокот од став (2) од овој член содржи правен основ, цел на барањето, точно назначување на податоците кои се бараат и рокот за доставување на бараните податоци, како и тоа дека недоставување на информации во бараниот рок или доставување на неточни, нецелосни или податоци кои можат да ја доведат во заблуда Комисијата за заштита на конкуренцијата претставува прекршок, согласно член 61 од овој закон.

(4) Против заклучокот од став (2) од овој член не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор.

(5) Генералниот секретар на Комисијата за заштита на конкуренцијата може врз основа на податоците прибавени со истражувањата од став (1) од овој член да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до Комисијата за одлучување по прекршок.

(6) Доколку некои од податоците од став (2) од овој член претставуваат деловна тајна, претпријатијата од став (2) од овој член се должни истите јасно да ги означат и да го назначат правниот основ за нивното означување како деловна тајна.

(7) При доставувањето на податоци кои претставуваат деловна тајна, претпријатијата од став (2) од овој член се должни до Комисијата за заштита на конкуренцијата да достават еден примерок со вклучени податоци кои претставуваат деловна тајна (доверлива верзија) и еден примерок во кој ќе бидат избришани податоците кои претставуваат деловна тајна (недоверлива верзија).

(8) Доколку претпријатијата од став (2) од овој член не постапат согласно став (7) од овој член и достават само доверлива верзија на бараните податоци, со означување на податоците кои претставуваат деловна тајна, Комисијата за заштита на конкуренција ќе побара доставување и на недоверливата верзија на бараните податоци во рок од 3 дена од денот на приемот на податоците. Доколку претпријатијата во тој рок не достават недоверлива верзија на бараните податоци, Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе смета дека доставените податоци не содржат податоци кои претставуваат деловна тајна.

Барање на податоци

Член 49

(1) При вршење на овластувањата утврдени со овој закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може со заклучок да побара од претпријатија да достават податоци во врска со нивната економско финансиска состојба, нивните деловни односи и врски, податоци за нивните статuti и одлуки, за бројот и идентитетот на лицата засегнати со таквите одлуки, како и други потребни податоци.

(2) При вршењето на дејствијата од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата постапува согласно член 48 став (3), (4), (5), (6), (7) и (8) од овој закон.

Прибавување докази на лице место

Член 50

(1) При вршење на овластувањата утврдени со овој закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може со заклучок да му наложи на определено претпријатие на овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата и на лицата кои по потреба ги придружуваат:

1) да им овозможи непречено да влезат во кои било деловни простории, земјиште или превозни средства на претпријатието од став (1) од овој член;

2) да им овозможи непречено да ги испитуваат книгите или другата документација без оглед на медиумот на кој истата се чува;

3) да им овозможи непречено да земат или задржат во која било форма копии или извадоци од тие книги или документација;

4) да им овозможи непречено привремено да ги земат и задржат книгите или другата документација за период потребен за копирање на истите, доколку нивното копирање не може да се изврши на лице место. За ваквото одземање и задржување, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се опишуваат одземените книги и друга документација и се назначува каде се пронајдени;

5) да им овозможи привремено да земат и задржат предмети, книги или друга документација за период потребен за утврдување на релевантните факти и докази кои произлегуваат од тие предмети, книги и документација, но не подолго од правосилното завршување на предметната постапка. За ваквото одземање и задржување, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се опишуваат одземените предмети, книги и друга документација и се назначува каде се пронајдени;

6) да им овозможи непречено да ги запечатат деловните простории и книгите или другата документација за период и во обем потребен за испитувањето, но не подолго од седум дена;

7) овластено лице или друг вработен во претпријатието да даде на записник објаснување за фактите или документите;

8) овластено лице или друг вработен во претпријатието да достави писмено објаснување за фактите или документите во определен рок;

9) да им овозможат непречено вршење други дејствија.

(2) При вршењето на дејствијата од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата постапува согласно член 41 став (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) од овој закон.

Привремени мерки

Член 51

(1) Во итни случаи, кога постои ризик од сериозни и непоправливи штети за конкуренцијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата може по службена должност со решение, а врз основа на своите првични сознанија за постоење на прекршок, да определи привремени мерки на претпријатието кое со своето однесување може да предизвика сериозни и непоправливи штети за конкуренцијата.

(2) Во решението од ставот (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи запирање на определни дејствија, исполнување на одредени услови или други мерки потребни за спречување на нарушување на конкуренцијата и ќе го определи времетраењето на мерките, кое треба да биде пропорционално и соодветно на целта која треба да се постигне со определените привремени мерки.

(3) Доколку е потребно и соодветно за спречување на нарушување на конкуренцијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата може со решение да ги промени веќе определените мерки од став (2) од овој член и/или да го измени нивното времетраење.

Мерки за воспоставување на ефективна конкуренција

Член 52

(1) Во рок од 30 дена од денот на приемот на правосилното решение од член 45 став (1) точка 1) од овој закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може на сторителот на прекршокот со решение да му наложи потребни мерки на

однесување и структурни мерки за отстранување на штетните последици од нарушувањето на конкуренцијата настанати со прекршокот и да определи рокови за нивно извршување.

(2) Пред донесување на решението од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата на сторителот на прекршокот му дава можност писмено да се изјасни за мерките и роковите од став (1) од овој член, во рок од 8 дена од денот на приемот на барањето за изјаснување.

(3) Решението од став (1) од овој член се донесува во скратена постапка.

Судска заштита во управна постапка Член 53

(1) Решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата донесени во управна постапка се конечни. Против таквите решенија на Комисијата за заштита на конкуренцијата може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд.

(2) Тужбата за поведување на управен спор се поднесува во рок од 30 дена од денот на приемот на решението и истата не го одлага извршувањето на решението.

Глава трета ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ПОСТАПКИТЕ ПРЕД КОМИСИЈАТА

Службена легитимација Член 54

(1) Службена легитимација по функција имаат Претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

(2) Службена легитимација за вршење на дејствијата од член 41 и 50 од овој закон имаат вработените во стручната служба.

(3) Во службената легитимација од став (1) и (2) од овој член се утврдува службеното својство на имателите на легитимацијата како овластени лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата и истата се должни да ја покажат на барање на странката.

(4) Службената легитимација престанува да важи:

-со престанок на функцијата Претседател, односно член на Комисијата за заштита на конкуренцијата;

-со престанок на работниот однос во стручната служба на Комисијата за заштита на конкуренцијата;

- со престанок на овластувањата за вршење на дејствијата од член 41 и 50 од овој закон.

(5) Службената легитимација се одзема во случај на злоупотреба на истата.

(6) Комисијата за заштита на конкуренцијата ја пропишува формата и содржината на службената легитимација и начинот на нејзиното издавање и одземање.

(7) Актот од став (6) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата го објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Користење на податоци
Член 55

Податоците прибавени во текот на постапката пред Комисијата за заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок може да бидат употребени само за постапки кои се водат согласно со одредбите од овој закон.

Увид во списите
Член 56

(1) Странките во постапката пред Комисијата за заштита на конкуренцијата или учесниците во постапката пред Комисијата за одлучување по прекршок имаат право да извршат увид во списите на предметот и на свој трошок да извршат препис или да направат копија на целиот предмет или на одредени документи.

(2) Увид во списите во постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок се врши по приемот на прелиминарното известување од член 42 став (1) од овој закон.

(3) Барањето за увид во списите се поднесува во писмена форма, а со заклучок го одобрува претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата, односно претседателот на Комисијата за одлучување по прекршок, во зависност од тоа дали се води управна или прекршочна постапка.

(4) Претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата, односно претседателот на Комисијата за одлучување по прекршок со заклучокот од став (3) од овој член го определува датумот и часот на вршење на увидот кој треба да се изврши во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за увид во списите.

(5) Учесниците во постапката немаат право да вршат увид, да извршат препис или да направат копија на предлог одлуките на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, записниците од седниците на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, аудио и аудио-визуелни записи од седниците на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, интерни упатства и забелешки за предметот, како и кореспонденцијата и преписките помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата и Европската Комисија или другите институции на Европската Унија, како и сите други документи кои претставуваат деловна или службена тајна, согласно член 57 од овој закон.

(6) Кога Комисијата за одлучување по прекршок ќе донесе заклучок за отфрлање на барањето поради немање законски услови за водење постапка согласно член 37 од овој закон, подносителот на барањето за поведување постапка има право да изврши увид во списите на предметот и на свој трошок да изврши препис или да направи копија на целиот предмет или на одредени документи.

(7) Подносителот на барањето за поведување постапка од став (6) од овој член нема право да врши увид, да изврши препис или да направи копија на предлог одлуките на Комисијата за одлучување по прекршок, записниците од седниците на Комисијата за одлучување по прекршок, аудио и аудио-визуелни записи од седниците на Комисијата за одлучување по прекршок, интерни упатства и забелешки за предметот, како и кореспонденцијата и преписките помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата и Европската Комисија или другите институции на Европската Унија, како и сите други документи кои претставуваат деловна или службена тајна, согласно член 57 од овој закон.

(8) Против заклучокот за одбивање на барањето за увид во списите не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор.

Деловна или службена тајна
Член 57

(1) Претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата, претседателот и членовите на Комисијата за одлучување по прекршок и вработените се должни да ја чуваат деловната или службената тајна без оглед на кој начин ја дознале. Обврската за чување на деловната или службената тајна трае пет години по престанокот на работниот однос во Комисијата за заштита на конкуренцијата или по престанокот на мандатот на Претседател или член на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

(2) Лицата од ставот (1) од овој член не смеат во јавноста да даваат изјави со кои може да се наруши угледот на претпријатието, како и изјави за мерките што ги презеле, односно постапките што ги покренале во вршење на работите од своја надлежност, до нивна конечност освен ако не е во прашање објавување на општа информација.

(3) Под деловна тајна од ставот (1) од овој член се подразбира особено:

1) тоа што со закон и други прописи е определено како деловна тајна и

2) тоа што претпријатието ќе определи дека претставува деловна тајна, ако Комисијата за заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок го прифати таквото определување.

(4) Комисијата за заштита на конкуренцијата, односно Комисијата за одлучување по прекршок ќе прифати определување на податоци како деловна тајна доколку се работи за податоци кои имаат економска или пазарна вредност и чие откривање или употреба може да доведе до економска предност за други претпријатија.

(5) При оценка на податоците во смисла на став (4) од овој член, особено се применуваат следните критериуми:

1) обемот во кој податокот е познат надвор од претпријатието;

2) обемот во кој се преземени мерки за заштита на тајноста на податоците во претпријатието и

3) вредноста на податоците за претпријатието и неговите конкуренти.

(6) Како деловна тајна во смисла на одредбите од овој закон, по правило не се сметаат:

1) податоци кои се јавно достапни, односно кои јавно се објавуваат врз основа на друг пропис или одлука на органите на управување на претпријатието;

2) податоци постари од 5 години, независно од фактот дали биле сметани за деловна тајна;

3) приходите содржани во годишните финансиски и статистички извештаи кои не претставуваат деловна тајна, бидејќи истите се јавно објавени;

4) податоци и документација од одлучувачко значење за одлуките на Комисијата за заштита на конкуренцијата, односно Комисијата за одлучување по прекршок.

(7) Претпријатието е должно при доставување на податоци кои се определени како деловна тајна, определувањето на податоците за деловна тајна да го оправда со наведување на објективни причини.

Надомест на штета
Член 58

Доколку се предизвика штета со било кое дејствие кое претставува прекршок согласно одредбите од овој закон, лицето кое што ќе претрпи штета може да бара надомест согласно со закон.

ДЕЛ ПЕТТИ

ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Потешки прекршоци
Член 59

(1) Комисијата за одлучување по прекршок, на претпријатието, односно здружението на претпријатија, со решение ќе му изрече глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во последната деловна година, изразена во апсолутен и номинален износ за која претпријатието или здружението на претпријатија има составена годишна сметка ако:

1) склучи забранет договор или на друг начин учествува во договор, одлука или усогласено однесување со кои се нарушува конкуренцијата во смисла на член 7 од овој закон;

2) стори злоупотреба на доминантна позиција во смисла на член 11 од овој закон;

3) не постапи по решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата од член 51 од овој закон;

4) не постапи по решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата од член 52 од овој закон;

Потешки прекршоци во постапка за оценка на концентрации
Член 60

(1) Комисијата за одлучување по прекршок на учесниците во концентрацијата кои имаат обврска да поднесат известување од член 15 од овој закон, со решение ќе им изрече глоба во износ до 10% од вредноста на нивниот вкупен годишен приход, пресметан согласно член 16 од овој закон, изразена во апсолутен и номинален износ, ако:

1) не поднесат известување за концентрацијата во согласност со член 15 од овој закон;

2) ја спроведат концентрацијата спротивно на член 18 став (1) од овој закон;

3) не постапи по решението донесено во согласност со член 18 став (3), член 19 став (3), член 20 став (1) точка 3), член 21 став (2) точка 3), член 22 став (2) и член 23 став (1) од овој закон;

4) спроведе концентрација за која со решение, донесено согласно со член 20 став (1) точка 4) и член 21 став (2) точка 2) од овој закон, е утврдено дека не е во согласност со одредбите на овој закон.

Полесни прекршоци
Член 61

(1) Комисијата за одлучување по прекршок, на претпријатието, односно здружението на претпријатија, со решение ќе му изрече глоба во износ до 1% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во последната деловна година, изразена во апсолутен и номинален износ за која претпријатието или здружението на претпријатија има составена годишна сметка, ако:

1) не постапи по заклучок на Комисијата за заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок за доставување на податоци во определениот рок, а во смисла на член 40, член 48 и член 49 од овој закон;

2) достави неточни, нецелосни или податоци кои можат да ја доведат во заблуда Комисијата за заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок, а во смисла на член 40, член 48 и член 49 од овој закон;

3) не постапи по заклучок од член 41 и член 50 од овој закон;

4) не овозможи непречен влез во кои било деловни простории, земјиште или превозни средства на определено претпријатие, а во смисла на член 41 став (1) точка 1) и член 50 став (1) точка 1) од овој закон;

5) не овозможи непречено испитување на книги или друга документација, а во смисла на член 41 став (1) точка 2) и член 50 став (1) точка 2) од овој закон;

6) не овозможи непречено земање или задржување на предмети, книги, друга документација, во која било форма копии или извадоци од книги или друга документација, а во смисла на член 41 став (1) точка 3), 4) и 5) и член 50 став (1) точка 3), 4) и 5) од овој закон;

7) не овозможи непречено запечатување, во смисла на член 41 став (1) точка 6) од овој закон и член 50 став (1) точка 6) од овој закон;

8) ги отпечати запечатувањата извршени согласно член 41 став (1) точка 6) од овој закон и член 50 став (1) точка 6) од овој закон;

9) овластено лице или друг вработен одбие да даде објаснувања за определени факти и околности, во смисла на член 41 став (1) точка 7) и 8) од овој закон и член 50 став (1) точка 7) и 8) од овој закон;

10) овластено лице или друг вработен даде неточни, нецелосни или податоци кои можат да ја доведат во заблуда Комисијата за заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок, во смисла на член 41 став (1) точка 7) и 8) од овој закон и член 50 став (1) точка 7) и 8) од овој закон и

11) не овозможи непречено вршење на други дејствија во смисла на член 41 став (1) точка 9) од овој закон и член 50 став (1) точка 9) од овој закон.

(2) Комисијата за одлучување по прекршок на учесниците во концентрацијата кои имаат обврска да поднесат известување од член 15 од овој закон, со решение ќе им изрече глоба во износ до 1% од вредноста на нивниот вкупен годишен приход, пресметан согласно член 16 од овој закон, ако во известувањето и прилозите кон известувањето, како и во дополнувањето на известувањето од член 15 од овој закон достави неточни или податоци кои можат Комисијата за заштита на конкуренцијата да ја доведат во заблуда.

Изрекување глоба на здруженија на претпријатија
Член 62

(1) Кога прекршокот е сторен од здружение на претпријатија, а се однесува на активностите на неговите членови, глобата нема да го надмине износот од 1% , изразена во апсолутен и номинален износ за полесни прекршоци, односно 10%,

изразена во апсолутен и номинален износ за потешки прекршоци, од збирот на вкупниот годишен приход на секој член на здружението кој делува на релевантниот пазар.

(2) Кога на здружение на претпријатија му е изречена глоба за прекршок кој се однесува на активностите на неговите членови, а здружението не е ликвидно, истото е должно да прибави средства за плаќање на глобата од своите членови.

(3) Доколку здружението не ја плати глобата во рокот определен од Комисијата за одлучување по прекршок, органот надлежен за извршување на глобата ќе побара исплата на глобата директно од било кој од членовите на здружението чии претставници учествуваат во органите на одлучување на здружението.

(4) Откако органот надлежен за извршување на глобата ќе побара исплата на глобата од став (3) од овој член и имајќи ги предвид ограничувањето за висината на глобата од член 59 став (1) и член 61 став (1) од овој закон, а за да се обезбеди целосна исплата на истата, ќе побара исплата на остатокот од глобата од било кој член на здружението кој делува на релевантниот пазар.

(5) Органот надлежен за извршување на глобата нема да бара исплата на глоба согласно став (3) и (4) од овој член од претпријатијата кои ќе докажат дека не ја спровеле одлуката на здружението со која е сторен прекршокот, ниту пак биле свесни за нејзиното постоење.

Други прекршочни санкции

Член 63

(1) За прекршоците од член 59 став (1) и член 60 став (1) од овој закон, Комисијата за одлучување по прекршок на правно лице, покрај глобата може да му изрече и привремена забрана на вршење одделна дејност во траење од 3 дена до 30 дена.

(2) За прекршоците од член 59 став (1) и член 60 став (1) од овој закон, Комисијата за одлучување по прекршок на физичко лице покрај глобата може да му изрече и забрана на вршење професија, дејност или должност во траење од 3 дена до 15 дена.

Одмерување на глоба

Член 64

(1) При одмерување на глобата во предвид се земаат:

1) тежината на прекршокот;

2) времетраењето на прекршокот и

3) степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани со прекршокот.

(2) Комисијата за одлучување по прекршок, при одмерување на глобата, најпрво определува основен износ на глобата, а потоа истиот го прилагодува, земајќи ги предвид олеснителните или отежнителните околности.

(3) Основниот износ на глобата по правило изнесува најмногу до 30% од приходот на сторителот на прекршокот остварен од дејноста која се врши на релевантниот пазар на кој е сторен прекршокот во последната целосна деловна година во која сторителот на прекршокот учествувал во истиот. Вака определен износ се множи со бројот на годините во кои траел прекршокот.

(4) Износот определен во согласност со став (3) од овој член се прилагодува со земање предвид на олеснителни или отежнителни околности, како резултат на што истиот може да биде намален или зголемен.

(5) Олеснителни околности кои се земаат во предвид при одмерувањето на глобата особено се:

1) ако сторителот на прекршокот доставил доказ дека ги прекинал дејствијата кои претставуваат прекршок во моментот кога Комисијата за одлучување по прекршок повела прекршочна постапка, со исклучок кога се работи за прекршок од член 7 став (1) точка 1) од овој закон;

2) ако сторителот на прекршокот доставил доказ дека неговата вклученост во прекршокот е минимална и докаже дека за периодот кога бил учесник во забранет договор, всушност ја избегнувал неговата примена однесувајќи се конкурентски на релевантниот пазар;

3) ако сторителот на прекршокот ефективно соработувал со Комисијата за заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок, независно од примената на член 65 од овој закон (leniency).

(6) Отежнителни околности кои се земаат во предвид при одмерувањето на глобата особено се:

1) ако Комисијата за одлучување по прекршок утврдила дека е сторен прекршок предвиден со одредбите од овој закон, а сторителот на прекршокот продолжува да го врши прекршокот или повторува ист или сличен прекршок. Во овој случај, основниот износ од став (2) од овој член може да се зголеми до 100% за секој таков утврден прекршок;

2) ако сторителот на прекршокот одбивал да соработува или ја попречувал Комисијата за заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок во спроведувањето на постапката;

3) ако сторителот на прекршокот имал улога на водач или поттикнувач на прекршокот. Комисијата за одлучување по прекршок особено зема во предвид дали сторителот на прекршокот преземал дејствија насочени кон поттикнување на други претпријатија да земат учество во прекршокот и/или преземал било какви мерки на одмазда против други претпријатија со цел да ги присили на преземање дејствија кои претставуваат прекршок.

(7) Комисијата за одлучување по прекршок може да му го зголеми основниот износ на глобата на сторител на прекршок кој има особено големи приходи кои произлегуваат и од други дејности, а не само од дејноста која се врши на релевантниот пазар на кој е сторен прекршокот, заради постигнување на одвратувачки ефект на глобата.

(8) Комисијата за одлучување по прекршок може да го зголеми основниот износ на глобата на сторител на прекршок со цел глобата да го надмине износот поврзан со неоснованото збогатување кое настанало како последица од прекршокот, доколку е можно тој износ да биде пресметан.

(9) Комисијата за одлучување по прекршок може, по барање на сторителот на прекршок, а при одмерувањето на глобата, да ја земе во предвид неговата платежна неспособност, во посебен социјален и економски контекст. До намалување на глобата од оваа причина не може да дојде доколку се работи за финансиски загуби на сторителот на прекршокот, сторени со цел избегнување на плаќање на глоба. До намалување на глобата може да дојде единствено доколку сторителот приложи доказ дека глобата одмерена согласно со одредбите од овој член би ја загрозила економската способност на сторителот и би предизвикала неговиот имот да ја изгуби својата вредност.

Ослободување или намалување на глобата (leniency)
Член 65

(1) Со цел откривање на картели кои претставуваат прекршоци од член 59 став (1) точка 1) од овој закон, Комисијата за одлучување по прекршок по барање на претпријатие кое го признало своето учество во картел ќе определи целосно ослободување од глобата, која по правило требала да му биде изречена на тоа претпријатие, ако истото:

1) прво приложи докази кои и овозможуваат на Комисијата за одлучување по прекршок да поведе прекршочна постапка или

2) прво приложи докази кои и овозможуваат на Комисијата за одлучување по прекршок веќе поведената прекршочна постапка да ја заврши со решение со кое се утврдува постоење на прекршок, доколку без таквите докази не можело да се утврди постоењето на прекршокот.

(2) Ако претпријатието кое го признало своето учество во картел кој претставува прекршок од член 59 став (1) точка 1) од овој закон не ги исполнува условите за целосно ослободување од глоба од став (1) од овој закон, глобата, која по правило требало да му биде изречена може да му се намали доколку до Комисијата за одлучување по прекршок достави дополнителни релевантни докази од одлучувачко значење за донесување на решение со кое се утврдува постоење на прекршок.

(3) Ослободувањето, односно намалувањето на глоба од став (1) и (2) од овој член ќе се примени доколку претпријатието кое бара ослободување односно намалување на глоба кумулативно ги исполнува следните услови:

- 1) Го прекине своето учество во картелот веднаш по поднесувањето на барањето за ослободување од глоба;
- 2) Соработува со Комисијата за одлучување по прекршок целосно, континуирано и потребните податоци ги доставува во најкус можен рок;
- 3) Не ги извести другите учесници во картелот за поднесување на барањето за ослободување од глоба ;
- 4) Пред поднесувањето на барањето за ослободување од глоба не го открие постоењето ниту содржината на истото, освен на органи кои се надлежни за санкционирање на картелот надвор од Република Македонија;
- 5) Да не уништува, прикрива или фалсификува релевантни докази со кои се утврдуваат факти од значење при одлучувањето на Комисијата за одлучување по прекршок.

(4) Комисијата за одлучување по прекршок нема да определи целосно ослободување од глоба на претпријатието од став (1) од овој член кое за времетраење на картелот презело мерки со кои принудило други претпријатија да учествуваат или да останат во истиот, но може да му определи намалување на глобата доколку тоа претпријатие ги исполнува условите од став (3) од овој член.

(5) Владата на Република Македонија, на предлог на Комисијата за заштита на конкуренцијата ги пропишува поблиските услови и постапката под кои Комисијата за одлучување по прекршок одлучува за ослободување или намалување на глобата.

Застареност Член 66

- (1) Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминат:
 - три години за прекршоци од членот 61 од овој закон и
 - пет години за прекршоци од членовите 59 и 60 од овој закон.
- (2) Роковите за застареност почнуваат да течат од денот на сторување на прекршокот. Ако се работи за продолжен или повторен прекршок, роковите за застареност почнуваат да течат од денот кога прекршокот престанал.
- (3) Изречената прекршочна санкција не може да се изврши ако од денот на правосилноста на решението со кое се утврдува постоење на прекршок поминат две години.
- (4) Застареност на прекршочното гонење и застареност на извршување на прекршочната санкција настанува во секој случај кога ќе измине двапати онолку време колку што според законот се бара за застареност на прекршочното гонење, односно за застареност на извршувањето на прекршочната санкција.

ДЕЛ ШЕСТИ

ОБЈАВУВАЊА

Одлуки и податоци што се објавуваат во "Службен весник на Република
Македонија"
Член 67

- (1) Во "Службен весник на Република Македонија" се објавуваат решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата и на Комисијата за одлучување по прекршок од член 19 став (1) точка 2), член 19 став (3), член 20 став (1) точка 1), 2), 3) и 4), член 21 став (1), член 22 став (1), член 23 став (1), член 45, член 51 став (1) и член 52 став (1) од овој закон.
- (2) Решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, како и пресудите, односно решенијата на судот се објавуваат на веб страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата.
- (3) Објавениот текст на решението мора да ги содржи имињата на учесниците во постапката и основната содржина на решението.
- (4) На веб страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата се објавуваат и известувањата за концентрациите со наведување на називите на учесниците, седиштето, основните деловни активности на учесниците, како и формата на концентрацијата, при што се повикуваат сите заинтересирани лица во рокот определен во известувањето да поднесат свои коментари, мислења и забелешки во врска со предметната концентрација.
- (5) Податоците кои се деловна или службена тајна, во смисла на членот 57 од овој Закон, не се објавуваат.

ДЕЛ СЕДМИ

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ

Завршување на постапките кои се во тек Член 68

- (1) Започнатите постапки за утврдување на постоење на забранети договори, одлуки и договорена практика од член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на РМ бр. 4/05, 70/06 и 22/07) и злоупотреба на доминантна позиција од член 14 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на РМ бр.4/05, 70/06 и 22/07) до денот на влегување во сила на овој закон ќе продолжат пред Комисијата за заштита на конкуренцијата, според Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на РМ бр.4/05, 70/06 и 22/07).
- (2) Започнатите прекршочни постапки до денот на влегување во сила на овој закон ќе продолжат пред Комисијата за одлучување по прекршок, според Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на РМ бр.4/05, 70/06 и 22/07).

Подзаконски акти Член 69

- (1) Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на неговото влегување во сила .
- (2) До денот на влегување во сила на актите од став (1) од овој член ќе се применуваат постојните прописи.

Континуитет на работење на Комисијата за заштита на конкуренцијата Член 70

- (1) Претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата, именувани пред влегување во сила на овој закон, продолжуваат со работа до истекот на мандатот за кој се именувани.

Престанување на важност на закон Член 71

Со денот на влегување во сила на овој закон, престанува да важи Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 4/05, 70/06 и 22/07).

Влегување во сила Член 72

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот од објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I . ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Предлог - Законот за заштита на конкуренцијата содржи седум дела.

Делот први ги содржи општите одреди со кои се утврдени предметот, целта, обемот на примена на Предлог-Законот, дефинициите на поимите што се употребуваат во Предлог-Законот што истиот го прави полесно применлив во практиката и надлежниот орган за примена на Предлог-Законот.

Делот втори ги регулира облиците на нарушување на конкуренцијата, систематизирани во три посебни глави.

Во глава прва се регулирани договорите, одлуките и усогласеното однесување со кои се ограничува конкуренцијата на пазарот. Во членот 7 е содржана општа забрана на договорите, одлуките и усогласеното однесување со кои се спречува, ограничува или нарушува конкуренцијата, согласно начелата утврдени со член 101 од Договорот за функционирање на ЕУ. Ваквата забрана повлекува како последица ништовност на договорите и одлуките што значи дека тие не произведуваат правно дејство. Во останатите одредби се регулираат групните изземања од оштата забрана за склучување договори, одлуки и усогласено однесување со кои се ограничува конкуренцијата на пазарот, во смисла на член 101 став 3 од Договорот за функционирање на ЕУ, со тоа што е предвидено поблиските услови за групните изземања да се регулираат со посебен подзаконски акт. Во оваа глава се внесени и одредби за договорите од мало значење на кои не се однесува општата забрана содржана во член 7 од законот.

Во глава втора се содржани одредбите за злоупотребата на доминантна позиција на пазарот, како еден од облиците на нарушување на конкуренцијата. Во овие одредби покрај дефиницијата на доминантна позиција регулирани се и претпоставките за поседување на доминантна позиција, а пропишана е и општата забрана за злоупотреба на доминантната позиција, при што наведени се шестте најчести однесувања кои претставуваат злоупотреба на доминантната позиција. Во дефинирањето на доминантната позиција и нејзината злоупотреба се поаѓа од одредбата на член 102 од Договорот за функционирање на ЕУ.

Во глава трета се пропишани одредбите со кои се регулира контролата на концентрациите. Во законот се дефинирани начините на настанување на концентрациите, како и поимот на учесници во концентрација, пропишани се условите за известување на концентрација и обврската за известување на Комисијата пред спроведување на концентрацијата, а по настапувањето на правниот основ за истата, како и постапката и критериумите за оценка на концентрациите.

Во дел трети се содржани одредбите кои се однесуваат на Комисијата за заштита на конкуренцијата и стручната служба при Комисијата.

Во овој дел од законот конкретно е уреден статусот, именувањето и разрешувањето на Претседателот и членовите на Комисијата, како и надлежностите на Комисијата за заштита на конкуренцијата и стручната служба.

Со одредбите од дел четврти се регулирани постапките пред Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Глава прва од дел четврти содржи одредби за прекршочната постапка пред Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Член 30 од предлог Законот пропишува дека за прекршоците определени со овој закон, прекршочен орган надлежен да врши надзор над спроведувањето на Законот за заштита на конкуренцијата е Комисијата за заштита на конкуренцијата. Прекршочна постапка пред Комисијата за заштита на конкуренцијата води и прекршочна санкција изрекува Комисија за одлучување по прекршок. Комисијата за одлучување по прекршок е составена од Претседателот и двајцата членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата кои се професионално ангажирани во работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Претседател на Комисијата за одлучување по прекршок е Претседателот или еден од двајцата членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата кои се професионално ангажирани во работењето на Комисијата и истиот задолжително треба да биде дипломиран правник со положен правосуден испит и искуство во струката од најмалку пет години по положувањето на правосудниот испит.

Член 31 од предлог Законот пропишува дека Комисијата за одлучување по прекршок при водењето на прекршочна постапка соодветно ги применува одредбите од Законот за општа управна постапка, освен ако со Законот за прекршоци и со овој закон поинаку не е определено.

Во останатите одредби од оваа глава се содржани правила за поведување на прекршочната постапка (по службена должност, по барање на генералниот секретар на Комисијата за заштита на конкуренцијата или по барање на физичко или правно лице), како и правила со кои се регулира доказната постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок. Во однос на овие прашања, новина се одредбите од член 42 од Предлог-Законот за известување за утврдена фактичка состојба пред донесување на решението за постоење или непостоење на прекршок и одредбите од член 43 од Предлог-Законот за можноста лицето против кое е поведена постапка да и понуди на Комисијата за одлучување по прекршок во определен рок преземање на обврски со кои би се надминало нарушувањето на конкуренцијата предизвикано со дејствија или пропуштање на дејствија од страна на лицето против кое е поведена постапка.

Согласно член 45 и член 46 од Предлог-Законот, прекршочната постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок завршува со решение со кое се утврдува дека лицето против кое е поведена постапката сторило прекршок и се изрекува соодветна прекршочна санкција или со решение со кое се утврдува дека лицето против кое е поведена постапката не сторило прекршок. Решенијата донесени во прекршочна постапка се конечни, а против истите може да се поднесе тужба за поведување управен спор која го одлага извршувањето на решението.

Глава втора од дел четврти содржи одредби за управната постапка пред Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Овие одредби Комисијата за заштита на конкуренцијата ги применува при оценка на концентрациите, со исклучок на одредбите од член 51 и 52 од Предлог законот кои се новина во системот за заштита на конкуренцијата во Република Македонија. Овие одредби се применуваат, доколку е тоа потребно, за време на водењето на прекршочна постапка или по нејзиното правосилно завршување, а имаат за цел да ја зајакнат улогата на Комисијата за заштита на конкуренцијата како прекршочен орган.

Имено член 51 од Предлог-Законот предвидува можност Комисијата за заштита на конкуренцијата да определи привремени мерки во итни случаи и да го определи нивното времетраење, кога постои ризик од сериозни и непоправливи штети за конкуренцијата, а врз основа на првични сознанија (*prima facie*) за постоење на прекршок со цел да се спречи нарушување на конкуренцијата, во периодот најдоцна до правосилното завршување на прекршочната постапка.

Член 52 од Предлог-Законот предвидува можност Комисијата за заштита на конкуренцијата во рок од 30 дена од денот на приемот на правосилното решение донесено во прекршочна постапка, а со кое е утврдено постоење на прекршок, со решение во управна постапка да наложи потребни мерки на однесување и структурни мерки за отстранување на штетните последици од нарушувањето на конкуренцијата настанати со прекршокот и да определи рокови за нивно извршување. Пред донесување на ваквото решение, Комисијата за заштита на конкуренцијата на сторителот на прекршокот му дава можност писмено да се изјасни за мерките и роковите, во рок од 8 дена од денот на приемот на барањето за изјаснување. Решението за определување на мерки за воспоставување на ефективна конкуренција се донесува во скратена постапка.

Сите решенијата донесени во управна постапка се конечни, а против истите може да се поднесе тужба за поведување управен спор која не го одлага извршувањето на решението.

Глава трета од дел четврти содржи општи одредби за постапките пред Комисијата за заштита на конкуренцијата, т.е одредби за службената легитимација, користењето на податоци, увидот во списите, деловната и службената тајна и можноста за надомест на штета.

Дел петти од Предлог-Законот содржи казни одредби, при што со истите е направена квалификација на повредите на одредбите на Предлог-Законот на потешки прекршоци, потешки прекршоци во постапка за оценка на концентрации и полесни прекршоци.

Новина е воведувањето на посебни правила за изрекување на глоба на здруженија на претпријатија содржани во член 62 од Предлог-Законот, посебната одредба за целта на санкционирањето содржана во член 64 од Предлог-Законот, како и воведувањето на презиципни правила за одмерување на глобата во член 65 од Предлог-Законот и ослободување или намалување на глоба - т.н. leniency програма во случај на соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата при детекцијата и санкционирањето на најтешките повреди на одредбите од Предлог-Законот, содржано во член 66 од Предлог-Законот. Овие одредби се во функција на подобрување и зајакнување на работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата како прекршочен орган, а значат целосно усогласување со правилата на ЕУ во однос на изрекувањето и одмерувањето на санкции за сторени повреди на правото на заштита на конкуренцијата.

Дел шести ги содржи правилата за објавување на одлуките и податоците во “Службен весник на Република Македонија” и на веб страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата

Делот седми ги содржи преодните и завршните одредби со кои се регулира завршувањето на постапките кои се во тек, роковите за донесување на подзаконските акти, континуитетот на работење на Комисијата за заштита на конкуренцијата, правилата за престанување на важноста на досегашниот закон, како и за влегување во сила на новиот закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со овие измени и дополнувања на Законот за заштита на конкуренцијата беа отстранети некои од забелешките на Европската Комисија во однос на неефикасноста на дотогашниот систем на санкционирање на повредите на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата-Комисијата за заштита на конкуренцијата во управна постапка утврдуваше повреда на одредбите на Законот,

а прекршочна санкција за така утврдената повреда изрекуваше надлежен суд во прекршочна постапка. Меѓутоа, и новововедениот систем, според кој Комисијата за заштита на конкуренцијата води најпрво управна, а потоа и прекршочна постапка за едно исто однесување со цел во управна постапка да утврди постоење на забранет договор, одлука или договорна практика или злоупотреба на доминантна позиција или повреда на обрската за пријавување на концентрација, а потоа во прекршочна постапка да изрече прекршочна санкција за таквото однесување кое истовремено претставува и прекршок, се покажа како неефикасен. Ова особено со оглед на фактот што против решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата донесени во управна постапка, незадоволната странка има право на тужба до Управниот Суд, а против пресудите на Управниот суд и жалба до Врховниот Суд. Дури откако решението донесено во управна постапка ќе стане правосилно, Комисијата за заштита на конкуренцијата може да поведе прекршочна постапка која истотака завршува со решение против кое повторно незадоволната странка има право на тужба до Управниот Суд а против пресудите на Управниот суд и жалба до Врховниот Суд. Изречената прекршочна санкција може да се изврши дури откако решението донесено во прекршочна постапка ќе стане правосилно, што во пракса значи дека од моментот на утврдување на повреда на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата до моментот на извршување на санкцијата поминува многу време, со што се ослабува репресивната улога и превентивното дејство на пропишаните санкции.

Неефикасноста која произлегува од ваквата поставеност на системот за утврдување и санкционирање на повредите на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата беше констатирана и означена како недостаток и во извештаите на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија, па оттука нужно се јави потребата од унапредување на системот и воведување на нови, поефикасни законски решенија.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Предлог-Законот предвидува понатамошно хармонизирање на македонското законодавство во оваа област со законодавството на ЕУ, особено преку воведување на т.н “leniency” програма за ослободување или намалување на глобата на оние претпријатија кои ќе соработуваат во детекција на најтешките нарушувања на пазарната конкуренција, како и унапредување на законитоста и ефикасноста во постапувањето на Комисијата за заштита на конкуренцијата преку усогласување на одредбите од Предлог-Законот со Законот за прекршоците (Службен весник на РМ бр.62/06) и воведување на единствена прекршочна постапка во која Комисијата за заштита на конкуренцијата истовремено ќе утврдува постоење на повреда на одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, постоење на прекршок предвиден со Законот за заштита на конкуренцијата и ќе изрекува соодветна прекршочна санкција за така утврдениот прекршок.

**ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА**

1. Правен пропис
1.1. Назив на прописот <i>Предлог Закон за заштита на конкуренцијата –Draft Law on protection of competition</i>
1.2. Предлагач <i>Министерство за економија</i>
1.3. ЕПП број 2007.0400.2588
1.4. Број и назив на поглавјето од правото на ЕУ согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ <i>Поглавје 08-Политика на конкуренција</i>
2. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки
2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот <i>Член 68 - Приспособување на законодавството на Република Македонија со тоа што Европската Унија:</i> <i>а) забрани и спречи сите практики кои се наоѓаат во конкуренција, особено тие кои:</i> <i>а) ограничуваат или исклучуваат конкуренција на тржиштата;</i> <i>б) создаваат или задржуваат привилегии за одредени претпријатија;</i> <i>в) ограничуваат или исклучуваат конкуренција на тржиштата;</i> <i>г) создаваат или задржуваат привилегии за одредени претпријатија;</i> <i>д) ограничуваат или исклучуваат конкуренција на тржиштата;</i> <i>е) создаваат или задржуваат привилегии за одредени претпријатија;</i>
2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата за стабилизација и асоцијација ☒ Да ☐ Не
2.3. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на Спогодбата
3. Усогласеност со изворите на правото на Европската Унија
3.1. Степен на усогласеност со секундарните извори од правото на ЕУ кои имаат задолжителен карактер
ЕУ пропис -CELEX ☐ потполна усогласеност ☒ делумна усогласеност ☐ неусогласеност бр. 32003R0001
ЕУ пропис -CELEX ☐ потполна усогласеност ☒ делумна усогласеност ☐ неусогласеност бр. 32004R0139
ЕУ пропис -CELEX ☐ потполна усогласеност ☒ делумна усогласеност ☐ неусогласеност бр. 32004R0773
3.2. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото кои имаат задолжителен карактер Потполна усогласеност ќе се постигне со донесување на подзаконските акти кои треба да се донесат врз основа на овој Закон.

Од друга страна, со предлог Законот за заштита на конкуренцијата се врши делумна усогласеност со секундарните извори на ЕУ од точка 3.2, бидејќи во истиот се транспонирани потполно само материјално-правните одредби. При транспонирањето на процесно-правните одредби, се внимаваше на усогласеност и со Законот за општата управна постапка и со Законот за прекршоците, па оттука во предлог Законот за заштита на конкуренцијата постои определно отстапување од секундарните извори на ЕУ наведени во точка 3.2 од оваа изјава, за да се постигне усогласеност на истиот со Законот за општата управна постапка и Законот за прекршоците.

3.3. Усогласеност со секундарните извори на правото кои имаат незадолжителен карактер
Потполна усогласеност со:
-Белешка на ЕК за дефинирање на релевантниот пазар за целите на конкурентското право на заедницата -31997Y1209(01),
-Белешка на Комисијата за договори од мало значење кои не ја ограничуваат значително конкуренцијата во смисла на член 81 став (1) од Договорот за основање на ЕЗ - 52001XC1222(03),
- Белешка на Комисијата за ослободување и намалување на глоби во однос на картели - 52006XC1208(04) и
- Насоки за методот на одмерување на глоба изречена согласно член 23 став 2 (а) од Регулатива 1/2003 -52006XC0901(1)

3.4. Усогласеност со други извори на правото на ЕУ
Потполна усогласеност со членовите 101, 102 и 106 став (1) и (2) од Договорот за функционирање на Европската Унија

3.5. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност со другите извори на правото на ЕУ

3.6. Рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот со правото на Европската унија
Целосна усогласеност ќе настапи по приемот на Република Македонија во Европската Унија

3.7. Кореспондентна табела (прилог) ДА

4. Превод на изворите на правото на ЕУ и правниот акт

4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик?

Доколку изворот на преводот не е СЕП, преводот задолжително треба да се достави до Секретаријатот за европски прашања:

☐ ДА Верзија МК ☒ НЕ

4.2. Достапност на преводот на прописот на ЕУ

4.3. Дали предлогот на прописот е преведен на англиски јазик?

☒ ДА ☐ НЕ

4.4. Дали прописот е преведен на друг јазик на ЕУ

☐ ДА ☒ НЕ

4.5. Достапност на преводот на прописот

Во прилог се доставува и превод на прописот на англиски јазик.

5. Стручна помош и мислење

(ЕК, КАРДС, ИПА, TAIEХ, SIGMA, држава членка, Совет на Европа, домашни стручњаци)

5.1. Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлогот на прописот

"Проект за зајакнување на административниот капацитет на Комисијата за заштита на

конкуренцијата“.

Консултант: м-р Младен Церовац, магистар по правни науки и заменик-претседател на Советот за конкуренција при Агенцијата за заштита на конкуренцијата на Република Хрватска

5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот

Прибавени мислења од Секретаријат за законодавство, Секретаријат за европски прашања, Генерален Секретаријат, Министерство за правда, Министерство за финансии, Министерство за транспорт и врски

Раководител на надлежниот сектор

Име презиме:

Звање и работно место:

Потпис:

Датум:

Нериман Деладини

Раководител на сектор

Министер

Име и презиме:

Потпис:

Датум:

Фатмир Иетими



3.5 КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА

Формулар МАК – ЕУ

Назив на националниот правен пропис: Предлог Закон за заштита на конкуренцијата
ЕПП број: 2007.0400.2588

Назив на националниот пропис во кој се врши транспонирањето (бр. на член)	Содржина на одредбата од националниот пропис во кој се врши транспонирањето	CELEX бр. на прописот на ЕУ кој се транспонира	Назив на прописот на ЕУ (бр. на член)	Содржина на одредбата од прописот на ЕУ кој се транспонира	Забелешка	Оценка за степенот на усогласеност	Надлежен орган/ институција
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 7 став (4))	((4) По исклучок и кога е тоа потребно заради заштита на јавниот интерес при примена на член 7 од овој закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може по службена должност, со решение да утврди дека овој член не се применува врз определен договор, одлука на здружение или усогласено однесување, бидејќи не се исполнети условите од член 7 став (1) или се исполнети условите од член 7 став (3) од	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 10 став (1))	Кога е тоа потребно заради заштита на интересот на Заедницата при примена на член 81 и 82, Комисијата може по службена должност, со одлука да утврди дека член 81 од овој закон не се применува врз определен договор, одлука на здружение или усогласено однесување, бидејќи не се исполнети условите од член 81 став (1) од		Потполна усогласеност	КЗК

	овој закон.			Договорот или бидејќи се исполнети условите од член 81 став (3) од Договорот			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 12)	(1) Концентрација настанува со промена на контролата на долгорочна основа, а како резултат на: 1) спојување на две или повеќе претходно независни претпријатија или делови од претпријатија или 2) стекнување на директна или индиректна контрола на целото или делови од едно или повеќе други претпријатија од - едно или повеќе лица кои веќе контролираат најмалку едно претпријатие или	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 3)	1.Спојувањето ќе се смета дека настанува кога промената во контролата на трајни основи е резултат од: (а)спојувањето на две или повеќе претходно независни претпријатија или делови од претпријатија, или (б)купување, од страна на едно или повеќе лица кои веќе контролираат најмалку едно претпријатие, било во облик на купување на хартии од вредност или имот, во форма на договор или во друг облик, на		Потполна усогласеност	КЗК

	- едно или повеќе претпријатија, преку купување на хартии од вредност или имот, со договор или на друг начин пропишан со закон. (2) Контролата од став (1) од овој член се состои од права, договори или други средства кои одделно или во комбинација, а имајќи ја предвид фактичката или правната состојба, даваат можност за вршење одлучувачко влијание врз претпријатието, особено преку: 1) сопственост или право на користење на целиот или дел од имотот на претпријатието или 2) права или договори кои даваат можност за одлучувачко			директна или индиректна контрола на целото или делови од едно или повеќе претпријатија. 2.Контролата се состои од права, договори или други средства кои било поединечно или комбинирано и имајќи ги во предвид фактите или законите кои се применуваат, давање на можност на применување на одлучувачко влијание врз претпријатието, особено преку: (а)сопственост или право на користење на сите или делови од имотот на претпријатието; (б)права или договори кои даваат можност			
--	---	--	--	---	--	--	--

влијание врз составот, гласањето или донесувањето на одлуки од органите на претпријатието. (3) Контролата се стекнува од лица или претпријатија кои: 1) се иматели на правата или се стекнале со права по пат на договорите од став (2) од овој член или 2) се овластени да ги вршат таквите правата иако не се носители на таквите права, ниту се стекнале со права по пат на договорите од став (2) од овој член. (4) Создавањето заедничко вложување (joint venture), кое на долгорочна основа ќе врши активности на автономна економска целина,			за одлучувачко влијание врз создавањето, гласањето или донесувањето на одлуки од органите на претпријатието. 3.Контролата се врши од страна на лицата или претпријатијата кои: (а)се носители на права или ополномоштени со права според предметните договори; или (б) кои не се носители на тие права ниту ополномоштени со права според таквите договори, имаат овластување да ги применуваат правата кои произлегуваат од нив. 4.Создавањето на заедничко вложување врз			
--	--	--	---	--	--	--

се смета за концентрација согласно со ставот (1) точка 2) од овој член. (5) За концентрација на претпријатија не се смета кога: 1) банки, штедилници и други финансиски институции или друштва за осигурување чии редовни активности опфаќаат правни работи и тргување со хартии од вредност, привремено стекнуваат хартии од вредност со намера тие повторно да се продадат во рок од една година од моментот на нивното стекнување и доколку гласачките права од тие хартии од вредност не се вршат со намера да се влијае на			трајни основи, сите функции на самостојниот деловен субјект ќе значат спојување според ставот 1 (б). 5. Ќе се смета дека нема спојување во случаите кога: (а) кредитните институции или други финансиски институции или осигурителни компании, редовните активности кои опфаќаат трансакции и тргување со хартии од вредност во нивен интерес или во интерес на други, ги чуваат привремено хартиите од вредност кои ги купиле од претпријатието со цел истите да ги препродадат,			
--	--	--	--	--	--	--

	конкурентското однесување на претпријатието на пазарот. Комисијата на посебно барање може со заклучок да го продолжи рокот од една година, доколку стекнувачот докаже дека од оправдани причини не можел да ги продаде хартиите од вредност. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор; 2) контролата се врши од страна на застапник на друштво во стечајна постапка или во постапка на ликвидација односно кај претпријатија основани надвор од Република Македонија, лица кои ја вршат соодветната функција согласно законодавството			притоа гарантирајќи дека не ги применуваат гласачките права во поглед на тие хартии од вредност со цел да се утврди конкурентското однесување на претпријатието или гарантирајќи дека ги користат гласачките права единствено за подготовка на продажбата на целото или дел од претпријатието или неговиот имот или продажба на хартиите од вредност, и дека секоја продажба ќе се реализира во рамки на период од една година од денот на купувањето; овој период може да се продолжи од страна на Комисијата по претходно			
--	--	--	--	--	--	--	--

според кое е основано претпријатието. 3) инвестиционите фондови стекнуваат капитален интерес во претпријатија, под услов тие да ги вршат стекнатите права единствено со цел да се задржи полната вредност на нивното вложување и доколку не се врши влијание на конкурентското однесување на претпријатијата на пазарот.			поднесено барање од страна на институциите или компаниите кои можат да покажат дека продажбата не е можно да се реализира од оправдани причини во одредениот рок; (б) контролата се врши од страна на службеник согласно законот на државата членка во врска со ликвидација, престанок, стечај, престанок на плаќањата, состав или слични постапки; (в) активностите согласно став 1 (б) се извршуваат од страна на финансиските холдинг компании согласно член 5(3) од Четвртата Директива на Советот			
---	--	--	---	--	--	--

				78/660/ЕЕЗ од 25 јули 1978 година заснована на член 54(3) (г) од Договорот за годишните сметки на одредени видови компании ⁽¹⁾ обезбедувајќи притоа користење на гласачките права за холдингот, особено во врска со назначувањето на членови на управниот и надзорниот одбор во претпријатието во кое тие имаат холдинг, единствено со цел да се одржи целосната вредност на тие инвестиции и да не се утврди директно или индиректно конкурентско управување на тие компании			
Предлог Закон за заштита на	(1) Известување за концентрација до		Регулатива на Комисијата (ЕЗ)	1. Без упатување на Членот 4 (5) и	Условите за известување за концентрација се	Делумно усогласен	КЗК

конкуренцијата (Член 14 став (1) точка 1 и 2)	Комисијата за заштита на конкуренцијата се поднесува, ако: 1) заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар, го надминува износот од 10 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата, при што најмалку еден учесник мора да биде регистриран во Република Македонија и/или 2) заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен	32004R0139	бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 1 став (1) и (2))	Членот 22, оваа Регулатива ќе се применува за сите спојувања со димензија на Заедницата на начин на кој се дефинирани со овој Член. 2. Спојувањето е со димензија на Заедницата кога: (а) вкупниот мешовит светски промет на сите засегнати претпријатија изнесува повеќе од 5 милиони ЕВРА; и (б) вкупниот промет во рамки на Заедницата на секое од најмалку две засегнати претпријатија изнесува повеќе од 250 милиони ЕВРА, освен во случај секое од засегнатите претпријатија остварува повеќе од две третини од	прилагодени на условите и специфичностите на македонската економија		
---	--	------------	---	--	---	--	--

со продажба на стоки и/или услуги во Република Македонија го надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата			вкупниот промет во рамки на Заедницата во рамките на една иста држава членка. 3. Спојувањето што не ги исполнува праговите пропишани во ставот 2 има димензија на Заедницата кога: (а) вкупниот комбиниран светски промет на сите засегнати претпријатија изнесува повеќе од 2, 500 милиони ЕВРА; (б) во секоја од најмалку три држави членки, вкупниот комбиниран промет на сите засегнати претпријатија изнесува повеќе од 100 милиони ЕВРА; (в) во секоја од			
---	--	--	--	--	--	--

				најмалку три држави членки опфатени за целта под точката (г), вкупниот промет на секое од најмалку две засегнати претпријатија изнесува повеќе од 25 милиони Евра и (д) вкупниот промет во рамки на Заедницата на секое од најмалку две засегнати претпријатија изнесува повеќе од 100 милиони ЕВРА, освен кога секое од засегнатите претпријатија остварува повеќе од две третини од вкупниот промет во Заедницата во рамките на една иста држава членка.			
Предлог Закон за заштита на	(1)Учесниците во концентрацијата		Регулатива на Комисијата (ЕЗ)	(1) Учесниците во концентрацијата		Потполно усогласен	КЗК

конкуренцијата (Член 15 став (1), (2) и (3))	должни се до Комисијата за заштита на конкуренцијата да достават известување за концентрацијата пред нејзиното спроведување, а по склучувањето на договорот за спојување, односно по објавувањето на јавната понуда за откуп или стекнувањето на мнозинско учество во основната главнина на претпријатието. (2) Учесниците може да ја известат Комисијата за заштита на конкуренцијата за нивната сериозна намера да склучат договор или во случај на јавна понуда кога јавно ја искажале нивната намера да учествуваат на истата, доколку	32004R0139	бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 4 точка 1 и 2)	должни се до Комисијата да достават известување за концентрацијата со Европска димензија пред нејзиното спроведување, а по склучувањето на договорот за спојување, објавувањето на јавната понуда за откуп или стекнувањето на мнозинско учество. Известување може да се поднесе и кога засегнатите претпријатија ќе и докажат на Комисијата постоење на сериозна намера за склучување договор или во случај на јавна понуда кога јавно ја искажале нивната намера да учествуваат на			
--	---	------------	--	---	--	--	--

таквиот договорот односно јавна понуда би имал за последица настанување на концентрација согласно со одредбите од овој закон. (3) За концентрацијата која настанува како резултат од спојување во смисла на член 12 став (1) точка 1) од овој закон или со стекнување на заедничка контрола во смисла на член 12 став (1) точка 2) од овој закон, заедничко известување поднесуваат учесниците на спојувањето односно стекнувачите на заедничката контрола. Во сите други случаи, известувањето го поднесува лицето			истата, доколку таквиот договорот односно јавна понуда би имал за последица настанување на концентрација со европска димензија. (2) За концентрацијата која настанува како резултат од спојување во смисла на член 3 став (1) точка а) или со стекнување на заедничка контрола во смисла на член 3 став (1) точка б), заедничко известување поднесуваат учесниците на спојувањето односно стекнувачите на заедничката контрола. Во сите други случаи, известувањето го поднесува лицето			
---	--	--	---	--	--	--

	односно претпријатието кое ја стекнува контролата на цело или дел од едно или повеќе претпријатија.			односно претпријатието кое ја стекнува контролата на цело или дел од едно или повеќе претпријатија.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 16)	(1) Вкупниот приход од член 14 став (1) од овој закон се состои од износите остварени со продажбата на стоки произведени во редовното работење на претпријатието, како и од износите од услугите што претпријатието ги дава во своето редовно работење, а остварени во деловната година што и претходи на концентрацијата, по одземање на продажните рабати (попусти) и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 5)	1. Вкупниот промет според оваа Регулатива ги опфаќа износите кои потекнуваат од засегнатите претпријатија за претстојната финансиска година од продажбата на производи и давањето на услуги кои спаѓаат во рамките на редовните активности на претпријатијата по извршеното намалување на продажните рабати и на ДДВ и другите даноци директно		Потполно усогласен	КЗК

со приходот. (2) Ако еден од учесниците е поврзано претпријатие во смисла на одредбите од овој закон, при пресметувањето на неговиот вкупен приход, сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие. (3) Кога се пресметува вкупниот приход на поврзаните претпријатија нема да се земат предвид износите остварени од продажбите на стоки и/или давањето на услуги помеѓу нив. (4) Во случај кога концентрацијата од членот 12 став (1) од овој закон се однесува на стекнувањето на дел или делови од			поврзани со прометот. Вкупниот промет на засегнатото претпријатие не ги опфаќа продажбата на производи и давањето на услуги помеѓу било кое од претпријатијата според ставот 4. Прометот, во рамки на Заедницата или држава членка, ги опфаќа продадените производи и дадените услуги на претпријатијата или потрошувачите, во Заедницата или во државата членка за која станува збор. 2. По пат на смалување според став 1, кога спојувањата се состојат од			
--	--	--	---	--	--	--

имотот на едно или повеќе претпријатија, без разлика дали тие делови се формирани како посебни правни субјекти, при пресметувањето на приходот остварен од страна на претпријатието што го продава тој имот, се зема предвид само приходот од имотот кој е предмет на стекнување. (5) Две или повеќе трансакции согласно со ставот (4) од овој член кои се реализираат во период од две години меѓу исти лица или претпријатија, се сметаат за една иста концентрација, извршена на денот на последната трансакција. (6) За банките, штедилниците и другите финансиски			купување на делови на едно или повеќе претпријатија, без оглед дали истите се формирани како правни субјекти, единствено прометот во врска со деловите кои се предмет на спојување ќе се земе во предвид во поглед на продавачот или продавачите. Сепак, две или повеќе трансакции според првиот потстав кои се реализираат во рок од две години помеѓу исти лица или претпријатија ќе се смета за едно и исто спојување кое се врши на денот на последната трансакција. 3. За промет ќе се смета:			
---	--	--	--	--	--	--

институции вкупниот приход од член 14 став (1) од овој закон се утврдува според вкупниот приход остварен од редовното работење во деловната година што и претходи на концентрацијата. (7) За друштвата за осигурување, вкупниот приход од член 14 став (1) од овој закон се утврдува според вредноста на бруто пресметаните премии на учесниците во деловната година што и претходи на концентрацијата. (8) Износите остварени во странска валута се изразуваат во денари по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на составување на годишната сметка.			(а) за кредитните институции и други финансиски институции, износот на ставките за идниот приход на начин на кој се дефинирани во Директивата на Советот 86/635/ЕЕЗ ⁽¹⁾, по намалувањето на ДДВ и другите даноци кои се поврзани со овие ставки, при: (1) приход од камата и сличен приход; (2) приход од хартии од вредност: - приход од акции и други варијабилни приходи од хартии од вредност; - приход од камати, - приход од акциите во подружниците на			
---	--	--	---	--	--	--

				претпријатијата; (1) наплатена провизија; (2) нето добивка од финансиските дејствија; (3) друг вид на оперативен профит. Прометот на кредитните или финансиските институции во Заедницата или држава членка се состои од профитните ставки, на начин горе опишани, кои се остварени во гранката или оддел во таа институција основана во рамки на Заедницата или држава членка за која станува збор, што може да биде случај; (б) за осигурителните претпријатија, вредноста на			
--	--	--	--	---	--	--	--

				бруто премиите кои се состојат од сите износи наплатени и наплатливи во поглед на осигурителните договори склучени од или во име на осигурителните претпријатија, опфаќајќи ги исто така издатоците за премии за реосигурување, и по намалувањето на даноците и парафискалните придонеси или придонеси наплатени за износите на индивидуалните премии или вкупната вредност на премиите; според Членот 1 (2) (б) и (3) (б), (в) и (г) и последниот дел од Членот 1 (2) и (3), ќе бидат земени во			
--	--	--	--	--	--	--	--

				предвид и бруто премиите остварени од државјаните на Заедницата и државјаните на една држава членка. 4. Без упатување на ставот 2, вкупниот промет на засегнатото претпријатие според оваа Регулатива ќе се пресмета со заедничко додавање на прометот на: (а) засегнатото претпријатие; (б) оние претпријатија во кои засегнатото претпријатие, директно или индиректно: (1) поседува повеќе од половината од капиталот или деловниот имот, или (2) има			
--	--	--	--	--	--	--	--

				овластување да користи повеќе од половината од гласачките права, или (3) има овластување да назначи повеќе од половина од членовите на надзорниот одбор, управниот одбор или оргните кои законски го застапуваат претпријатието, или (1) ОЈ L 372, 31. 12. 1986, р. 1. Директива со последните измени со Директивата 2003/51/ЕЗ од страна на Европскиот Парламент и Советот. (4) има право да управува со работењето на претпријатието; (в) оние			
--	--	--	--	---	--	--	--

				претпријатија кои во засегнатото претпријатие имаат права или надлежности наведени под (б); (г) оние претпријатија во кои претпријатието како што е наведено под (в) имаат права или надлежности наведени под (б); (д) оние претпријатија во кои две или повеќе претпријатија според ставовите (а) до (г) заеднички имаат права или надлежности наведени под (б). 5. Во случаите кога претпријатијата засегнати од спојувањето заеднички имаат права или надлежности			
--	--	--	--	--	--	--	--

				наведени во ставот 4 (б), при пресметување на вкупниот промет на засегнатите претпријатија за целите на оваа Регулатива: (а) нема да се земе во предвид прометот кој е резултат од продажбата на производи или давањето на услуги помеѓу здруженото претпријатие и секое од засегнатите претпријатија или секое друго претпријатие поврзано со некое од нив, на начин пропишано со ставовите 4 (б) до (е); (б) ќе се земе во предвид прометот кој е резултат од продажбата на производи и давањето на			
--	--	--	--	--	--	--	--

				услуги помеѓу здруженото претпријатие и секое трето претпријатие. Овој промет пропорционално се распределува помеѓу засегнатите претпријатија.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 17)	(1) Концентрациите кои потпаѓаат под одредбите на овој закон, се оценуваат со цел да се утврди дали истите се во согласност или не се во согласност со овој закон. (2) Концентрацијата со која значително не се нарушува ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 2)	Спојувањата во рамки на обемот на оваа Регулатива ќе се оценуваат во согласност со целите на оваа Регулатива и исполнување на одредбите со цел да се утврди дали истите се или не се компатибилни со заедничкиот пазар или не. При спроведувањето на оценката, Комисијата ќе ги земе во предвид: (а) потребата да		Потполно усогласен	КЗК

учесниците, е во согласност со одредбите на овој закон. (3) Концентрацијата со која значително се нарушува ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, не е во согласност со одредбите на овој закон. (4) При оцена на концентрацијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата ги зема предвид особено: 1) потребата да се одржи и развие ефективна конкуренција на пазарот или негов суштински дел,			се одржува и развива ефикасната конкуренција во рамки на заедничкиот пазар во поглед на структурата на сите засегнати пазари и постојната или потенцијалната конкуренција на претпријатијата кои се наоѓаат во рамките или надвор од Заедницата; (б) позицијата на пазарот на засегнатите претпријатија и нивната економска и финансиска моќ, можниот избор за снабдувачите и потрошувачите, нивниот пристап до снабдувачите или пазарите, сите законски или други пречки за влез, трендовите			
---	--	--	---	--	--	--

особено од аспект на структурата на сите засегнати пазари и постојните или можните идни конкуренти со седиште во Република Македонија и надвор од Република Македонија; 2) пазарната позиција на засегнатите претпријатија и нивната економска и финансиска моќ, снабдувањето и алтернативите достапни на снабдувачите и потрошувачите за снабдување на пазарот, како и нивниот пристап до понудата, односно пазарите, правните и други пречки за влез и излез од пазарот, трендовите на понуда и побарувачка за релевантните стоки и/или услуги,			на снабдувачка и побарувачка на релевантните производи и услуги, интересите на посредните и крајните потрошувачи, и развој на технички и економски напредок кој ќе биде во корист на потрошувачите и истиот нема да претставува пречка за конкуренцијата. 2. Спојувањето кое значително не ја нарушува ефикасната конкуренција на заедничкиот пазар или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зацврстување на доминантната позиција, ќе се смета за компатибилно со			
---	--	--	---	--	--	--

интересите на потрошувачите и техничкиот и економскиот развој, под услов од тоа да имаат корист и потрошувачите и концентрацијата да не претставува пречка за развој на конкуренцијата. (5) Доколку создавањето на заедничко вложување (joint venture), кое истовремено претставува и концентрација согласно со членот 12 став (1) од овој закон, има за своја цел или ефект усогласување на конкурентско однесување на претпријатијата вклучени во заедничкото вложување, но кои остануваат правно независни, таквото усогласување на однесувањето ќе се			заедничкиот пазар. 3. Спојувањето со кое значително се нарушува ефикасната конкуренција на заедничкиот пазар или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зацврстување на доминантната позиција ќе се смета за инкомпатибилно со заедничкиот пазар. 4. До обем до кој создавањето на заедничко вложување за создавање на спојување согласно Член 3 има за своја цел или дејство координација на конкурентското однесување на претпријатијата кои и понатаму се			
---	--	--	--	--	--	--

оценува во смисла на членот 7 ставовите (1) и (3) од овој закон. (6) При вршењето на оцената од ставот (5) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата особено ќе земе предвид дали: 1) учесниците во заедничкото вложување и понатаму до значителен обем ги задржуваат активностите на истиот пазар на кој делува заедничкото вложување или на пазарот кој се наоѓа на повисоко или на пониско ниво од пазарот на кој делува заедничкото вложување или на соседен пазар кој е тесно поврзан со пазарот на кој делува заедничкото вложување; 2)			независни, таквата координација ќе се оценува во согласност со критериумите пропишани со Членот 81 (1) и (3) од Договорот, притоа утврдувајќи дали делувањето е компатибилно со заедничкиот пазар. 5. При вршењето на оценката, Комисијата особено ќе ги земе во предвид: - дали две или повеќе претпријатија мајки и понатаму до значителен обем ги задржуваат активностите на ист пазар како заедничко вложување или на пазар кој се наоѓа хоризонтално или вертикално од			
---	--	--	--	--	--	--

	усогласувањето, која е директна последица од создавањето на заедничкото вложување, им дава можност на учесниците во заедничкото вложување да ја елиминираат конкуренцијата за суштински дел на предметните стоки и/или услуги.			заедничкото вложување или на соседен пазар кој е тесно поврзан со овој пазар, - дали координацијата која е директна последица од создавањето на заедничко вложување им овозможува на засегнатите претпријатија да ја елиминираат конкуренцијата за суштински дел од предметните производи и услуги.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 18)	(1) Концентрацијата не смее да се спроведе ниту пред да биде поднесено известување за истата до Комисијата за заштита на конкуренцијата, согласно член 15 од овој закон, ниту по поднесувањето на	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 7 став (1) и (2))	1.Спојувањето со димензија на Заедницата на начин на кој истото е дефинирано во Членот 1, или кое ќе се испитува од страна на Комисијата согласно Членот 4 (5), нема да се спроведува пред		Потполно усогласен	КЗК

известувањето, се додека не биде донесено решение дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон, во смисла на член 19 став (1) точка 1) и 2), член 20 став (1) точка 1), 2) и 3) или пред да биде исполнета претпоставката од член 24 став (6) од овој закон. (2) Одредбата од ставот (1) од овој член не ја запира јавната понуда за откуп на хартии од вредност или на серија трансакции на хартии од вредност, вклучувајќи ги и оние кои се конвертибилни во други хартии од вредност наменети за тргување на пазарот, согласно со закон, ако: 1) без			известување за истото или пред истото да биде утврдено дека е компатибилно со заедничкиот пазар согласно одлуката донесена според Членот 6 (1) (б), 8 (1) или 8 (2), или врз основа на основите за претпоставки согласно членот 10 (6). 2. Ставот 1 нема да го спречи спроведувањето на јавен тендер или на серија на трансакции на хартии од вредност опфаќајќи ги и оние конвертибилни во други хартии од вредност наменени за тргување на пазарот како што се хартии од вредност, со чија			
---	--	--	--	--	--	--

одлагање до Комисијата за заштита на конкуренијата е поднесено известување, согласно со член 15 од овој закон и 2) стекнувачот на хартии од вредност не ги врши гласачките права по основ на тие хартии од вредност или ги врши само во обем потребен за одржување на полната вредност на неговото вложување, а врз основа на заклучок за изземање од обврските од став (1) и (2) од овој член, донесен согласно со ставот (3) од овој член. (3) Комисијата за заштита на конкуренијата може по барање на подносителот на известувањето, со			контрола согласно со Членот 3 се бара од различните продавачи да обезбедат дека: (а) без одлагање е поднесено известување за спојувањето до Комисијата согласно Членот 4; и (б) барателот да не ги применува гласачките права кои се пропишани за хартиите од вредност за кои станува збор или истите да ги применува единствено со цел да ја задржи вкупната вредност на неговите инвестиции засновани на смалување доделено од Комисијата според став 3.			
--	--	--	---	--	--	--

решение да дозволи изземање од обврските од став (1) и (2) од овој член. Барањето мора да биде образложено. При одлучување по барањето за изземање, Комисијата за заштита на конкуренијата, меѓу другото, ги зема предвид и ефектите од суспензијата на концентрацијата врз едно или повеќе претпријатија- учесници или врз трето лице, како и опасноста за конкуренијата предизвикана со концентрацијата. Изземањето може да биде условено со наметнување на услови и обврски за да се обезбеди ефективна конкуренија. Изземањето може да се побара и да се дозволи во секое						
--	--	--	--	--	--	--

време, односно пред известувањето или по трансакцијата од став (2) од овој член. (4) Валидноста на која било трансакција извршена спротивно на став (1) од овој член зависи од решенијата донесени согласно со членот 19 став (1) точка 1) и 2), член 20 или од исполнувањето на претпоставката од член 24 став (6) од овој закон. (5) Одредбите од овој член не произведуваат правно дејство врз трансакциите со хартии од вредност, вклучувајќи ги и оние кои се конвертибилни во други хартии од вредност, наменети за тргување на пазарот, освен во случај ако купувачот и продавачот знаеле						
---	--	--	--	--	--	--

	или можеле да знаат дека трансакцијата е извршена спротивно на ставот (1) од овој член.						
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 19)	(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата започнува со разгледување на известувањето за концентрација со денот на неговиот прием, согласно со член 15 од овој закон и: 1) доколку утврди дека концентрацијата за која е поднесено известување не потпаѓа под одредбите од овој закон, донесува решение дека концентрацијата за која е поднесено известување не потпаѓа под одредбите од овој закон;	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 6 став (1) и (2))	1.Комисијата ќе го испита известувањето веднаш по неговиот прием. (а) Во случаите кога ќе се утврди дека спојувањето за кое е поднесено известување не потпаѓа под обемот на примена на оваа Регулатива, истата ќе го утврди ова сознание по пат на донесување на одлука. (б) Во случаите кога спојувањето за кое е поднесено известување, иако потпаѓа под		Потполно усогласен	КЗК

2) доколку утврди дека концентрацијата за кое е поднесено известувањето, иако потпаѓа под одредбите од овој закон, нема да има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, донесува решение со кое утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон; 3) доколку утврди дека концентрацијата за која е поднесено известување потпаѓа под одредбите од овој закон и за			обемот на примена на оваа Регулатива, не предизвикува сериозни сомневања во поглед на неговата компатибилност со заедничкиот пазар, ќе донесе одлука да не се спротивстави и ќе ја утврди неговата компатибилност со заедничкиот пазар. Одлуката со која се утврдува дека спојувањето е компатибилно ќе се смета дека ги опфаќа и ограничувањата кои директно се поврзани и неопходни за спроведување на спојувањето. (в) Без упатување на ставот 2, во случаите кога Комисијата ќе утврди дека			
---	--	--	---	--	--	--

последица може да има значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, Комисијата за заштита на конкуренцијата со заклучок поведува постапка. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор. Во постапката од овој став, Комисијата за заштита на конкуренцијата може да донесе решение согласно со членот 20 од овој закон, освен ако учесниците докажат дека се откажале од			спојувањето за кое е поднесено известување потпаѓа под обемот на примена на оваа Регулатива и предизвикува сериозни сомнежи за неговата компатибилност со заедничкиот пазар, ќе донесе одлука за покренување на постапка. Без упатување на Членот 9, таквите постапки ќе се завршат со донесување на одлука согласно Членот 8 (1) до (4), освен ако засегнатите претпријатија не докажат пред Комисијата дека истите се откажале од спојувањето. 2. Во случаите кога Комисијата ќе согледа дека			
--	--	--	---	--	--	--

концентрацијата. (2)Доколку учесниците во концентрацијата, по поднесувањето на известувањето ја изменат истата и Комисијата за заштита на конкурэнцијата утврди дека по извршените измени концентрацијата нема да има за последица значително нарушување на ефективната конкурэнција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, донесува решение согласно со став (1) точка 2) од овој член. (3)По поднесувањето на			по извршените измени од страна на засегнатите претпријатија, спојувањето за кое е поднесено известување веќе не предизвикува сериозни сомнежи согласно ставот 1 (в), ќе утврди дека спојувањето е компатибилно со заедничкиот пазар согласно ставот 1 (б). Комисијата може во прилог на нејзината одлука според ставот 1 (б) да ги одреди и условите и обврските со кои се настојува да се обезбеди дека засегнатите претпријатија се усогласени со обврските кои истите ги преземале во однос на Комисијата да го презентираат			
--	--	--	--	--	--	--

	известувањето, учесниците во концентрацијата може да превземат обврски пред Комисијата за заштита на конкуренцијата со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон. Комисијата за заштита на конкуренцијата во решението од став (1) точка 2) од овој член утврдува услови и наложува обврски со кои се обезбедува дека учесниците ќе дејствуваат во согласност со обврските преземени пред Комисијата за заштита на конкуренцијата, а со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со			спојувањето компатибилно со заедничкиот пазар.			
--	--	--	--	---	--	--	--

	одредбите од овој закон.						
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 20)	(1) Во постапката поведена согласно со член 19 став (1) точка 3) од овој закон: 1) доколку Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека концентрацијата за која е поднесено известувањето нема да има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, Комисијата за заштита	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 2 (2) , 6 став (2) и член 2 став (3))	- Член 2 став (2) Спојувањето кое значително не ја нарушува ефикасната конкуренција на заедничкиот пазар или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зацврстување на доминантната позиција, ќе се смета за компатибилно со заедничкиот пазар - Член 6 став (2) Во случаите кога Комисијата ќе согледа дека по извршените измени од страна на засегнатите претпријатија,		Потполно усогласен	КЗК

конкуренцијата донесува решение со кое утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон; 2) доколку учесниците во концентрацијата ја изменат истата и Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека по извршените измени концентрацијата нема да има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, Комисијата донесува решение со кое			спојувањето за кое е поднесено известување веќе не предизвикува сериозни сомнежи согласно ставот 1 (в), ќе утврди дека спојувањето е компатибилно со заедничкиот пазар согласно ставот 1 (б). Комисијата може во прилог на нејзината одлука според ставот 1 (б) да ги одреди и условите и обврските со кои се настојува да се обезбеди дека засегнатите претпријатија се усогласени со обврските кои истите ги преземале во однос на Комисијата да го презентираат спојувањето компатибилно со заедничкиот пазар			
---	--	--	---	--	--	--

утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон; 3) учесниците во концентрацијата може да преземат обврски пред Комисијата за заштита на конкуренцијата со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите на овој закон. Комисијата во решението од став (1) точка 1) од овој член утврдува услови и наложува обврски со кои се обезбедува дека учесниците ќе дејствуваат во согласност со обврските преземени пред Комисијата за заштита на конкуренцијата, а со цел да се			Член 2 став (3) Спојувањето со кое значително се нарушува ефикасната конкуренција на заедничкиот пазар или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зацврстување на доминантната позиција ќе се смета за инкомпатибилно со заедничкиот пазар.			
---	--	--	---	--	--	--

постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон; 4) доколку Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека концентрацијата за која е поднесено известувањето има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот, или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, Комисијата за заштита на конкуренцијата донесува решение со кое утврдува дека концентрацијата не						
--	--	--	--	--	--	--

	е во согласност со одредбите од овој закон.						
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 21)	(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата со решение може да го поништи решението со кое утврдила дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон во случаите кога: 1) решението е донесено врз основа на неточни и/или нецелосни податоци за кои е одговорен еден од учесниците во концентрацијата или истите се добиени по пат на измама, а имале одлучувачко влијание врз донесување на решението или 2) учесниците не исполнат некоја	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 6 став (3), (4) и (5))	3. Комисијата може да ја поништи својата одлука донесена согласно ставот 1 (а) или (б) кога: (а) одлуката е заснована на неточни информации за кои е одговорно едно од претпријатијата или истата е добиена по пат на измама, или (б) засегнатите претпријатија ги повредуваат обврските дадени во прилог на одлуката. 4. Во случаите наведени во ставот 3, Комисијата може да донесе одлука според ставот 1,		Потполно усогласен	КЗК

од обврските наложени во решението. (2) Со решението од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата: 1) го поништува решението со кое утврдила дека концентрацијата е во согласност со одредбите на овој закон, 2) утврдува дека концентрацијата не е во согласност со одредбите на овој закон и 3) доколку е потребно, наложува мерки и обврски за повторно воспоставување на ефективна конкуренција на релевантниот пазар. (3) Комисијата за заштита на конкуренцијата може да донесе решение			без притоа да ги надмине временските рокови од Членот 10 (1). 5. Комисијата за својата одлука без одлагање ќе ги извести засегнатите претпријатија и надлежните органи од државите членки.			
--	--	--	--	--	--	--

	согласно ставот (1) од овој член, без притоа да биде ограничена со роковите утврдени од членот 24 став (1), (2) и (3) од овој закон. (4) Комисијата за заштита на конкуренцијата за решението од став (1) од овој член без одлагање ги известува учесниците.						
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 22)	(3) Комисијата за заштита на конкуренцијата може со решение да наложи мерки на однесување и структурни мерки потребни за повторно воспоставување на ефективна конкуренција на релевантниот пазар, како и да одреди рокови за нивно	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 8 став (4))	4. Кога Комисијата ќе утврди дека: (а) веќе е спроведено и дека спојувањето веќе е утврдено дека не е компатибилно со заедничкиот пазар, или (б) спојувањето е спроведено во спротивност со условите пропишани во прилог на		Потполно усогласен	КЗК

	извршување во случаите кога: (1)концентрацијата е спроведена без поднесување на известувањето од член 15 од овој закон или (2)концентрацијата е спроведена спротивно на решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата со кое се утврдува дека истата не е во согласност со одредбите од овој закон. (4) Со решението од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата особено може: (1)да наложи продажба или пренос на стекнатите акции или удели, (2)да забрани или да ограничи			одлуката донесена согласно ставот 2, и притоа утврдила дека во отсуство на условите, спојувањето ги исполнува критериумите пропишани со Членот 2 (3) или во случаите според Членот 2 (4), но не ги исполнува критериумите пропишани со Членот 83 (3) од Договорот, Комисијата може: - да побара од засегнатите претпријатија да го поништат спојувањето, особено преку поништување на спојувањето или располагањето со сите акции или стекнат имот, со цел да се врати претходната состојба која			
--	---	--	--	--	--	--	--

	остварување на право на глас поврзано со акциите или уделите на учесниците во концентрацијата, да наложи престанување на постоење на заедничко вложување (joint venture) или на други облици на стекнување на контрола во смисла на член 12 од овој закон.			постоела пред извршеното спојување; при околности кога не е возможно да се изврши враќање во претходна состојба која постоела пред да се изврши спојувањето по пат на поништување на спојувањето, Комисијата може да ги преземе сите други мерки соодветни за постигнување на враќање во претходна состојба. - да нареди било која друга мерка со која се обезбедува дека засегнатите претпријатија го поништиле спојувањето или да преземе други мерки на опоравување како што се бара со			
--	---	--	--	--	--	--	--

				одлуката. Во случаите кои потпаѓаат под точката (а) од првиот отстав, мерките на кој упатува тој потстав може да се наложат или со одлука донесена согласно ставот 3 или со посебна одлука			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 23)	(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата може со решение да наложи привремени мерки за повторно воспоставување или одржување на ефективна конкуренција кога концентрацијата: 1) е извршена спротивно на членот 18 од овој закон, а сеуште не е донесено решение со кое се утврдува дали концентрацијата е во согласност со	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 8 став (5))	5. Комисијата може да усвои временни мерки за опоравување или одржување на условите на ефикасна конкуренција кога спојувањето: (а) е извршено спротивно на Членот 7, а сеуште не е донесена одлука за компатибилноста на спојувањето со заедничкиот пазар; (б) е извршено во		Потполно усогласен	КЗК

	одредбите на овој закон; 2) е извршена спротивно на утврдените услови и наложените обврски со решение од член 19 став (3) или член 20 став (1) точка 3) од овој закон; 3) е веќе извршена и е утврдено дека истата не е во согласност со одредбите од овој закон.			спротивност со условите пропишани во прилог на одлуката според Членот 6 (1) (б) или ставот 2 од овој Член; (в) е веќе извршено и истото е утврдено дека не е компатибилно со заедничкиот пазар.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 24)	(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата е должна во рок од 25 работни дена од денот на приемот на уредното известување да донесе решение согласно со член 19 став (1) точка 1) и 2) од овој закон или со	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 10 став (1), (2), (3), (4) и (6))	1.Без упатување на Членот 6 (4), одлуките од Членот 6 (1) се донесуваат најдоцна во рок од 25 работни дена. Овој рок започнува да тече на работниот ден по приемот на известувањето или во случај кога		Потполно усогласен	КЗК

	заклучок да поведе постапка согласно со член 19 став (1) точка 3) од овој закон. (2) Рокот од став (1) од овој член се продолжува до 35 работни дена, доколку учесниците во концентрацијата преземат обврски пред Комисијата за заштита на конкуренцијата со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон. (3) Решенијата од членот 20 став (1) од овој закон се донесуваат во рок од 90 работни дена од денот на поведувањето на постапката. (4) Во било кое време по поведувањето на постапката, роковите од став			информацијата која се доставува со известувањето е нецелосна, рокот за почнува да тече на работниот ден по приемот на целосната информација. Овој рок се зголемува на 35 работни дена кога Комисијата го прима барањето од држава членка согласно Членот 9 (2) или кога засегнатите претпријатија нудат нивна ангажираност според Членот 6 (2) за остварување на спојувањето да биде компатибилно со заедничкиот пазар. 2. Одлуките согласно Членот 8 (1) или (2) за известениите			
--	--	--	--	---	--	--	--

(1), (2) и (3) од овој член можат да бидат продолжени од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата во договор со учесниците во концентрацијата. (5) Вкупното траење на секое продолжување или продолжувања не може да надмине 20 работни дена. (6) Ако Комисијата за заштита на конкуренцијата не донела решение во роковите утврдени во овој член, се смета дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон. (7) По исклучок, роковите од став (1), (2) и (3) од овој член не ја обврзуваат Комисијата за			спојувања се донесуваат во моментот кога ќе се отстранат предизвиканите сериозни сомнежи согласно Членот 6 (1) (в), особено како резултат на измените реализирани од страна на засегнатите претпријатија, а најдоцна во временскиот рок пропишан со ставот 3. 3. Без упатување на Членот 8 (7), одлуките согласно Членот 8 (1) до (3) во поглед на спојувањата за кои е поднесено известување се донесуваат за не подоцна од 90 работни дена од денот кога постапките се покренати. Овој рок ќе се зголеми на 105			
--	--	--	--	--	--	--

	заштита на конкуренцијата кога, како резултат на однесувањето на еден од учесниците во концентрацијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата морала по службена должност да бара податоци од член 49 од овој закон или да ги врши дејствијата од член 50 од овој закон.			работни дена кога засегнатите претпријатија нудат нивна ангажираност согласно Членот 8 (2), втор потстав, во поглед на остварување спојувањето да биде компатибилно со заедничкиот пазар, освен ако овие обврски се нудат за помалку од 55 работни дена по покренатите постапки. Роковите утврдени во првиот потстав ќе бидат продолжени во случај кога страните известувачи поднесат барање за тоа не подоцна од 15 работни дена по покренувањето на постапките			
--	---	--	--	---	--	--	--

				согласно Членот 6 (1) (в). Страните известувачи може да поднесат само едно барање. Во секое време по покренување на постапките, роковите пропишани во првиот потстав може да се продолжат од страна на Комисијата по пат на договор на страните известувачи. Вкупното траење на секое продолжување или продолжувања согласно овој потстав не смее да надмине 20 работни дена. 4. Роковите одредени со ставовите 1 и 3 исклучиво ќе бидат суспендирани како резултат на		
--	--	--	--	--	--	--

				околноста за кои е одговорно едно од пртпријатијата опфатени со спојувањето. Комисијата со одлука ќе побара информации согласно Членот 11 или со одлука да нареди согласно Членот 13. Првиот потстав исто така ќе се применува на рокот предвиден со Членот 9 (4) (б). 6. Во случаите кога Комисијата не донела одлука согласно Членот 6 (1) (б), (в), 8 (1), (2) или (3) во временските рокови одредени во ставовите 1 и 3, спојувањето ќе се смета дека е компатибилно со заедничкиот пазар, без упатување на			
--	--	--	--	---	--	--	--

				Членот 9.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 25)	Решението со кое Комисијата за заштита на конкуренцијата утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон, се смета дека ги опфаќа и ограничувањата директно поврзани и неопходни за спроведување на концентрацијата.	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 8 став (1) алинеја (2) и став (2) алинеја 3)	Одлуката со која се потврдува дека спојувањето е компатибилно се смета дека ги опфаќа сите ограничувања директно поврзани и неопходни за спроведување на спојувањето.		Потполно усогласен	КЗК
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 40 став (1) и (2))	(1) Заради вршење на овластувањата утврдени со овој закон, Комисијата за одлучување по прекршок може со заклучок да бара од претпријатијата да достават податоци во врска со нивната економско финансиска состојба, нивните деловни односи и врски, податоци за нивните статuti и	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 18 став (1) и (3))	1. За да се извршат задачите што и се доделени согласно оваа Регулатива, Комисијата може со едноставно барање или одлука, да побара од претпријатијата или здруженија на претпријатија да ги достават сите потребни		Потполно усогласен	КЗК

одлуки, за бројот и идентитетот на лицата засегнати со таквите одлуки, како и други податоци потребни за водење на постапката. (2) Заклучокот за барање на податоци содржи правен основ, цел на барањето, точно наведување на податоците кои се бараат, рок за доставување на бараните податоци, како и тоа дека недоставувањето на податоци во бараниот рок, доставувањето на неточни, нецелосни или податоци кои можат Комисијата за одлучување по прекршок да ја доведат во заблуда, претставува прекршок, согласно член 61 од овој закон.			информации. 3. Во случаи кога Комисијата бара со одлука од претпријатијата и здруженијата на претпријатија да достават инфомации, таа ја наведува правната основа и целта на барањето, точната информација што ја бара и точниот временски рок во кој треба да се достави истата. Комисијата исто така ќе ги наведе и казните содржани во Член 23 и ќе ги индицира или воведе казнените мерки содржани во Член 24. Таа исто така ќе го наведе и правото одлуката да биде ревидирана од Судот на			
---	--	--	---	--	--	--

				Правдата.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 40 став (4) и (5) и (6))	(4) Доколку некои од податоците од став (1) од овој член претставуваат деловна тајна, претпријатијата се должни истите јасно да ги означат и да го назначат правниот основ за нивното означување како деловна тајна. (5) При доставувањето на податоци кои претставуваат деловна тајна, претпријатијата од став (1) од овој член се должни до Комисијата за одлучување по прекршок да достават еден примерок со вклучени податоци кои претставуваат деловна тајна (доверлива верзија) и еден примерок во кој ќе бидат избришани	32004R0773	Регулатива на Советот 773/2004 која се однесува на постапувањето на Комисијата при примена на членовите 81 и 82 од Договорот за ЕЗ (Член 16)	1. Информациите, вклучувајќи и документи, нема да бидат комуницирани или направени достапни од страна на Комисијата, доколку содржат службени тајни или други доверливи информации за било кое лице. 2. Секое лице кое ги искажува своите ставови во согласност со Член 6 став (1), Член 7 став(1), Член 10 став (2) и Член 13 став (1) и став (3) или последователно ќе достави дополнителни информации до Комисијата во текот на истата постапка, јасно ќе		Потполно усогласен	КЗК

податоците кои претставуваат деловна тајна (недоверлива верзија). (6) Доколку претпријатијата од став (1) од овој член не постапат согласно став (5) од овој член и достават само доверлива верзија на бараните податоци, со означување на податоците кои претставуваат деловна тајна, Комисијата за одлучување по прекршок ќе побара доставување и на недоверливата верзија на бараните податоци во рок од 3 дена од денот на приемот на барањето. Доколку претпријатијата и во тој рок не достават недоверлива верзија на бараните податоци, Комисијата за			ги идентификува сите материјали кои се доверливи, давајќи причини за истото, и ќе обезбеди недоверлива верзија до датумот определен од Комисијата за изнесување на ставовите. 3. Без оглед на изнесеното во став (2) од овој Член, Комисијата може да побара од претпријатијата или здруженијата на претпријатијата кои носат документи или изјави во однос на Регулатива 1/2003, да ги идентификуваат документите или деловите од документите кои тие сметаат дека содржат			
--	--	--	---	--	--	--

одлучување по прекршок ќе смета дека доставените податоци не содржат податоци кои претставуваат деловна тајна.			службени тајни или други доверливи информации кои им припаѓаат и да да ги определат претпријатијата во однос на кои таквите документи треба да се сметаат за доверливи. Комисијата исто така може да побара од претпријатијата или здруженијата на претпријатијата да идентификуваат дел од барањето за изјаснување, кратко резиме на предметот согласно Член 27 став (4) од Регулативата 1/2003 или одлука донесена од страна на Комисијата која во однос на нив содржи службени			
---	--	--	--	--	--	--

				тајни. Комисијата може да определи временски рок во кој претпријатијата и здруженијата на претпријатијата: (а) ќе ги поткрепат своите тврдења за доверливоста во однос на секој документ или дел од документ, изјава (изјаснување) или дел од изјава; (б) ќе достават до Комисијата недоверлива верзија од документите или изјавите, во кои доверливите делови се избришани; (ц) ќе достават прецизен опис на секој дел од избришаните информации. Доколку		
--	--	--	--	--	--	--

				претпријатијата или здруженијата на претпријатијата не постапи согласно став (2) и (3), Комисијата може да претпостави дека доставените документи или изјави не содржат доверливи информации.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 41) став (1), (2), (7) и (8)	(1) Доколку постои оправдано сомнение дека определено претпријатие поседува исправи или други предмети или има сознанија кои можат да бидат од значење за да се докаже постоење на прекршок, Комисијата за одлучување по прекршок може со заклучок да му наложи на тоа претпријатие, на овластените лица од Комисијата и лицата	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 20 став (1), (2), (3), (4) и (6))	1. За да ги изврши должностите што и се доделени со оваа Регулотива, Комисијата може да ги спроведе сите неопходни инспекции во претпријатијата и здруженија на претпријатија. 2. Службените лица и другите лица во придружба овластени од Комисијата за спроведување на истрага имаат		Потполно усогласен	КЗК

	кои по потреба ги придружуваат: 1) да им овозможи непречено да влезат во кои било деловни простории, земјиште или превозни средства на претпријатието од став (1) од овој член кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок; 2) да им овозможи непречено да ги испитуваат книгите или другата документација кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок, без оглед на медиумот на кој истата се чува; 3) да им овозможи непречено да земат или задржат во која било форма копии или извадоци од тие книги или документација;			дозвола за: а) да влегуваат во простории, земјиште и транспортни средства на претпријатија и здруженија на претпријатија; б) да извршат проверка на деловни книги и други досиеја во врска со работењето, без оглед на медиумот во кој се сочувани; в) да земат или добијат каква било форма на копии или извадоци од деловни книги и досиеја; г) да ги запечатат деловните простории и книги или досиеја толкав период колку што е потребен за извршување на инспекцијата;			
--	---	--	--	--	--	--	--

4) да им овозможи непречено привремено да ги земат и задржат книгите или другата документација кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок за период потребен за копирање на истите, доколку нивното копирање не може да се изврши на лице место. За ваквото одземање и задржување, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се опишуваат одземените книги и друга документација и се назначува каде се пронајдени; 5) да им овозможи привремено да земат и задржат предмети, книги или			д) да побараат од кој било претставник или член од персоналот на деловниот потфат или здружение на деловни пофати појаснување на фактите или документацијата поврзана со предметот и целта на инспекцијата и да ги снимат одговорите. 3. Службените лица и лицата во придружба овластени од Комисијата за спроведување на истрага ќе ги извршат своите овластувања по добивањето на писменото овластување во кое е наведен предметот и целта на инспекцијата и казнените мерки			
---	--	--	--	--	--	--

друга документација кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок за период потребен за утврдување на релевантните факти и докази кои произлегуваат од тие предмети, книги и документација, но не подолго од правосилното завршување на предметната постапка. За ваквото одземање и задржување, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се опишуваат одземените предмети, книги и друга документација и се назначува каде се пронајдени; 6) да им овозможи непречено да ги запечатат			содржани во Член 23 во случај на давање на нецелосни деловни книги и други досиеја или пак во случај на неточни или двосмислени одговори на поставените прашања согласно став 2 од овој Член. Во соодветно време пред инспекцијата, Комисијата ќе испрати известување за истата до органите за конкуренција на земјата членка на чија територија таа треба да се спорведе. 4. Претпријатијата и здруженијата на претпријатија подлежат на инспекција со наредба содржана во			
---	--	--	---	--	--	--

деловните простории и книгите или другата документација за период и во обем потребен за испитувањето, но не подолго од седум дена;			одлука на Комисијата. Одлуката ќе го индицира предметот и целта на инспекцијата, датумот назначен за започнување на истата и казнените мерки содржани во Членовите 23 и 24 и правото одлуката да биде ревидирана од Судот на Правдата. Комисијата ќе ја донесе ваквата одлука после консултации со органите за конкуренција на земјата членка на чија територија треба да се спроведе инспекцијата.			
7) овластено лице или друг вработен во претпријатието да даде на записник објаснување за фактите или документите кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок;			6. Во случаи кога службените лица и другите лица во придружба овластени од			
8) овластено лице или друг вработен во претпријатието да достави писмено објаснување за фактите или документите кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок во определен рок;						

9) да им овозможи непречено вршење други дејствија кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок. (2) Заклучокот од став (1) од овој член содржи правен основ, предмет и цел на постапувањето, име и презиме на овластените лица од Комисијата за заштита на конкуренцијата кои ќе ги вршат дејствијата од став (1) од овој член, време и место на вршење на дејствијата од став (1) од овој член, како и тоа дека неовозможувањето на овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата да ги извршат дејствијата од став (1) од овој			Комисијата ќе откријат дека деловниот потфат се противи на инспекцијата за која е дадена наредба согласно овој Член, засегнатата земјата членка ќе им ја обезбеди потребната помош, барајќи помош од полицијата, таму каде што тоа е неопходно или од други еквивалентни извршни власти, за да им овозможи да ја спроведат инспекцијата.			
--	--	--	---	--	--	--

член претставува прекршок, согласно член 61 од овој закон. (7) Доколку при вршењето на дејствијата од став (1) на овој член постои опасност од сокривање, изменување или уништување на исправи или предмети кои можат да бидат од значење за утврдување на постоење на прекршок, при вршењето на дејствијата од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе побара асистенција од органот на државната управа надлежен за вршење на работите на јавниот ред и мир. (8) Доколку претпријатието од став (1) од овој член						
---	--	--	--	--	--	--

	не им дозволува на овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата да ги вршат дејствијата од став (1) од овој член, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе ги извршат потребните дејствија и против волјата на претпријатието од став (1) од овој член, а со помош на претставниците на органот на државната управа надлежен за вршење на работите на јавниот ред и мир.						
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 41 став (4), и (5))	(4) Доколку некои од податоците и документацијата од став (1) на овој член земени или задржани од овластените лица на Комисијата за	32004R0773	Регулатива на Советот 773/2004 која се однесува на постапувањето на Комисијата при примена на членовите 81 и	4. Информац иите, вклучувајќи и документи, нема да бидат комуницирани или направени достапни од страна на		Потполно усогласен	КЗК

заштита на конкуренцијата претставуваат деловна или службена тајна, претпријатието од став (1) од овој член може во рок од 8 дена од денот на вршење на дејствијата од став (1) од овој член да изврши увид во земените или задржаните податоци и документација, јасно да ги означат податоците и документацијата кои претставуваат деловна тајна и да го назначат правниот основ за нивното означување како такви. (5) Доколку претпријатието од став (1) од овој член не постапи согласно став (4) од овој член, се смета дека прибавените податоци и		82 од Договорот за ЕЗ (Член 16)	Комисијата, доколку содржат службени тајни или други доверливи информации за било кое лице. 5. Секое лице кое ги искажува своите ставови во согласност со Член 6 став (1), Член 7 став(1), Член 10 став (2) и Член 13 став (1) и став (3) или последователно ќе достави дополнителни информации до Комисијата во текот на истата постапка, јасно ќе ги идентификува сите материјали кои се доверливи, давајќи причини за истото, и ќе обезбеди недоверлива верзија до датумот определен од Комисијата за			
---	--	--	--	--	--	--

документација не содржат податоци кои претставуваат деловна тајна.			изнесување на ставовите. 6. Без оглед на изнесеното во став (2) од овој Член, Комисијата може да побара од претпријатијата или здруженијата на претпријатијата кои носат документи или изјави во однос на Регулатива 1/2003, да ги идентификуваат документите или деловите од документите кои тие сметаат дека содржат службени тајни или други доверливи информации кои им припаѓаат и да да ги определат претпријатијата во однос на кои таквите документи треба да се сметаат за			
---	--	--	--	--	--	--

				доверливи. Комисијата исто така може да побара од претпријатијата или здруженијата на претпријатијата да идентификуваат дел од барањето за изјаснување, кратко резиме на предметот согласно Член 27 став (4) од Регулативата 1/2003 или одлука донесена од страна на Комисијата која во однос на нив содржи службени тајни. Комисијата може да определи временски рок во кој претпријатијата и здруженијата на претпријатијата: (а) ќе ги поткрепат своите тврдења за			
--	--	--	--	---	--	--	--

				доверливоста во однос на секој документ или дел од документ, изјава (изјаснување) или дел од изјава; (б) ќе достават до Комисијата недоверлива верзија од документите или изјавите, во кои доверливите делови се избришани; (ц) ќе достават прецизен опис на секој дел од избришаните информации. Доколку претпријатијата или здруженијата на претпријатијата не постапи согласно став (2) и (3), Комисијата може да претпостави дека доставените документи или			
--	--	--	--	---	--	--	--

				изјави не содржат доверливи информации.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 42 став (1)-(5))	(1) Со цел на учесниците во постапката да им се даде можност да се изјаснат за фактите и околностите од значење за утврдување на фактичката состојба, Комисијата за одлучување по прекршок, пред закажување на усна расправа, на учесниците им доставува прелиминарно известување за дотогаш утврдената фактичка состојба. (2) Учесниците во постапката имаат право писмено да се изјаснат по наводите содржани во известувањето од став (1) на овој член, да дадат забелешки и да предложат изведување на доказите со кои	32004R0773	Регулатива на Советот 773/2004 која се однесува на постапувањето на Комисијата при примена на членовите 81 и 82 од Договорот за ЕЗ (Член 10)	1. Комисијата ќе ги информира засегнатите странки со пишување на утврдените забелешки во нивното работење. Барањето за изјаснување по тие забелешки ќе биде доставено до секоја од странките. 2. При доставувањето на Барањето за изјаснување, Комисијата ќе определи временски рок во кој странките можат писмено да ја известат за своите ставови. Комисијата не е обврзана да ги земе во предвид ставовите примени по	Имено, предлог Законот за заштита на конкуренцијата обезбедува поголеми права за учесниците во прекршочната постапка, бидејќи предвидува испраќање на известување за фактичката состојба два пати, додека во Рег. 1/2003 ова се прави само еднаш	Делумно усогласен.	КЗК

располагаат, а кои според нив се од значење за правилно утврдување на фактичката состојба, во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето. (3) Пред донесувањето на конечната одлука во постапката, Комисијата за одлучување по прекршок на учесниците во постапката им доставува конечно известување за утврдената фактичка состојба. (4) Доколку од фактите и околностите утврдени во текот на постапката произлегува дека е сторен прекршок предвиден со одредбите од овој закон, конечното известување за утврдена фактичка			истекот на тој рок. Странките можат во своите писмени поднесоци да ги искажат сите за нив познати факти кои се релевантни за нивната одбрана во однос на забелешките утврдени од страна на Комисијата. Тие ќе ги приложат сите релевантни документи како доказ за инесените факти. Тие ќе обезбедат хартиен оригинал како и електронска копија или, кога не приложуваат електронска копија, хартиени копии на нивниот поднесок и на документите кои се приложени кон истиот. Тие можат да предложат да			
--	--	--	---	--	--	--

	состојба од став (3) од овој член содржи и известување за видот и износот на прекршочната санкција која ќе се изрече, како и објаснување на околностите земени предвид при одмерување на истата. (5) Учесниците во постапката имаат право писмено да се изјаснат по наводите содржани во известувањето од став (3) од овој член, во рок од 8 дена од денот на приемот на известувањето. Учесниците во постапката имаат право да предлагаат изведување на нови докази, само доколку не располагале со истите во моментот на изјаснувањето од став (2) од овој член.			Комисијата ги сослуша лицата кои можат да ги поткрепат инесените факти во поднесокот.			
Предлог Закон за	По поведувањето на		Регулатива на	Член 9:	Постапката на КЗК кога	Делумно	КЗК

заштита на конкуренцијата (член 43)	постапката од член 32 од овој закон, а најдоцна до доставувањето на конечно известување за утврдената фактичка состојба, лицето против кое е поведена постапка може на Комисијата за одлучување по прекршок да и понуди во определен рок преземање на обврски со кои би се надминало нарушувањето на конкуренцијата предизвикано со дејствија или пропуштање на дејствија од страна на лицето против кое е поведена постапка. (2) Комисијата за одлучување по прекршок со заклучок нема да ги прифати понудените обврски од став (1) од овој член во	32003R0001	Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 9 и 27 став (4))	1. Во случаи кога Комисијата има намера да усвои одлука со која се бара прекинување на прекршокот и засегнатиот деловен потфат да понуди обврски за да ги исполни барањата искажани од страна на Комисијата во нејзината прелиминарна проценка, таа може со одлука да ги направи овие обврски обврзувачки за потфатот. Таквата одлука може да се усвои за определен временски период и да донесе заклучок дека не постојат повеќе основи за активности од страна на Комисијата.	лицето против кое е поведена постапка понуди преземање овврски се разликува од онаа на Европската Комисија, заради приспособување на истата кон специфичностите на националниот правен систем	усогласен	
-------------------------------------	--	------------	--	--	---	-----------	--

	случај на значително нарушување на конкуренцијата. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор. (3) Комисијата за одлучување по прекршок со заклучок ги прифаќа понудените обврски од став (1) од овој член доколку истите се доволни за надминување на нарушувањето на конкуренцијата предизвикано со дејствија или пропуштање на дејствија од страна на лицето против кое е поведена постапка. Заклучокот со кој се прифаќаат понудените обврски содржи опис на обврските, рок во кои истите треба да бидат исполнети и			2. Комисијата може повторно да отвори постапка на барање или по своја иницијатива: а) тогаш кога ќе дојде до материјална промена на фактите врз кои се заснова одлуката; б) кога засеганиот деловен потфат работи спротивно на обврските или в) кога одлуката е заснована на нецелосни, неточни или погрешни информации добиени од страните.			
--	--	--	--	---	--	--	--

обврска на лицето против кое е поведена постапка да приложи докази дека обврските се исполнети. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор. (4) Пред да одлучи за прифаќањето односно неприфаќањето на понудените обврски, Комисијата за одлучување по прекршок објавува краток опис на предметот и на понудените обврски на веб страницата на Комисијата. Сите заинтересирани лица имаат право до Комисијата за одлучување по прекршок да поднесат писмени коментари и забелешки во рок од 15 дена од денот на објавувањето.			Член 27 став (4): 4. Ако Комисијата има намера да усвои одлука согласно Член 9 или Член 10, таа ќе објави концизно сиже на случајот и основната содржина на обврските или на предложеното дејствие. Заинтересираните трети страни можат да ги поднесат своите забелешки во рок што го одредува Комисијата во својата објава, а кој не може да биде помал од еден месец. Објавата ќе го земе предвид легитимниот интерес на претпријатијата за заштита на нивните деловни тајни.			
--	--	--	---	--	--	--

(5)Доколку се понудени обврски од став (1) од овој член, постапката пред Комисијата за одлучување по прекршок мирува до истекот на рокот определен во заклучокот од став (3) од овој член. Доколку по истекот на тој рок не бидат доставени докази дека обврските се исполнети, постапката пред Комисијата за одлучување по прекршок продолжува. Доколку Комисијата за одлучување по прекршок утврди дека не постојат законски услови за водење на постапка поради исполнување на преземените обврски од став (1) од овој член, ја запира постапката со заклучок против кој не е дозволена						
---	--	--	--	--	--	--

	жалба. Против овој заклучок може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот.						
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 48 став (1), (2) и (3))	(1) Ако постојат околности кои укажуваат на можноста конкуренцијата да биде нарушена, Комисијата за заштита на конкуренцијата може да спроведе истражување во определен сектор на економијата или за определен вид на договори во различни сектори на економијата. (2) Во текот на истражувањето, Комисијата може со заклучок да побара од претпријатијата да достават податоци во врска со нивната	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 17)	1. Во случаи кога трендот во трговијата помеѓу земјите членки, ригидноста на цените или други околности наведуваат на тоа дека конкуренцијата може да е ограничена или нарушена во рамките на заедничкиот пазар, Комисијата може да спроведе истрага во определен сектор од економијата или во определен вид на спогодби во повеќе сектори. Во текот на истрагата,		Потполно усогласен	КЗК

	економско финансиска состојба, нивните деловни односи и врски, податоци за нивните статuti и одлуки, за бројот и идентитетот на лицата засегнати со таквите одлуки, како и други податоци од значење за истражувањето. (3) Заклучокот од став (2) од овој член содржи правен основ, цел на барањето, точно назначување на податоците кои се бараат и рокот за доставување на бараните податоци, како и тоа дека недоставување на информации во бараниот рок или доставување на неточни, нецелосни или податоци кои можат да ја доведат во заблуда Комисијата за заштита на			Комисијата може да побара од претпријатијата или здруженија на претпријатија да ги достават неопходните информации заради примена на Членовите 81 и 82 од Договорот и спроведување на истрага што е неопходна за таа цел. Комисијата може особено да бара од засегнатите претпријатијата или здруженија на претпријатија да го пренесат тоа барање во сите спогодби, одлуки и усогласени практики. Комисијата може да објави извештај со резултатите од истрагата во определните сектори на економијата или			
--	--	--	--	--	--	--	--

	конкуренцијата претставува прекршок, согласно член 61 од овој закон.			определени видови на спогодби во различните сектори и да побара коментари од заинтересираните страни. 2. Членовите 14, 18, 19, 20, 22, 23 и 24 се применуваат мутатис мутандис.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 48) став (6)-(8))	(6) Доколку некои од податоците од став (2) од овој член претставуваат деловна тајна, претпријатијата од став (2) од овој член се должни истите јасно да ги означат и да го назначат правниот основ за нивното означување како деловна тајна. (7) При доставувањето на податоци кои претставуваат деловна тајна, претпријатијата од	32004R0773	Регулатива на Советот 773/2004 која се однесува на постапувањето на Комисијата при примена на членовите 81 и 82 од Договорот за ЕЗ (Член 16)	1. Информациите, вклучувајќи и документи, нема да бидат комуницирани или достапни од страна на Комисијата, доколку содржат службени тајни или други доверливи информации за било кое лице. 2. Секое лице кое ги искажува своите ставови во согласност со Член 6 став (1),		Потполно усогласен	КЗК

став (2) од овој член се должни до Комисијата за заштита на конкуренцијата да достават еден примерок со вклучени податоци кои претставуваат деловна тајна (доверлива верзија) и еден примерок во кој ќе бидат избришани податоците кои претставуваат деловна тајна (недоверлива верзија). (8) Доколку претпријатијата од став (2) од овој член не постапат согласно став (7) од овој член и достават само доверлива верзија на бараните податоци, со означување на податоците кои претставуваат деловна тајна, Комисијата за заштита на			Член 7 став(1), Член 10 став (2) и Член 13 став (1) и став (3) или последователно ќе достави дополнителни информации до Комисијата во текот на истата постапка, јасно ќе ги идентификува сите материјали кои се доверливи, давајќи причини за истото, и ќе обезбеди недоверлива верзија до датумот определен од Комисијата за изнесување на ставовите. 3.Без оглед на изнесеното во став (2) од овој Член, Комисијата може да побара од претпријатијата или здруженијата на претпријатијата			
---	--	--	---	--	--	--

конкуренцијата ќе побара доставување и на недоверливата верзија на бараните податоци во рок од 3 дена од денот на приемот на податоците. Доколку претпријатијата во тој рок не достават недоверлива верзија на бараните податоци, Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе смета дека доставените податоци не содржат податоци кои претставуваат деловна тајна.			кои носат документи или изјави во однос на Регулатива 1/2003, да ги идентификуваат документите или деловите од документите кои тие сметаат дека содржат службени тајни или други доверливи информации кои им припаѓаат и да да ги определат претпријатијата во однос на кои таквите документи треба да се сметаат за доверливи. Комисијата исто така може да побара од претпријатијата или здруженијата на претпријатијата да идентификуваат дел од барањето за изјаснување, кратко резиме на			
--	--	--	--	--	--	--

				предметот согласно Член 27 став (4) од Регулацијата 1/2003 или одлука донесена од страна на Комисијата која во однос на нив содржи службени тајни. Комисијата може да определи временски рок во кој претпријатијата и здруженијата на претпријатијата: (а) ќе ги поткрепат своите тврдења за доверливоста во однос на секој документ или дел од документ, изјава (изјаснување) или дел од изјава; (б) ќе достават до Комисијата не-доверлива верзија од документите или изјавите, во кои			
--	--	--	--	--	--	--	--

				доверливите делови се избришани; (ц) ќе достават прецизен опис на секој дел од избришаните информации. Доколку претпријатијата или здруженијата на претпријатијата не постапи согласно став (2) и (3), Комисијата може да претпостави дека доставените документи или изјави не содржат доверливи информации.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 49)	При вршење на овластувањата утврдени со овој закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може со заклучок да побара од претпријатија да достават податоци	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на	1. За да се извршат задачите што & се доделени согласно оваа Регулатива, Комисијата може со едноставно барање или одлука, да побара		Потполно усогласен	КЗК

во врска со нивната економско финансиска состојба, нивните деловни односи и врски, податоци за нивните статuti и одлуки, за бројот и идентитетот на лицата засегнати со таквите одлуки, како и други потребни податоци		ЕЗ (Член 18 став (1) и (3))	од претпријатијата или здруженија на претпријатија да ги достават сите потребни информации. 3. Во случаи кога Комисијата бара со одлука од претпријатијата и здруженијата на претпријатија да достават информации, таа ја наведува правната основа и целта на барањето, точната информација што ја бара и точниот временски рок во кој треба да се достави истата. Комисијата исто така ќе ги наведе и казните содржани во Член 23 и ќе ги индицира или воведе казнените мерки содржани			
---	--	------------------------------------	---	--	--	--

				во Член 24. Таа исто така ќе го наведе и правото одлуката да биде ревидирана од Судот на Правдата.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 50)	При вршење на овластувањата утврдени со овој закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може со заклучок да му наложи на определено претпријатие на овластените лица од Комисијата за заштита на конкуренцијата и лицата кои по потреба ги придружуваат: 1) да им овозможи непречено да влезат во кои било деловни простории, земјиште или превозни средства на претпријатието од став (1) од овој член; 2) да им овозможи	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 20 став (1) и (2))	1. За да ги изврши должностите што и се доделени со оваа Регулатива, Комисијата може да ги спроведе сите неопходни инспекции во претпријатијата и здруженија на претпријатија. 2. Службените лица и другите лица во придружба овластени од Комисијата за спроведување на истрага имаат дозвола за: а) да влегуваат во простории, земјиште и транспортни средства на претпријатија и		Потполно усогласен	КЗК

непречено да ги испитуваат книгите или другата документација без оглед на медиумот на кој истата се чува; 3) да им овозможи непречено да земат или задржат во која било форма копии или извадоци од тие книги или документација; 4) да им овозможи непречено привремено да ги земат и задржат книгите или другата документација за период потребен за копирање на истите, доколку нивното копирање не може да се изврши на лице место. За ваквото одземање и задржување, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се			здруженија на претпријатија; б) да извршат проверка на деловни книги и други досиеја во врска со работењето, без оглед на медиумот во кој се сочувани; в) да земат или добијат каква било форма на копии или извадоци од деловни книги и досиеја; г) да ги запечатат деловните простории и книги или досиеја толкав период колку што е потребен за извршување на инспекцијата; д) да побараат од кој било претставник или член од персоналот на деловниот потфат или здружение на			
---	--	--	--	--	--	--

опишуваат одземените книги и друга документација и се назначува каде се пронајдени; 5) да им овозможи привремено да земат и задржат предмети, книги или друга документација за период потребен за утврдување на релевантните факти и докази кои произлегуваат од тие предмети, книги и документација, но не подолго од правосилното завршување на предметната постапка. За ваквото одземање и задржување, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се опишуваат одземените предмети, книги и друга документација			деловни пофати појаснување на фактите или документацијата поврзана со предметот и целта на инспекцијата и да ги снимат одговорите.			
--	--	--	---	--	--	--

	и се назначува каде се пронајдени; 6) да им овозможи непречено да ги запечатат деловните простории и книгите или другата документација за период и во обем потребен за испитувањето, но не подолго од седум дена; 7) овластено лице или друг вработен во претпријатието да даде на записник објаснување за фактите или документите; 8) овластено лице или друг вработен во претпријатието да достави писмено објаснување за фактите или документите во определен рок; 9) да им овозможат непречено вршење други дејствија.						
Предлог Закон за заштита на	(1) Во итни случаи, кога постои ризик од	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003	1. Во итни случаи, заради ризик од		Потполно усогласен	КЗК

конкуренцијата (член 51)	сериозни и непоправливи штети за конкуренцијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата може по службена должност со решение, а врз основа на своите првични сознанија за постоење на прекршок, да определи привремени мерки на претпријатието кое со своето однесување може да предизвика сериозни и непоправливи штети за конкуренцијата. (2) Во решението од ставот (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи запирање на определни дејствија, исполнување на одредени услови или други мерки потребни за		за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 8)	сериозни и непоправливи штети на конкуренцијата, Комисијата, постапувајќи по своја иницијатива, може со одлука да воведи привремени мерки врз основа на наодите прима фацие во прекршокот. 2. Одлуката согласно став 1 се применува за определен временски период и истата може да се обновува се додека е тоа неопходно и соодветно.			
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	спречување на нарушување на конкуренијата и ќе го определи времетраењето на мерките, кое треба да биде пропорционално и соодветно на целта која треба да се постигне со определените привремени мерки. (3) Доколку е потребно и соодветно за спречување на нарушување на конкуренијата, Комисијата за заштита на конкуренијата може со решение да ги промени веќе определените мерки од став (2) од овој член и/или да го измени нивното времетраење.						
Предлог Закон за заштита на конкуренијата (член 52)	(3) Во рок од 30 дена од денот на приемот на правосилното	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација	1. Во случаи кога Комисијата, работејќи по жалба или по	Постапката на КЗК врз основа на член 52 од предлог Законот се разликува од онаа на	Делумно усогласен	КЗК

решение од член 45 став (1) точка 1) од овој закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може на сторителот на прекршокот со решение да наложи потребни мерки на однесување и структурни мерки за отстранување на штетните последици од нарушувањето на конкуренцијата настанати со прекршокот и да определи рокови за нивно извршување. (4) Пред донесување на решението од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата на сторителот на прекршокот му дава можност писмено да се изјасни за мерките и роковите од став (1) од овој член, во рок од 8		на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 7 став (1))	своја иницијатива, ќе открие дека постои прекршување на Членовите 81 или 82 од Договорот, таа може да бара од засегнатите претпријатија или здруженија на потфати да прекинат да го прават прекршувањето. За таа цел, таа може да им наметне правни лекови во однос на однесувањето или структурални правни лекови кои се пропорционални со извршениот прекршок и неопходни за да се прекине прекршувањето. Структуралните лекови можат да се воведат само тогаш кога или нема поеднаков правен лек во	Европската Комисија, заради приспособување на истата кон специфичностите на националниот правен систем	
--	--	--	---	---	--

	дена од денот на приемот на барањето за изјаснување. (3)Решението од став (1) од овој член се донесува во скратена постапка.			однос на однесувањето или пак кога тој би претставувал поголем товар за деловниот потфат од структуралниот лек. Доколку Комисијата има легитимен интерес да постапува така, таа може да дојде до заклучок дека прекршокот е извршен во минатото.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 55)	Податоците прибавени во текот на постапката пред Комисијата за заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок може да бидат употребени само за постапки кои се водат согласно со одредбите од овој закон.	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 28 став (1))	1. Во корист на одредбите од Членовите 12 и 15, информациите собрани согласно Членовите 17 и 22 ќе се користат само за намената за која се добиени.		Потполно усогласен	КЗК
Предлог Закон за	(1)Странките во	32003R0001	Регулатива на	Регулатива на		Потполно	КЗК

заштита на конкуренцијата (член 56 став (1)-(7))	постапката пред Комисијата за заштита на конкуренцијата или учесниците во постапката пред Комисијата за одлучување по прекршок имаат право да извршат увид во списите на предметот и на свој трошок да извршат препис или да направат копија на целиот предмет или на одредени документи. (2) Увид во списите во постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок се врши по приемот на прелиминарното известување од член 42 став (1) од овој закон. (3) Барањето за увид во списите се поднесува во писмена форма, а со заклучок го одобрува	32004R0773	Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 27 став (2)) Регулатива на Советот 773/2004 која се однесува на постапувањето на Комисијата при примена на членовите 81 и 82 од Договорот за ЕЗ (Член 8 став (1) и член 15 став (1)-(3))	Советот 1/2003 Правата за одбрана на засегнатите страни целосно ќе бидат почитувани во постапката. Тие ќе имаат право на пристап до досието на Комисијата што произлегува од легитимниот интерес на делвоните потфати за заштита на нивните деловни тајни. Правото за пристап до досието не се однесува на доверливи информации и внатрешни документи на Комисијата или на органите за конкуренција на земјите членки, особено, правото на пристап нема да се однесува на преписката	усогласен	
--	---	------------	--	---	-----------	--

претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата, односно претседателот на Комисијата за одлучување по прекршок. во зависност од тоа дали се води управна или прекршочна постапка. (4) Претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата, односно претседателот на Комисијата за одлучување по прекршок со заклучокот од став (3) од овој член го определува датумот и часот на вршење на увидот кој треба да се изврши во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето за увид во списите.			помеѓу Комисијата и органите за конкуренција на земјите членки, или помеѓу вторите, вклучувајќи и документи составени согласно Членовите 11 и 14. Ништо во овој став нема да ја спречи Комисијата да разоткрие и искористи информации неопходни за да се докаже прекршок. Регулатива на Советот 773/2004 (Член 8 став (1) Кога Комисијата го има известено подносителот на барањето за поведување постапка за нејзината намера да го отфрли			
--	--	--	---	--	--	--

(5) Учесниците во постапката немаат право да вршат увид, да извршат препис или да направат копија на предлог одлуките на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, записниците од седниците на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, аудио и аудио-визуелни записи од седниците на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, интерни упатства и забелешки за предметот, како и кореспонденцијата и реписките помеѓу			барањето за поведување постапка согласно Член 7 став (1) подносителот може да побара пристап до документите врз основа на кои Комисијата ја темели својата претходна оценка. За оваа цел, подносителот на барањето за поведување постапка сепак може да нема пристап до службените тајни и други доверливи информации кои припаѓаат на други странки вклучени во постапката. член 15 став (1)-(3)) 1. Доколку е побарано, Комисијата ќе дозволи пристап до предметот на странките на кои			
--	--	--	--	--	--	--

Комисијата за заштита на конкуренцијата и Европската Комисија или другите институции на Европската Унија, како и сите други документи кои претставуваат деловна или службена тајна, согласно член 57 од овој закон. (6) Кога Комисијата за одлучување по прекршок ќе донесе заклучок за отфрлање на барањето поради немање законски услови за водење постапка согласно член 37 од овој закон, подносителот на барањето за поведување постапка има право да изврши увид во списите на предметот и на свој трошок да изврши препис или да направи копија на			им е испратено барањето за изјаснување. Пристап ќе биде дозволен по испраќање на барањето за изјаснување. 2. Правото за пристап до предметот нема да се однесува на службените тајни, други доверливи информации и внатрешни документи на Комисијата или на конкурентските управи од земјите членки. Правото за пристап до предметот, исто така нема да се однесува и на кореспонденцијата помеѓу Комисијата и конкурентските управи од земјите членки или помеѓу самите конкурентски			
---	--	--	---	--	--	--

целиот предмет или на одредени документи. (7) Подносителот на барањето за поведување постапка од став (6) од овој член нема право да врши увид, да изврши препис или да направи копија на предлог одлуките на Комисијата за одлучување по прекршок, записниците од седниците на Комисијата за одлучување по прекршок, аудио и аудио-визуелни записи од седниците на Комисијата за одлучување по прекршок, интерни упатства и забелешки за предметот, како и кореспонденцијата и преписките помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата, и			управи, кога таквата кореспонденција е содржана во предметот на Комисијата. Ништо од оваа Регулатива не ја спречува Комисијата од откривање и користење на потребните информации за да докаже повреда на членовите 81 и 82 од Договорот.			
--	--	--	--	--	--	--

	Европската Комисија или другите институции на Европската Унија, како и сите други документи кои претставуваат деловна или службена тајна, согласно член 57 од овој закон.						
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 57 став (1) и (2))	Претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата,, претседателот и членовите на Комисијата за одлучување по прекршок и вработените се должни да ја чуваат деловната или службената тајна без оглед на кој начин ја дознале. Обврската за чување на деловната или службената тајна трае пет години по престанокот на	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 28 став (2))	2. Во корист на размената и употребата на информациите предвидени со Членовите 11, 12, 14 15 и 27, Комисијата и органите за конкуренција на земјите членки, нивните официјални претставници, службеници и други лица кои работат под надзор на овие органи како и официјални претставници и државни		Потполно усогласен,	КЗК

	работниот однос во Комисијата или по престанокот на мандатот на Претседател или член на Комисијата. (2) Лицата од ставот (1) од овој член не смеат во јавноста да даваат изјави со кои може да се наруши угледот на претпријатието, како и изјави за мерките што ги презеле, односно постапките што ги покренале во вршење на работите од своја надлежност, до нивна конечност освен ако не е во прашање објавување на општа информација.			службеници на други органи на земјите членки не смеат да откриваат информации што ги стекнале или размениле согласно оваа Регулатива како и информации опфатени со обврската за професионална тајност. Оваа обврска, исто така, се однесува на сите претставници и експерти на земјите членки кои присуствуваат на состаноци на Советодавната комисија согласно Член 14.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 59)	(1) Комисијата за одлучување по прекршок, на претпријатието, односно здружението на претпријатија, со	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во	2. Комисијата може со одлука да изрече парични казни на претпријатија и здруженија на претпријатија ако		Потполно усогласен	КЗК

решение ќе му изрече глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во последната деловна година, изразена во апсолутен и номинален износ за која претпријатието или здружението на претпријатија има составена годишна сметка ако: 1) склучи забранет договор или на друг начин учествува во договор, одлука или усогласено однесување со кои се нарушува конкуренцијата во смисла на членот 7 од овој закон; 2) стори злоупотреба на доминантна позиција во смисла на членот 11 од овој закон; 3) не постапи по решение на		членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 23 став (2))	намерно или од невнимание: (а) го прекршиле Член 81 или Член 82 од Договорот; или (б) се спротиставуваат на одлука со која се наредува спроведување на привремени мерки согласно Член 8; или (в) не извршуваат обврска која станала обврзувачка со одлука согласно Член 9.			
--	--	--	--	--	--	--

	Комисијата за заштита на конкуренцијата, од член 51 од овој закон; 4) не постапи по решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата, од член 52 од овој закон						
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 60)	(1) (1) Комисијата за одлучување по прекршок на учесниците во концентрацијата кои имаат обврска да поднесат известување од член 15 од овој закон, со решение ќе им изрече глоба во износ до 10% од вредноста на нивниот вкупен годишен приход, пресметан согласно член 16 од овој закон, изразена во апсолутен и номинален износ, ако: :	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (член 14 став (2)	2. Комисијата може со одлука да наметне казни кои не надминуваат 10% од вкупниот промет на засегнатото претпријатие согласно Членот 5 за лицата од Член 3 (1) (б) или засегнатите претпријатија, во случаите кога намерно или случајно, тие: (а) не успеваат да поднесат известување за спојувањето согласно Членот 4		Потполно усогласен	КЗК

1) не поднесат известување за концентрацијата во согласност со член 15 од овој закон; 2) ја спроведат концентрацијата спротивно на член 18 став (1) од овој закон; 3) не постапи по решението донесено во согласност со член 18 став (3), член 19 став (3), член 20 став (1) точка 3), член 21 став (2) точка 3), член 22 став (2) и член 23 став (1) од овој закон; 4) спроведе концентрација за која со решение, донесено согласно со член 20 став (1) точка 4) и член 21 став (2) точка 2) од овој закон, е утврдено дека не е во согласност со одредбите на овој закон.			или 22 (3) пред истото да се изврши, освен ако тие изрично се овластени да го сторат то според Членот 7 (2) или со донесување на одлука согласно Членот 7 (3); (б) да го извршат спојувањето спротивно на Членот 7; (в) да извршат спојување кое со одлука е утврдено за некомпатибилно со заедничкиот пазар согласно Членот 8 (3) или не се усогласени со било која мерка наредена со одлука согласно Членот 8 (4) или (5); (г) не успеваат да се усогласат со условите или обврските наложени со одлука согласно			
---	--	--	--	--	--	--

				Членовите 6 (1) (б), (3) или 8 (2), втор потстав.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 61 став (1))	(1) Комисијата за одлучување по прекршок, на претпријатието, односно здружението на претпријатија, со решение ќе му изрече глоба во износ до 1% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во последната деловна година изразена во апсолутен и номинален износ за која претпријатието или здружението на претпријатија има составена годишна сметка, ако 1) не постапи по заклучок на Комисијата или Комисијата за одлучување по прекршок за доставување на податоци во	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 23 став (1))	1. Комисијата може, со одлука, да изрече на претпријатија или здруженија на претпријатија парични казни кои не се поголеми од 1% од вкупниот обрт во претходната деловна година ако, намерно или од невнимание: (а) доставуваат неточни или информации што наведуваат на погрешна насока како одговор на барање поднесено согласно Член 17 или Член 18(2); (б) како одговор на барање поднесено со одлука усвоена согласно Член 17 или Член 18(3),		Потполно усогласен	КЗК

определениот рок, а во смисла на член 40, член 48 и член 49 од овој закон; 2) достави неточни, нецелосни или податоци кои можат да ја доведат во заблуда Комисијата за заштита на конкуренцијата, или Комисијата за одлучување по прекршок, а во смисла на член 40, член 48 и член 49 од овој закон; 3) не постапи по заклучок од член 41 и член 50 од овој закон; 4) не овозможи непречен влез во кои било деловни простории, земјиште или превозни средства на определено претпријатие, а во смисла на член 41 став (1) точка 1) и член 50 став (1) точка 1) од овој закон;			поднесуваат неточни, непотполни или информации што наведуваат на погрешна насока или не доставуваат информации во бараниот рок; (в) ги доставуваат бараните книги и друга евиденција во врска со работењето во непотполна форма во текот на инспекциите согласно Член 20 или одбиваат да подлежат на инспекции наредени со одлука усвоена согласно Член 20(4); (г) како одговор на прашање поставено во согласност со Член 20(2)(д), - даваат неточни или			
---	--	--	---	--	--	--

5) не овозможи непречено испитување на книги или друга документација, а во смисла на член 41 став (1) точка 2) и член 50 став (1) точка 2) од овој закон; 6) не овозможи непречено земање или задржување на предмети, книги, друга документација, во која било форма копии или извадоци од книги или друга документација, а во смисла на член 41 став (1) точка 3), 4) и 5) и член 50 став (1) точка 3), 4) и 5) од овој закон; 7) не овозможи непречено запечатување, во смисла на член 41 став (1) точка 6) од овој закон и член 50 став (1) точка 6) од овој закон; 8) ги отпечати			одговори што наведуваат на погрешна насока, - не успеваат во даден временски рок утврден од страна на Комисијата да поправат неточен, непотполн или одговор кој наведува на погрешна насока што го доставил член на персоналот ; - не успеваат или одбиваат да			
---	--	--	--	--	--	--

запечатувањата извршени согласно член 41 став (1) точка 6) од овој закон и член 50 став (1) точка 6) од овој закон; 9) овластено лице или друг вработен одбие да даде објаснувања за определени факти и околности, во смисла на член 41 став (1) точка 7) и 8) од овој закон и член 50 став (1) точка 7) и 8) од овој закон; 10) овластено лице или друг вработен даде неточни, нецелосни или податоци кои можат да ја доведат во заблуда Комисијата за заштита на конкуренцијата, или Комисијата за одлучување по прекршок, во смисла на член 41 став (1) точка 7) и 8) од овој закон и член 50 став (1) точка 7) и 8) од			достават целосен одговор за фактите што се однесуваат на предметот и целта на инспекција та наредена со одлука усвоена согласно Член 20(4). (д) скршени се печати ставени согласно Член 20(2)(г) од страна на официјални претставници или други придружни лица овластени од страна на Комисијата.			
---	--	--	---	--	--	--

	овој закон и 11) не овозможи непречено вршење на други дејствија во смисла на член 41 став (1) точка 9) од овој закон и член 50 став (1) точка 9) од овој закон.						
Предлог Закон за заштита на конкурENCIјата (член 61 став (2))	(2) Комисијата за одлучување по прекршок на учесниците во концентрацијата кои имаат обврска да поднесат известување од член 15 од овој закон, со решение ќе им изрече глоба во износ до 1% од вредноста на нивниот вкупен годишен приход, пресметан согласно член 16 од овој закон, ако во известувањето и прилозите кон известувањето, како и во дополнувањето на известувањето од член 15 од овој	32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (член 14 став (1))	1. Комисијата може со одлука да им наложи на лицата согласно Членот 3 (1) (б), претпријатијата или здрженија на претпријатија, казни кои не надминуваат 1% од вкупниот промет на засегнатото претпријатие или здружение на претпријатија согласно Членот 5, кога намерно или случајно: (а) тие доставуваат неточни или погрешни информации во		Потполно усогласен	КЗК

закон достави неточни или податоци кои можат Комисијата да ја доведат во заблуда.			поднесокот, потврдата, известувањето или во прилог на известувањето, согласно Членот 4, Членот 10 (5) или Членот 22 (3); (б) тие доставуваат неточни или погрешни информации како одговор на барањето согласно Членот 11 (2) ; (в) како одговор на барањето наметнато со донесување на одлука согласно Членот 11 (3), тие доставуваат неточни, нецелосни или погрешни информации или не доставуваат информации во пропишаниот временски рок; (г) тие за време на испитувањето			
---	--	--	---	--	--	--

				ги прикажуваат бараните книги или други документи во врска со нивниот бизнис во нецелосна според Членот 13, или одбиваат да ги достават на испитување наредено со донесување на одлука според Член 13 (4); (д) како одговор на прашањето поставено согласно Членот 13 (2) (д), - даваат неточен или погрешен одговор, - не успеваат во временскиот рок одреден од Комисијата да проверат дали одговорот даден од член на кадарот е неточен, нецелосен или погрешен, или			
--	--	--	--	---	--	--	--

				- не успеваат или одбиваат да дадат целосен одговор за фактите поврзани со предметот и целта на испитувањето наредени со одлука донесена согласно Членот 13 (4); (г) запечатувањата извршени од страна на службениците или други придружни лица овластени од страна на Комисијата во согласност со Членот 13 (2) (г) се отпечатени.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 62))	(1) Кога прекршокот е сторен од здружение на претпријатија, а се однесува на активностите на неговите членови, глобата нема да го надмине износот од	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот	4. Кога се изрекува парична казна на здружение на претпријатија земајќи го предвид обртот на неговите членови, а		Потполно усогласен	КЗК

	1% , изразена во апсолутен и номинален износ за полесни прекршоци, односно 10%, изразена во апсолутен и номинален износ за потешки прекршоци, од збирот на вкупниот годишен приход на секој член на здружението кој делува на релевантниот пазар. (2) Кога на здружение на претпријатија му е изречена глоба за прекршок кој се однесува на активностите на неговите членови, а здружението не е ликвидно, истото е должно да прибави средства за плаќање на глобата од своите членови. (3) Доколку здружението не ја плати глобата во рокот определен од Комисијата за		за основање на ЕЗ (Член 23 став (4))	здружението е неликвидно, здружението е обврзано да побара придонеси од своите членови за да го покрие износот на паричната казна. Ако вакви придонеси не се уплатат на здружението во рокот што го утврילה Комисијата, Комисијата може да бара директно од кој било деловен потфат чии претставници се членови на засегнатите раководни тела на здружението да ја плати паричната казна. Откако Комисијата побарала плаќање согласно вториот подстав, таа може, таму кадешто тоа е			
--	--	--	---	--	--	--	--

одлучување по прекршок, органот надлежен за извршување на глобата ќе побара исплата на глобата директно од било кој од членовите на здружението чии претставници учествуваат во органите на одлучување на здружението. (4) Откако органот надлежен за извршување на глобата ќе побара исплата на глобата од став (3) од овој член и имајќи ги предвид ограничувањето за висината на глобата од член 59 став (1) и член 61 став (1) од овој закон, а за да се обезбеди целосна исплата на истата, ќе побара исплата на остатокот од глобата од било			неопходно заради обезбедување на потполно плаќање на паричната казна, да бара од кој било член на здружението кој е активен на пазарот на кој се појавил прекршокот да ја плати разликата. Меѓутоа, Комисијата нема да бара плаќање согласно вториот или третиот подстав од претпријатија кои ќе покажат дека не ја спровеле прекршувачката одлука на здружението и или не биле свесни за нејзиното постоење или активно се дистанцирале од неа пред Комисијата да спроведе истрага за случајот. Финансиската			
---	--	--	--	--	--	--

	кој член на здружението кој делува на релевантниот пазар. (5) Органот надлежен за извршување на глобата нема да бара исплата на глоба согласно став (3) и (4) од овој член од претпријатијата кои ќе докажат дека не ја спровеле одлуката на здружението со која е сторен прекршокот, ниту пак биле свесни за нејзиното постоење.			обврска на секој деловен потфат во врска со плаќањето на паричната казна нема да надмине 10% од неговиот вкупен обрт во претходната деловна година.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 64 став (1))	(1)При одмерување на глобата во предвид се земаат: 1) тежината на прекршокот; 2) времетраењето на прекршокот и 3)степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани со	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (член 23 став	Регулатива 1/2003: 3.При утврдување на сумата на паричната казна, в предвид ќе се земат и тежината и времетраењето на прекршокот.		Потполно усогласен	КЗК

	прекршокот.	32004R0139	(3)) Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (член 14 став (3))	Регулатива 139/2004: (член 14 став (3)) 3. При утврдувањето на износот на казната, ќе се земе во предвид природата, тежината и времетраењето на повредата.			
Предлог Закон за заштита на конкуренијата (член 66 став (1) и (2))	(1) Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминат: -три години за прекршоци од членот 61 од овој закон и -пет години за прекршоци од членовите 59 и 60	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренија утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 25	1. Овластувањата доделени на Комисијата со членовите 23 и 24 подлежат на следните застарувања: (а) три години во случај на прекршување на одредбите со кои		Потполно усогласен	КЗК

	од овој закон. (2) Роковите за застареност почнуваат да течат од денот на сторување на прекршокот. Ако се работи за продолжен или повторен прекршок, роковите за застареност почнуваат да течат од денот кога прекршокот престанал.		став (1) и (2))	се уредуваат барањата за информации или спроведувањето на инспекции; (б) пет години во случај на сите други прекршоци. 2. Рокот започнува да тече од денот на извршување на прекршокот. Но, во случај на прекршок што трае или се повторува, рокот почнува да тече на денот кога ќе престане прекршокот.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 66 став (3))	(3) Изречената прекршочна санкција не може да се изврши ако од денот на правосилноста на решението со кое се утврдува постоење на прекршок поминат две години.	32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 26 став (1) и (2))	1. Овластувањето на Комисијата да спроведува одлуки донесени согласно Членовите 23 и 24 подлежи на период на застарување од пет години. 2. Рокот почнува да тече на денот	Рег. 1/2003 предвидува подолг рок на застареност за извршување на санкцијата во споредба со предлог Законот. Меѓутоа, ваквиот рок од две години во предлог Законот произлегува од Законот за прекршоците, кој прецизно и децидно го пропишува овој рок.	Делумно усогласен	КЗК

				кога одлуката станала конечна.			
Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 67)	(1) Во "Службен весник на Република Македонија" се објавуваат решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата, и на Комисијата за одлучување по прекршок од член 19 став (1) точка 2), член 19 став (3), член 20 став (1) точка 1), 2), 3) и 4), член 21 став (1), член 22 став (1), член 23 став (1), член 45, член 51 став (1) и член 52 став (1) од овој закон. (2) Решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата, и Комисијата за одлучување по прекршок, како и пресудите, односно решенијата на судот	32003R0001 32004R0139	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (член 30) Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (член 20)	Регулатива 1/2003: 1. Комисијата мора да ги објави одлуките што ги носи согласно Членовите 7 до 10, 23 и 24. 2. Објавениот текст мора да ги содржи името на страните и основната содржина на одлуката, вклучувајќи ги и изречените казни. Објавениот текст ќе го земе предвид легитимниот интерес на претпријатијата за заштита на нивните деловни тајни. Регулатива 139/2004:		Потполно усогласен	КЗК

се објавуваат на веб страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата,. (3) Објавениот текст на решението мора да ги содржи имињата на учесниците во постапката и основната содржина на решението. (4) На веб страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата, се објавуваат и известувањата за концентрациите со наведување на називите на учесниците, седиштето, основните деловни активности на учесниците, како и формата на концентрацијата, при што се повикуваат сите заинтересирани лица во рокот			1. Комисијата ќе ги објави своите одлуки кои ги донесува согласно Членот 8 (1) до (6), Членовите 14 и 15 со исклучок на времените одлуки донесени согласно Членот 18 (2) заедно со мислењето на Советодавниот Комитет во Службен весник на Европската унија. 2. Со објавувањето ќе се наведат имињата на страните и главната содржина на одлуката; притоа ќе се има во предвид легитимниот интерес на претпријатијата при заштита на нивните деловни тајни.		
--	--	--	--	--	--

	определен во известувањето да поднесат свои коментари, мислења и забелешки во врска со предметната концентрација. (5) Податоците кои се деловна или службена тајна, во смисла на членот 57 од овој Закон, не се објавуваат.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Формулар ЕУ – МАК

CELEX бр. на прописот на ЕУ кој се транспонира	Назив на прописот на ЕУ (бр. на член)	Содржина на одредбата од прописот на ЕУ кој се транспонира	Назив на националниот пропис во кој се врши транспонирањето (бр. на член)	Содржина на одредбата од националниот пропис во кој се врши транспонирањето	Забелешка	Оценка за степенот на усогласеност	Надлежен орган/институција
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 7 став (1))	1. Во случаи кога Комисијата, работејќи по жалба или по своја иницијатива, ќе открие дека постои прекршување на Членовите 81 или 82 од Договорот, таа може да бара од засегнатите претпријатија или здруженија на потфати да прекинат да го прават прекршувањето. За таа цел, таа може да им наметне правни лекови	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 52)	(5) Во рок од 30 дена од денот на приемот на правосилното решение од член 45 став (1) точка 1) од овој закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може на сторителот на прекршокот со решение да му наложи потребни мерки на однесување и структурни мерки за отстранување на штетните последици од нарушувањето на конкуренцијата настанати со прекршокот и да	Постапката на КЗК врз основа на член 52 од Предлог Законот се разликува од онаа на Европската Комисија, заради приспособувањето на истата кон националниот правен систем	Делумно усогласен	КЗК

		во однос на однесувањето или структурални правни лекови кои се пропорционални со извршениот прекршок и неопходни за да се прекине прекршувањето. Структуралните лекови можат да се воведат само тогаш кога или нема поеднаков правен лек во однос на однесувањето или пак кога тој би претставувал поголем товар за деловниот потфат од структуралниот лек. Доколку Комисијата има легитимен		определи рокови за нивно извршување. (6) Пред донесување на решението од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата на сторителот на прекршокот му дава можност писмено да се изјасни за мерките и роковите од став (1) од овој член, во рок од 8 дена од денот на приемот на барањето за изјаснување. (3) Решението од став (1) од овој член се донесува во скратена постапка.			
--	--	--	--	--	--	--	--

		интерес да постапува така, таа може да дојде до заклучок дека прекршокот е извршен во минатото.					
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 8)	1. Во итни случаи, заради ризик од сериозни и непоправливи штети на конкуренцијата, Комисијата, постапувајќи по своја иницијатива, може со одлука да воведо привремени мерки врз основа на наодите прима фацие во прекршокот. 2. Одлуката согласно став 1 се применува за определен временски	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 51)	(1) Во итни случаи, кога постои ризик од сериозни и непоправливи штети за конкуренцијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата може по службена должност со решение, а врз основа на своите првични сознанија за постоење на прекршок, да определи привремени мерки на претпријатието кое со своето однесување		Потполно усогласен	КЗК

		период и истата може да се обновува се додека е тоа неопходно и соодветно.		може да предизвика сериозни и непоправливи штети за конкуренцијата. (2) Во решението од ставот (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе наложи запирање на определни дејствија, исполнување на одредени услови или други мерки потребни за спречување на нарушување на конкуренцијата и ќе го определи времетрањето на мерките, кое треба да биде пропорционално и соодветно на целта која треба да се постигне со определените привремени мерки. (3)			
--	--	---	--	--	--	--	--

				Доколку е потребно и соодветно за спречување на нарушување на конкуренцијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата може со решение да ги промени веќе определените мерки од став (2) од овој член и/или да го измени нивното времетраење.			
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 9)	Член 9: 1. Во случаи кога Комисијата има намера да усвои одлука со која се бара прекинување на прекршокот и засегнатиот деловен потфат да понуди обврски за да ги исполни	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 43 став (1), (2), (3) и (5))	По поведувањето на постапката од член 32 од овој закон, а најдоцна до доставувањето на конечно известување за утврдената фактичка состојба, лицето против кое е поведена постапка може на Комисијата за	постапката на КЗК кога лицето против кое е поведена постапка понуди преземање на оврски се разликува од онаа на Европската Комисија, заради приспособува	Делумно усогласен	КЗК

		барањата искажани од страна на Комисијата во нејзината прелиминарна проценка, таа може со одлука да ги направи овие обврски обврзувачки за потфатот. Таквата одлука може да се усвои за определен временски период и да донесе заклучок дека не постојат повеќе основи за активности од страна на Комисијата. 2. Комисијата може повторно да отвори постапка на барање или по своја иницијатива: d) тогаш		одлучување по прекршок да и понуди во определен рок преземање на обврски со кои би се надминало нарушувањето на конкуренцијата предизвикано со дејствија или пропуштање на дејствија од страна на лицето против кое е поведена постапка. (2) Комисијата за одлучување по прекршок со заклучок нема да ги прифати понудените обврски од став (1) од овој член во случај на значително нарушување на конкуренцијата. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за	ње на истата кон специфичност ите на националниот правен систем	
--	--	--	--	---	--	--

		кога ќе дојде до материјална промена на фактите врз кои се заснова одлуката; e) кога засеганиот деловен потфат работи спротивно на обврските или f) кога одлуката е заснова на нецелосни, неточни или погрешни информ		поведување на управен спор. (3) Комисијата за одлучување по прекршок со заклучок ги прифаќа понудените обврски од став (1) од овој член доколку истите се доволни за надминување на нарушувањето на конкуренцијата предизвикано со дејствија или пропуштање на дејствија од страна на лицето против кое е поведена постапка. Заклучокот со кој се прифаќаат понудените обврски содржи опис на обврските, рок во кои истите треба да бидат исполнети и обврска на лицето против			
--	--	--	--	---	--	--	--

		ации добие ни од странит е.		кое е поведена постапка да приложи докази дека обврските се исполнети. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор. (5)Доколку се понудени обврски од став (1) од овој член, постапката пред Комисијата за одлучување по прекршок мирува до истекот на рокот определен во заклучокот од став (3) од овој член. Доколку по истекот на тој рок не бидат доставени докази дека обврските се исполнети, постапката пред Комисијата за одлучување по прекршок			
--	--	--	--	--	--	--	--

				продолжува. Доколку Комисијата за одлучување по прекршок утврди дека не постојат законски услови за водење на постапка поради исполнување на преземените обврски од став (1) од овој член, ја запира постапката со заклучок против кој не е дозволена жалба. Против овој заклучок може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од 8 дена од денот на приемот на заклучокот.			
--	--	--	--	---	--	--	--

32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 10 став (1))	Кога е тоа потребно заради заштита на интересот на Заедницата при примена на член 81 и 82, Комисијата може по службена должност, со одлука да утврди дека член 81 од овој закон не се применува врз определен договор, одлука на здужение или усогласено однесување, бидејќи не се исполнети условите од член 81 став (1) од Договорот или бидејќи се исполнети условите од член 81 став (3) од	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 7 став (4))	(4) По исклучок и кога е тоа потребно заради заштита на јавниот интерес при примена на член 7 од овој закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може по службена должност, со решение да утврди дека овој член не се применува врз определен договор, одлука на здужение или усогласено однесување, бидејќи не се исполнети условите од член 7 став (1) од овој закон или бидејќи се исполнети условите од член 7 став (3) од овој закон		Потполно усогласен	КЗК
------------	---	---	--	---	--	--------------------	-----

		Договорот					
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 17)	1. Во случаи кога трендот во трговијата помеѓу земјите членки, ригидноста на цените или други околности наведуваат на тоа дека конкуренцијата може да е ограничена или нарушена во рамките на заедничкиот пазар, Комисијата може да спроведе истрага во определен	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 48 став (1), (2) и (3))	(1) Ако постојат околности кои укажуваат на можноста конкуренцијата да биде нарушена, Комисијата за заштита на конкуренцијата може да спроведе истражување во определен сектор на економијата или за определен вид на договори во различни сектори на економијата. (2) Во текот на истражувањето, Комисијата за		Потполно усогласен	КЗК

		сектор од економијата или во определен вид на спогодби во повеќе сектори. Во текот на истрагата, Комисијата може да побара од претпријатијат а или здруженија на претпријатија да ги достават неопходните информации заради примена на Членовите 81 и 82 од Договорот и спроведување на истрага што е неопходна за таа цел. Комисијата може особено да бара од засегнатите претпријатијат а или		заштита на конкуренцијата може со заклучок да побара од претпријатијата да достават податоци во врска со нивната економско финансиска состојба, нивните деловни односи и врски, податоци за нивните статuti и одлуки, за бројот и идентитетот на лицата засегнати со таквите одлуки, како и други податоци од значење за истражувањето. (3) Заклучокот од став (2) од овој член содржи правен основ, цел на барањето, точно назначување на податоците кои се бараат и рокот за доставување на барањите			
--	--	--	--	---	--	--	--

		здруженија на претпријатија да го пренесат тоа барање во сите спогодби, одлуки и усогласени практики. Комисијата може да објави извештај со резултатите од истрагата во определените сектори на економијата или определени видови на спогодби во различните сектори и да побара коментари од заинтересираните страни. 2. Членовите 14, 18, 19, 20, 22, 23 и 24 се применуваат мутатис мутандис.		податоци, како и тоа дека недоставување на информации во бараниот рок или доставување на неточни, нецелосни или податоци кои можат да ја доведат во заблуда Комисијата претставува прекршок, согласно член 61 од овој закон.				
		1. За да се	Предлог Закон	(1)	Заради		Потполно	КЗК

32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 18 став (1) и (3))	извршат задачите што и се доделени согласно оваа Регулатива, Комисијата може со едноставно барање или одлука, да побара од претпријатијата или здруженијата да ги достават сите потребни информации. 3. Во случаи кога Комисијата бара со одлука од претпријатијата и здруженијата на претпријатијата да достават информации, таа ја наведува правната	за заштита на конкуренцијата (член 40 став (1) и (2))	вршење на овластувањата утврдени со овој закон, Комисијата за одлучување по прекршок може со заклучок да бара од претпријатијата да достават податоци во врска со нивната економско финансиска состојба, нивните деловни односи и врски, податоци за нивните статут и одлуки, за бројот и идентитетот на лицата засегнати со таквите одлуки, како и други податоци потребни за водење на постапката. (2) Заклучокот за барање на податоци содржи правен основ, цел на барањето, точно		усогласен	
------------	---	---	---	--	--	-----------	--

		основа и целта на барањето, точната информација што ја бара и точниот временски рок во кој треба да се достави истата. Комисијата исто така ќе ги наведе и казните содржани во Член 23 и ќе ги индицира или воведе казнените мерки содржани во Член 24. Таа исто така ќе го наведе и правото одлуката да биде ревидирана од Судот на Правдата.		наведување на податоците кои се бараат, рок за доставување на бараните податоци, како и тоа дека недоставувањето на податоци во бараниот рок, доставувањето на неточни, нецелосни или податоци кои можат Комисијата за одлучување по прекршок да ја доведат во заблуда, претставува прекршок, согласно член 61 од овој закон.			
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за	1. За да се извршат задачите што и	Предлог Закон за заштита на конкуренцијат	При вршење на овластувањата утврдени со овој		Потполно усогласен	КЗК

	имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 18 став (1) и (3))	се доделени согласно оваа Регулатива, Комисијата може со едноставно барање или одлука, да побара од претпријатијат а или здруженија на претпријатија да ги достават сите потребни информации. 3. Во случаи кога Комисијата бара со одлука од претпријатијат а и здруженијата на претпријатија да достават информации, таа ја наведува правната основа и целта на барањето,	а (член 49)	закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може со заклучок да побара од претпријатија да достават податоци во врска со нивната економско финансиска состојба, нивните деловни односи и врски, податоци за нивните статут и одлуки, за бројот и идентитетот на лицата засегнати со таквите одлуки, како и други потребни податоци			
--	--	--	--------------------	--	--	--	--

		точната информација што ја бара и точниот временски рок во кој треба да се достави истата. Комисијата исто така ќе ги наведе и казните содржани во Член 23 и ќе ги индицира или воведе казнените мерки содржани во Член 24. Таа исто така ќе го наведе и правото одлуката да биде ревидирана од Судот на Правдата.					
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на	1. За да ги изврши должностите што и се доделени со	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 41 став	Член 41 став (1), (2), (7) и (8) (1) Доколку постои оправдано		Потполно усогласен	КЗК

	правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 20 став (1), (2), (3), (4) и (6))	оваа Регулатива, Комисијата може да ги спроведе сите неопходни инспекции во претпријатијат а и здруженија на претпријатија. 2. Службените лица и другите лица во придружба овластени од Комисијата за спроведување на истрага имаат дозвола за: а) да влегуваат во простории, земјиште и транспортни средства на претпријатија и здруженија на претпријатија; б) да извршат проверка на деловни книги и други досиеја во врска со	(1), (2), (7) и (8) и член 50 став (1))	сомнение дека определено претпријатие поседува исправи или други предмети или има сознанија кои можат да бидат од значење за да се докаже постоење на прекршок, Комисијата за одлучување по прекршок може со заклучок да му наложи на тоа претпријатие, на овластените лица од Комисијата за заштита на конкуренцијата и лицата кои по потреба ги придружуваат: 1) да им овозможи непречено да влезат во кои било деловни простории, земјиште или			
--	---	--	--	--	--	--	--

		работењето, без оглед на медиумот во кој се сочувани; в) да земат или добијат каква било форма на копии или извадоци од деловни книги и досиеја; г) да ги запечатат деловните простории и книги или досиеја толкав период колку што е потребен за извршување на инспекцијата; д) да побараат од кој било претставник или член од персоналот на деловниот потфат или здружение на деловни пофати		превозни средства на претпријатието од став (1) од овој член кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок; 2) да им овозможи непречено да ги испитуваат книгите или другата документација кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок, без оглед на медиумот на кој истата се чува; 3) да им овозможи непречено да земат или задржат во која било форма копии или извадоци од тие книги или документација;			
--	--	---	--	--	--	--	--

		појаснување на фактите или документација та поврзана со предметот и целта на инспекцијата и да ги снимат одговорите. 3. Службените лица и лицата во придружба овластени од Комисијата за спроведување на истрага ќе ги извршат своите овластувања по добивањето на писменното овластување во кое е наведен предметот и целта на инспекцијата и казнените мерки содржани во Член 23 во случај на давање на нецелосни		4) да им овозможи непречено привремено да ги земат и задржат книгите или другата документација кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок за период потребен за копирање на истите, доколку нивното копирање не може да се изврши на лице место. За ваквото одземање и задржување, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се опишуваат одземените книги		
--	--	---	--	---	--	--

		деловни книги и други досиеја или пак во случај на неточни или двосмислени одговори на поставените прашања согласно став 2 од овој Член. Во соодветно време пред инспекцијата, Комисијата ќе испрати известување за истата до органите за конкуренција на земјата членка на чија територија таа треба да се спорведе. 4. Претпријатијата и здруженијата на претпријатија подлежат на инспекција со наредба		и друга документација и се назначува каде се пронајдени; 5) да им овозможи привремено да земат и задржат предмети, книги или друга документација кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок за период потребен за утврдување на релевантните факти и докази кои произлегуваат од тие предмети, книги и документација, но не подолго од правосилното завршување на предметната постапка. За ваквото одземање и задржување,			
--	--	--	--	--	--	--	--

		содржана во одлука на Комисијата. Одлуката ќе го индицира предметот и целта на инспекцијата, датумот назначен за започнување на истата и казнените мерки содржани во Членовите 23 и 24 и правото одлуката да биде ревидирана од Судот на Правдата. Комисијата ќе ја донесе ваквата одлука после консултации со органите за конкуренција на земјата членка на чија територија треба да се спроведе		овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се опишуваат одземените предмети, книги и друга документација и се назначува каде се пронајдени; 6) да им овозможи непречено да ги запечатат деловните простории и книгите или другата документација за период и во обем потребен за испитувањето, но не подолго од седум дена; 7) овластено лице или друг вработен во претпријатието			
--	--	--	--	---	--	--	--

		инспекцијата. 6. Во случаи кога службените лица и другите лица во придружба овластени од Комисијата ќе откријат дека деловниот потфат се противи на инспекцијата за која е дадена наредба согласно овој Член, засегнатата земјата членка ќе им ја обезбеди потребната помош, барајќи помош од полицијата, таму каде што тоа е неопходно или од други еквивалентни извршни власти, за да		да даде на записник објаснување за фактите или документите кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок; 8) овластено лице или друг вработен во претпријатието да достави писмено објаснување за фактите или документите кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок во определен рок; 9) да им овозможи непречено вршење други дејствија кои се од значење за утврдување на постоење на прекршок. (2) Заклучокот од став (1) од овој			
--	--	---	--	--	--	--	--

		им ововозможи да ја спроведат инспекцијата.		член содржи правен основ, предмет и цел на постапувањето, име и презиме на овластените лица од Комисијата за заштита на конкуренцијата кои ќе ги вршат дејствијата од став (1) од овој член, време и место на вршење на дејствијата од став (1) од овој член, како и тоа дека неовозможување то на овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата да ги извршат дејствијата од став (1) од овој член претставува прекршок, согласно член 61 од овој закон. (7) Доколку при			
--	--	---	--	--	--	--	--

				вршењето на дејствијата од став (1) на овој член постои опасност од сокривање, изменување или уништување на исправи или предмети кои можат да бидат од значење за утврдување на постоење на прекршок, при вршењето на дејствијата од став (1) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе побара асистенција од органот на државната управа надлежен за вршење на работите на јавниот ред и мир. (8) Доколку претпријатието од став (1) од овој член не им			
--	--	--	--	---	--	--	--

				дозволува на овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата да ги вршат дејствијата од став (1) од овој член, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе ги извршат потребните дејствија и против волјата на претпријатието од став (1) од овој член, а со помош на претставниците на органот на државната управа надлежен за вршење на работите на јавниот ред и мир. Член 50 став (1) При вршење на			
--	--	--	--	--	--	--	--

				овластувањата утврдени со овој закон, Комисијата за заштита на конкуренцијата може со заклучок да му наложи на определено претпријатие на овластените лица од Комисијата и лицата кои по потреба ги придружуваат: 1) да им овозможи непречено да влезат во кои било деловни простории, земјиште или превозни средства на претпријатието од став (1) од овој член; 2) да им овозможи непречено да ги испитуваат книгите или другата документација			
--	--	--	--	---	--	--	--

				без оглед на медиумот на кој истата се чува; 3) да им овозможи непречено да земат или задржат во која било форма копии или извадоци од тие книги или документација; 4) да им овозможи непречено привремено да ги земат и задржат книгите или другата документација за период потребен за копирање на истите, доколку нивното копирање не може да се изврши на лице место. За ваквото одземање и задржување, овластените лица на			
--	--	--	--	--	--	--	--

				Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се опишуваат одземените книги и друга документација и се назначува каде се пронајдени; 5) да им овозможи привремено да земат и задржат предмети, книги или друга документација за период потребен за утврдување на релевантните факти и докази кои произлегуваат од тие предмети, книги и документација, но не подолго од правосилното завршување на предметната постапка. За			
--	--	--	--	--	--	--	--

				ваквотото одземање и задржување, овластените лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата издаваат писмена потврда во која се опишуваат одземените предмети, книги и друга документација и се назначува каде се пронајдени; 6) да им овозможи непречено да ги запечатат деловните простории и книгите или другата документација за период и во обем потребен за испитувањето, но не подолго од седум дена; 7) овластено			
--	--	--	--	---	--	--	--

				лице или друг вработен во претпријатието да даде на записник објаснување за фактите или документите; 8) овластено лице или друг вработен во претпријатието да достави писмено објаснување за фактите или документите во определен рок; 9) да им овозможат непречено вршење други дејствија.			
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од	1. Комисијата може, со одлука, да изрече на претпријатија или здруженија на претпријатија парични казни кои не се	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 61 став (1))	(1) Комисијата за одлучување по прекршок, на претпријатието, односно здружението на претпријатија, со решение ќе му изрече глоба во износ до 1% од		Потполно усогласен	КЗК

	Договорот за основање на ЕЗ (Член 23 став (1))	поголеми од 1% од вкупниот обрт во претходната деловна година ако, намерно или од невнимание: (а) доставуваат неточни или информации што наведуваат на погрешна насока како одговор на барање поднесено согласно Член 17 или Член 18(2); (б) како одговор на барање поднесено со одлука усвоена согласно Член 17 или Член 18(3), поднесуваат		вредноста на вкупниот годишен приход остварен во последната деловна година изразена во апсолутен и номинален износ за која претпријатието или здружението на претпријатија има составена годишна сметка, ако: 1) не постапи по заклучок на Комисијата за заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок за доставување на податоци во определениот рок, а во смисла на член 40, член 48 и член 49 од овој закон; 2) достави неточни, нецелосни или			
--	---	---	--	---	--	--	--

	неточни, непотполни или информации што наведуваат на погрешна насока или не доставуваат информации во бараниот рок; (в) ги доставуваат бараните книги и друга евиденција во врска со работењето во непотполна форма во текот на инспекциите согласно Член 20 или одбиваат да подлежат на инспекции наредени со одлука усвоена согласно Член 20(4); (г) како		податоци кои можат да ја доведат во заблуда Комисијата за заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок, а во смисла на член 40, член 48 и член 49 од овој закон; 3) не постапи по заклучок од член 41 и член 50 од овој закон; 4) не овозможи непречен влез во кои било деловни простории, земјиште или превозни средства на определено претпријатие, а во смисла на член 41 став (1) точка 1) и член 50 став (1) точка 1) од овој закон; 5) не овозможи непречено			
--	---	--	---	--	--	--

		одговор на прашање поставено во согласност со Член 20(2)(д), - даваат неточни или одговор и што наведуват на погрешна насока, - не успеваат во даден временски рок утврден од страна на Комисијата да поправаат неточен, непотполн или одговор		испитување на книги или друга документација, а во смисла на член 41 став (1) точка 2) и член 50 став (1) точка 2) од овој закон; 6) не овозможи непречено земање или задржување на предмети, книги, друга документација, во која било форма копии или извадоци од книги или друга документација, а во смисла на член 41 став (1) точка 3), 4) и 5) и член 50 став (1) точка 3), 4) и 5) од овој закон; 7) не овозможи непречено запечатување, во смисла на член 41 став (1) точка 6) од овој закон и член 50 став (1) точка 6) од овој			
--	--	--	--	---	--	--	--

		кој наведув а на погрешн а насока што го достави л член на персона лот; - не успеваа т или одбиваа т да достава т целосен одговор за фактите што се однесув аат на предмет от и целта на инспекц ијата нареден а со		закон; 8) ги отпечати запечатувањата извршени согласно член 41 став (1) точка 6) од овој закон и член 50 став (1) точка 6) од овој закон; 9) овластено лице или друг вработен одбие да даде објаснувања за определени факти и околности, во смисла на член 41 став (1) точка 7) и 8) од овој закон и член 50 став (1) точка 7) и 8) од овој закон; 10) овластено лице или друг вработен даде неточни, нецелосни или податоци кои можат да ја доведат во заблуда Комисијата за			
--	--	---	--	--	--	--	--

		одлука усвоена согласно Член 20(4). (д) скршени се печати ставени согласно Член 20(2)(г) од страна на официјални претставници или други придружни лица овластени од страна на Комисијата.		заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок, во смисла на член 41 став (1) точка 7) и 8) од овој закон и член 50 став (1) точка 7) и 8) од овој закон и 11) не овозможи непречено вршење на други дејствија во смисла на член 41 став (1) точка 9) од овој закон и член 50 став (1) точка 9) од овој закон.			
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на	2. Комисијата може со одлука да изрече парични казни на претпријатија и здруженија на претпријатија ако намерно или од	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 59)	Комисијата за одлучување по прекршок, на претпријатието, односно здружението на претпријатија, со решение ќе му изрече глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот		Потполно усогласен	КЗК

	ЕЗ (Член 23 став (2))	невнимание: (а) го прекршиле Член 81 или Член 82 од Договорот; или (б) се спротиставуваат на одлука со која се наредува спроведување на привремени мерки согласно Член 8; или (в) не извршуваат обврска која станала обврзувачка со одлука согласно Член 9.		годишен приход остварен во последната деловна година, изразена во апсолутен и номинален износ за која претпријатието или здружението на претпријатија има составена годишна сметка ако: 1) склучи забранет договор или на друг начин учествува во договор, одлука или усогласено однесување со кои се нарушува конкуренцијата во смисла на членот 7 од овој закон; 2) стори злоупотреба на доминантна позиција во смисла на членот 11 од овој закон; 3) не постапи по			
--	-----------------------	--	--	---	--	--	--

				решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата од член 51 од овој закон; 4) не постапи по решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата од член 52 од овој закон			
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (член 23 став (3))	Регулатива 1/2003: 3.При утврдување на сумата на паричната казна, в предвид ќе се земат и тежината и времетраењето на прекршокот.	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 64 став (1))	(1)При одмерување на глобата во предвид се земаат: 1) тежината на прекршокот; 2) времетраењето на прекршокот и 3)степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани со прекршокот.		Потполно усогласен	КЗК

32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 23 став (4))	4. Кога се изрекува парична казна на здружение на претпријатија земајќи го предвид обртот на неговите членови, а здружението е неликвидно, здружението е обврзано да побара придонеси од своите членови за да го покрие износот на паричната казна. Ако вакви придонеси не се уплатат на здружението во рокот што го утврילה	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 62))	(1) (1)Кога прекршокот е сторен од здружение на претпријатија, а се однесува на активностите на неговите членови, глобата нема да го надмине износот од 1% , изразена во апсолутен и номинален износ за полесни прекршоци, односно 10%, изразена во апсолутен и номинален износ за потешки прекршоци, од збирот на вкупниот годишен приход на секој член на здружението кој делува на релевантниот		Потполно усогласен	КЗК

	Комисијата, Комисијата може да бара директно од кој било деловен потфат чији претставници се членови на засегнатите раководни тела на здружението да ја плати паричната казна. Откако Комисијата побарала плаќање согласно вториот подстав, таа може, таму кадешто тоа е неопходно заради обезбедување на потполно плаќање на паричната казна, да бара од кој било член на здружението	пазар. (2) Кога на здружение на претпријатија му е изречена глоба за прекршок кој се однесува на активностите на неговите членови, а здружението не е ликвидно, истото е должно да прибави средства за плаќање на глобата од своите членови. (3) Доколку здружението не ја плати глобата во рокот определен од Комисијата за одлучување по прекршок, органот надлежен за извршување на глобата ќе побара исплата на глобата директно од било кој од членовите			
--	---	--	--	--	--

		кој е активен на пазарот на кој се појавил прекршокот да ја плати разликата. Меѓутоа, Комисијата нема да бара плаќање согласно вториот или третиот подстав од претпријатија кои ќе покажат дека не ја спровеле прекршувачката одлука на здружението и или не биле свесни за нејзиното постоење или активно се дистанцирале од неа пред Комисијата да спроведе истрага за случајот. Финансиската обврска на		на здружението чии претставници учествуваат во органите на одлучување на здружението. (4) Откако органот надлежен за извршување на глобата ќе побара исплата на глобата од став (3) од овој член и имајќи ги предвид ограничувањето за висината на глобата од член 59 став (1) и член 61 став (1) од овој закон, а за да се обезбеди целосна исплата на истата, ќе побара исплата на остатокот од глобата од било кој член на здружението кој делува на релевантниот		
--	--	---	--	---	--	--

		секој деловен потфат во врска со плаќањето на паричната казна нема да надмине 10% од неговиот вкупен обрт во претходната деловна година.		пазар. (5) Органот надлежен за извршување на глобата нема да бара исплата на глоба согласно став (3) и (4) од овој член од претпријатијата кои ќе докажат дека не ја спровеле одлуката на здружението со која е сторен прекршокот, ниту пак биле свесни за нејзиното постоење.			
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 25	1. Овластувањат а доделени на Комисијата со членовите 23 и 24 подлежат на следните застарувања: (а) три години во случај на прекршување на одредбите со кои се	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 66 став (1) и (2)	(1) Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминат: -три години за прекршоци од членот 61 од овој закон и -пет години за прекршоци од членовите 59 и 60 од овој закон.		Потполно усогласен	КЗК

	став (1) и (2))	уредуваат барањата за информации или спроведување то на инспекции; (б) пет години во случај на сите други прекршоци. 2. Рокот започнува да тече од денот на извршување на прекршокот. Но, во случај на прекршок што трае или се повторува, рокот почнува да тече на денот кога ќе престане прекршокот.		(2) Роковите за застареност почнуваат да течат од денот на сторување на прекршокот. Ако се работи за продолжен или повторен прекршок, роковите за застареност почнуваат да течат од денот кога прекршокот престанал.			
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција	1. Овластувањето на Комисијата да спроведува одлуки донесени	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 66 став (3))	(3) Изречената прекршочна санкција не може да се изврши ако од денот на правосилноста на решението со	Рег. 1/2003 предвидува подолг рок на застареност за извршување на санкцијата во споредба	Неусогласен	КЗК

	утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 26 став (1) и (2))	согласно Членовите 23 и 24 подлежи на период на застарување од пет години. 2. Рокот почнува да тече на денот кога одлуката станала конечна.		кое се утврдува постоење на прекршок поминат две години.	со предлог Законот. Меѓутоа, ваквиот рок од две години во предлог Законот произлегува од Законот за прекршоците, кој прецизно и децидно го пропишува овој рок.		
--	---	---	--	--	--	--	--

32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 27 став (2))	Правата за одбрана на засегнатите страни целосно ќе бидат почитувани во постапката. Тие ќе имаат право на пристап до досието на Комисијата што произлегува од легитимниот интерес на деловните потфати за заштита на нивните деловни тајни. Правото за пристап до досието не се однесува на доверливи информации и внатрешни документи на Комисијата или на органите за конкуренција на земјите	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 56 став (1) и (5))	(1)Устранките во постапката пред Комисијата за заштита на конкуренцијата или учесниците во постапката пред Комисијата за одлучување по прекршок имаат право да извршат увид во списите на предметот и на свој трошок да извршат препис или да направат копија на целиот предмет или на одредени документи. (5)Учесниците во постапката немаат право да вршат увид, да извршат препис или да направат копија на предлог одлуките на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по		Потполно усогласен	КЗК
------------	---	---	---	---	--	--------------------	-----

		членки, особено, правото на пристап нема да се однесува на преписката помеѓу Комисијата и органите за конкуренција на земјите членки, или помеѓу вторите, вклучувајќи и документи составени согласно Членовите 11 и 14. Ништо во овој став нема да ја спречи Комисијата да разоткрие и искористи информации неопходни за да се докаже прекршок.		прекршок, записниците од седниците на Комисијата и Комисијата за одлучување по прекршок, аудио и аудио-визуелни записи од седниците на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, интерни упатства и забелешки за предметот, како и кореспонденцијата и преписките помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата и Европската Комисија или другите институции на Европската Унија, како и сите други документи кои претставуваат			
--	--	--	--	---	--	--	--

				деловна или службена тајна, согласно член 57 од овој закон.			
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (Член 28 став (1))	1. Во корист на одредбите од Членовите 12 и 15, информациите собрани согласно Членовите 17 и 22 ќе се користат само за намената за која се добиени.	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 55)	Податоците прибавени во текот на постапката пред Комисијата за заштита на конкуренцијата или Комисијата за одлучување по прекршок може да бидат употребени само за постапки кои се водат согласно со одредбите од овој закон.		Потполно усогласен	КЗК
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за	2. Во корист на размената и употребата на информациите предвидени со Членовите 11, 12, 14 15 и 27, Комисијата и органите за конкуренција на земјите	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 57 став (1) и (2))	Претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата, претседателот и членовите на Комисијата за одлучување по прекршок и вработените се		Потполно усогласен	КЗК

	основање на ЕЗ (Член 28 став (2))	членки, нивните официјални претставници, службеници и други лица кои работат под надзор на овие органи како и официјални претставници и државни службеници на други органи на земјите членки не смеат да откриваат информации што ги стекнале или размениле согласно оваа Регулатива како и информации опфатени со обврската за професионална тајност. Оваа обврска, исто така, се однесува на сите		должни да ја чуваат деловната или службената тајна без оглед на кој начин ја дознале. Обврската за чување на деловната или службената тајна трае пет години по престанокот на работниот однос во Комисијата за заштита на конкуренцијата или по престанокот на мандатот на Претседател или член на Комисијата за заштита на конкуренцијата. (2) Лицата од ставот (1) од овој член не смеат во јавноста да даваат изјави со кои може да се наруши угледот на претпријатието,			
--	--	--	--	--	--	--	--

		претставници и експерти на земјите членки кои присуствуваат на состаноци на Советодавната комисија согласно Член 14.		како и изјави за мерките што ги презеле, односно постапките што ги покренале во вршење на работите од своја надлежност, до нивна конечност освен ако не е во прашање објавување на општа информација.			
32003R0001	Регулатива на Советот 1/2003 за имплементација на правилата за конкуренција утврдени во членовите 81 и 82 од Договорот за основање на ЕЗ (член 30)	Регулатива 1/2003: 1. Комисијата мора да ги објави одлуките што ги носи согласно Членовите 7 до 10, 23 и 24. 2. Објавениот текст мора да ги содржи името на страните и основната содржина на одлуката,	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 67)	(1) Во "Службен весник на Република Македонија" се објавуваат решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата и на Комисијата за одлучување по прекршок од член 19 став (1) точка 2), член 19 став (3), член 20 став (1) точка 1), 2), 3) и 4), член 21 став (1), член 22 став (1), член 23 став		Потполно усогласен	K3K

		вклучувајќи ги и изречените казни. Објавениот текст ќе го земе предвид легитимниот интерес на претпријатијата за заштита на нивните деловни тајни.		(1), член 45, член 51 став (1) и член 52 став (1) од овој закон. (2) Решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, како и пресудите, односно решенијата на судот се објавуваат на веб-страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата. (3) Објавениот текст на решението мора да ги содржи имињата на учесниците во постапката и основната содржина на решението. (4) На веб-страницата на Комисијата за заштита на			
--	--	--	--	---	--	--	--

				конкуренцијата се објавуваат и известувањата за концентрациите со наведување на називите на учесниците, седиштето, основните деловни активности на учесниците, како и формата на концентрацијата, при што се повикуваат сите заинтересирани лица во рокот определен во известувањето да поднесат свои коментари, мислења и забелешки во врска со предметната концентрација. (5) Податоците кои се деловна или службена тајна, во смисла на членот 57 од овој Закон, не се објавуваат.			
--	--	--	--	---	--	--	--

32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 1 став (1) и (2))	1. Без упатување на Членот 4 (5) и Членот 22, оваа Регулатива ќе се применува за сите спојувања со димензија на Заедницата на начин на кој се дефинирани со овој Член. 2. Спојувањето е со димензија на Заедницата кога: (а) вкупниот мешовит светски промет на сите засегнати претпријатија изнесува повеќе од 5	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 14 став (1) точка 1 и 2)	(1) Известување за концентрација до Комисијата се поднесува, ако: 1) заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар, го надминува износот од 10 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната	Условите за известување за концентрација се прилагодени на условите и специфичностите на македонската економија	Делумно усогласен,	КЗК

		милиони ЕВРА; и (б) вкупниот промет во рамки на Заедницата на секое од најмалку две засегнати претпријатија изнесува повеќе од 250 милиони ЕВРА, освен во случај секое од засегнатите претпријатија остварува повеќе од две третини од вкупниот промет во рамки на Заедницата во рамките на една иста држава членка. 3. Спојувањето што не ги исполнува праговите пропишани во ставот 2 има димензија на		година што и претходи на концентрацијата, при што најмалку еден учесник мора да биде регистриран во Република Македонија и/или 2) заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги во Република Македонија го надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на			
--	--	---	--	--	--	--	--

		Заедницата кога: (а) вкупниот комбиниран светски промет на сите засегнати претпријатија изнесува повеќе од 2, 500 милиони ЕВРА; (б) во секоја од најмалку три држави членки, вкупниот комбиниран промет на сите засегнати претпријатија изнесува повеќе од 100 милиони ЕВРА; (в) во секоја од најмалку три држави членки опфатени за целта под точката (г), вкупниот промет на секое од најмалку две		концентрацијата			
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

		засегнати претпријатија изнесува повеќе од 25 милиони Евра и (д) вкупниот промет во рамки на Заедницата на секое од најмалку две засегнати претпријатија изнесува повеќе од 100 милиони ЕВРА, освен кога секое од засегнатите претпријатија остварува повеќе од две третини од вкупниот промет во Заедницата во рамките на една иста држава членка.					
32004R01	Регулатива на Комисијата (ЕЗ)	Спојувањата во рамки на	Предлог Закон за заштита на конкуренцијат	(1) Концентрациите кои потпаѓаат		Потполно усогласен	КЗК

39	бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатија та (Член 2)	обемот на оваа Регулатива ќе се оценуваат во согласност со целите на оваа Регулатива и исполнување на одредбите со цел да се утврди дали истите се или не се компатибилни со заедничкиот пазар или не. При спроведување то на оценката, Комисијата ќе ги земе во предвид: (а) потребата да се одржува и развива ефикасната конкурвенција во рамки на заедничкиот пазар во поглед на структурата на сите засегнати	а (Член 17)	под одредбите на овој закон, се оценуваат со цел да се утврди дали истите се во согласност или не се во согласност со овој закон. (2) Концентрацијата со која значително не се нарушува ефективната конкурвенција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, е во согласност со одредбите на овој закон. (3) Концентрацијата со која значително се нарушува ефективната			
----	---	--	----------------	--	--	--	--

		пазари и постојната или потенцијалната конкуренција на претпријатијата кои се наоѓаат во рамките или надвор од Заедницата; (б) позицијата на пазарот на засегнатите претпријатија и нивната економска и финансиска моќ, можниот избор за снабдувачите и потрошувачите, нивниот пристап до снабдувачите или пазарите, сите законски или други пречки за влез, трендовите на снабдувачка и побарувачка на		конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, не е во согласност со одредбите на овој закон. (4) При оцена на концентрацијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата ги зема предвид особено: 1) потребата да се одржи и развие ефективна конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено од аспект на структурата на сите засегнати пазари и постојните или можните идни		
--	--	---	--	--	--	--

	релевантните производи и услуги, интересите на посредните и крајните потрошувачи, и развој на технички и економски напредок кој ќе биде во корист на потрошувачите и истиот нема да претставува пречка за конкуренцијата . 2. Спојувањето кое значително не ја нарушува ефикасната конкуренција на заедничкиот пазар или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зацврстување на доминантната	конкуренти со седиште во Република Македонија и надвор од Република Македонија; 2) пазарната позиција на засегнатите претпријатија и нивната економска и финансиска моќ, снабдувањето и алтернативите достапни на снабдувачите и потрошувачите за снабдување на пазарот, како и нивниот пристап до понудата, односно пазарите, правните и други пречки за влез и излез од пазарот, трендовите на понуда и побарувачка за релевантните			
--	---	--	--	--	--

	позиција, ќе се смета за компатибилно со заедничкиот пазар. 3. Спојувањето со кое значително се нарушува ефикасната конкуренција на заедничкиот пазар или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зацврстување на доминантната позиција ќе се смета за инкомпатибилно со заедничкиот пазар. 4. До обем до кој создавањето на заедничко вложување за создавање на спојување		стоки и/или услуги, интересите на потрошувачите и техничкиот и економскиот развој, под услов од тоа да имаат корист и потрошувачите и концентрацијата да не претставува пречка за развој на конкуренцијата. (5) Доколку создавањето на заедничко вложување (joint venture), кое истовремено претставува и концентрација согласно со членот 12 став (1) од овој закон, има за своја цел или ефект усогласување на конкурентско однесување на претпријатијата вклучени во			
--	---	--	---	--	--	--

		согласно Член 3 има за своја цел или дејство координација на конкурентското однесување на претпријатијат а кои и понатаму се независни, таквата координација ќе се оценува во согласност со критериумите пропишани со Членот 81 (1) и (3) од Договорот, притоа утврдувајќи дали делувањето е компатибилно со заедничкиот пазар. 5. При вршењето на оценката, Комисијата особено ќе ги		заедничкото вложување, но кои остануваат правно независни, таквото усогласување на однесувањето ќе се оценува во смисла на членот 7 ставовите (1) и (3) од овој закон. (6) При вршењето на оценката од ставот (5) од овој член, Комисијата за заштита на конкуренцијата особено ќе земе предвид дали: 1) учесниците во заедничкото вложување и понатаму до значителен обем ги задржуваат активностите на истиот пазар на кој делува заедничкото вложување или на пазарот кој се			
--	--	---	--	--	--	--	--

		земе во предвид: - дали две или повеќе претпријатија мајки и понатаму до значителен обем ги задржуваат активностите на ист пазар како заедничко вложување или на пазар кој се наоѓа хоризонтално или вертикално од заедничкото вложување или на соседен пазар кој е тесно поврзан со овој пазар, - дали координацијата која е директна последица од создавањето на заедничко вложување им овозможува на		наоѓа на повисоко или на пониско ниво од пазарот на кој делува заедничкото вложување или на соседен пазар кој е тесно поврзан со пазарот на кој делува заедничкото вложување; 2) усогласувањето, која е директна последица од создавањето на заедничкото вложување, им дава можност на учесниците во заедничкото вложување да ја елиминираат конкуренцијата за суштински дел на предметните стоки и/или услуги.			
--	--	--	--	--	--	--	--

		засегнатите претпријатија да ја елиминираат конкуренцијата за суштински дел од предметните производи и услуги.					
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатија та (Член 2 (2) и член 2 став (3))	- Член 2 став (2) Спојувањето кое значително не ја нарушува ефикасната конкуренција на заедничкиот пазар или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зацврстување на доминантната позиција, ќе се смета за компатибилно со заедничкиот пазар - Член 2	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 20 став (1) и (4))	(1) Во постапката поведена согласно со член 19 став (1) точка 3) од овој закон: 1) доколку Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека концентрацијата за која е поднесено известувањето нема да има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински		Потполно усогласен	КЗК

		ст ав (3) Спојувањето со кое значително се нарушува ефикасната конкуренција на заедничкиот пазар или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зацврстување на доминантната позиција ќе се смета за инкомпатибилн о со заедничкиот пазар.		дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, Комисијата за заштита на конкуренцијата донесува решение со кое утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон; 4) доколку Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека концентрацијата за која е поднесено известувањето има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот, или негов		
--	--	---	--	--	--	--

				суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, Комисијата за заштита на конкуренцијата донесува решение со кое утврдува дека концентрацијата не е во согласност со одредбите од овој закон.			
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 3)	1.Спојувањето ќе се смета дека настанува кога промената во контролата на трајни основи е резултат од: (а)спојувањето на две или повеќе претходно независни	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 12)	(1) Концентрација настанува со промена на контролата на долгорочна основа, а како резултат на: 1) спојување на две или повеќе претходно независни претпријатија или		Потполно усогласен	КЗК

		претпријатија или делови од претпријатија, или (б) купување, од страна на едно или повеќе лица кои веќе контролираат најмалку едно претпријатие, било во облик на купување на хартии од вредност или имот, во форма на договор или во друг облик, на директна или индиректна контрола на целото или делови од едно или повеќе претпријатија. 2. Контролата се состои од права, договори или други средства кои било	делови од претпријатија или 2) стекнување на директна или индиректна контрола на целото или делови од едно или повеќе други претпријатија од - едно или повеќе лица кои веќе контролираат најмалку едно претпријатие или - едно или повеќе претпријатија, преку купување на хартии од вредност или имот, со договор или на друг начин пропишан со закон. (2) Контролата од став (1) од овој			
--	--	--	--	--	--	--

		поединечно или комбинирано и имајќи ги во предвид фактите или законите кои се применуваат, давање на можност на применување на одлучувачко влијание врз претпријатието , особено преку: (а) сопственост или право на користење на сите или делови од имотот на претпријатието ; (б) права или договори кои даваат можност за одлучувачко влијание врз создавањето, гласањето или донесувањето		член се состои од права, договори или други средства кои одделно или во комбинација, а имајќи ја предвид фактичката или правната состојба, даваат можност за вршење одлучувачко влијание врз претпријатието, особено преку: 1) сопственост или право на користење на целиот или дел од имотот на претпријатието или 2) права или договори кои даваат можност за одлучувачко влијание врз составот, гласањето или донесувањето на одлуки од органите на			
--	--	--	--	--	--	--	--

		на одлуки од органите на претпријатието . 3.Контролата се врши од страна на лицата или претпријатијат а кои: (а)се носители на права или ополномоштен и со права според предметните договори; или (б) кои не се носители на тие права ниту ополномоштен и со права според таквите договори, имаат овластување да ги применуваат правата кои произлегуваат од нив. 4.Создавањето на заедничко вложување врз		претпријатието. (3) Контролата се стекнува од лица или претпријатија кои: 1) се иматели на правата или се стекнале со права по пат на договорите од став (2) од овој член или 2) се овластени да ги вршат таквите правата иако не се носители на таквите права, ниту се стекнале со права по пат на договорите од став (2) од овој член. (4) Создавањето заедничко вложување (joint venture), кое на долгорочна основа ќе врши активности на автономна економска целина, се смета		
--	--	---	--	--	--	--

		трајни основи, сите функции на самостојниот деловен субјект ќе значат спојување според ставот 1 (б). 5. Ќе се смета дека нема спојување во случаите кога: (а) кредитните институции или други финансиски институции или осигурителни компании, редовните активности кои опфаќаат трансакции и тргување со хартии од вредност во нивен интерес или во интерес на други, ги чуваат привремено		за концентрација согласно со ставот (1) точка 2) од овој член. (5) За концентрација на претпријатија не се смета кога: 1) банки, штедилници и други финансиски институции или друштва за осигурување чии редовни активности опфаќаат правни работи и тргување со хартии од вредност, привремено стекнуваат хартии од вредност со намера тие повторно да се продадат во рок од една година од моментот на нивното стекнување и доколку			
--	--	--	--	--	--	--	--

		хартиите од вредност кои ги купиле од претпријатието со цел истите да ги препродадат, притоа гарантирајќи дека не ги применуваат гласачките права во поглед на тие хартии од вредност со цел да се утврди конкурентското однесување на претпријатието или гарантирајќи дека ги користат гласачките права единствено за подготовка на продажбата на целото или дел од претпријатието или неговиот		гласачките права од тие хартии од вредност не се вршат со намера да се влијае на конкурентското однесување на претпријатието на пазарот. Комисијата за заштита на конкуренцијата на посебно барање може со заклучок да го продолжи рокот од една година, доколку стекнувачот докаже дека од оправдани причини не можел да ги продаде хартиите од вредност. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор; 2) контролата се			
--	--	---	--	---	--	--	--

		имот или продажба на хартиите од вредност, и дека секоја продажба ќе се реализира во рамки на период од една година од денот на купувањето; овој период може да се продолжи од страна на Комисијата по претходно поднесено барање од страна на институциите или компаниите кои можат да покажат дека продажбата не е можно да се реализира од оправдани причини во одредениот рок; (б) контролата		врши од страна на застапник на друштво во стечајна постапка или во постапка на ликвидација односно кај претпријатија основани надвор од Република Македонија, лица кои ја вршат соодветната функција согласно законодавството според кое е основано претпријатието.; 3) инвестиционите фондови стекнуваат капитален интерес во претпријатија, под услов тие да ги вршат стекнатите права единствено со цел да се задржи полната вредност на нивното вложување и			
--	--	---	--	--	--	--	--

		се врши од страна на службеник согласно законот на државата членка во врска со ликвидација, престанок, стечај, престанок на плаќањата, состав или слични постапки; (в) активностите согласно став 1 (б) се извршуваат од страна на финансиските холдинг компании согласно член 5(3) од Четвртата Директива на Советот 78/660/ЕЕЗ од 25 јули 1978 година заснована на		доколку не се врши влијание на конкурентското однесување на претпријатијата на пазарот.			
--	--	--	--	--	--	--	--

		член 54(3) (г) од Договорот за годишните сметки на одредени видови компани (1) обезбедувајќи притоа користење на гласачките права за холдингот, особено во врска со назначувањето на членови на управниот и надзорниот одбор во претпријатието во кое тие имаат холдинг, единствено со цел да се одржи целосната вредност на тие инвестиции и да не се утврди директно или индиректно					
--	--	---	--	--	--	--	--

		конкурентско управување на тие компании					
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 4 точка 1 и 2)	(1) Учесниците во концентрацијата должни се до Комисијата да достават известување за концентрацијата со Европска димензија пред нејзиното спроведување, а по склучувањето на договорот за спојување, објавувањето на јавната понуда за откуп или стекнувањето на мнозинско учество. Известување може да се поднесе и кога засегнатите претпријатија ќе и докажат	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 15 став (1), (2) и (3))	(1) Учесниците во концентрацијата должни се до Комисијата за заштита на конкуренцијата да достават известување за концентрацијата пред нејзиното спроведување, а по склучувањето на договорот за спојување, односно по објавувањето на јавната понуда за откуп или стекнувањето на мнозинско учество во основната главнина на претпријатието. (2) Учесниците може да ја известат Комисијата за нивната сериозна намера да склучат договор		Потполно усогласен	КЗК

		на Комисијата постоење на сериозна намера за склучување договор или во случај на јавна понуда кога јавно ја искажале нивната намера да учествуваат на истата, доколку таквиот договорот односно јавна понуда би имал за последица настанување на концентрација со европска димензија. (2) За концентрацијата која настанува како резултат од спојување во смисла на член 3 став (1)		или во случај на јавна понуда кога јавно ја искажале нивната намера да учествуваат на истата, доколку таквиот договорот односно јавна понуда би имал за последица настанување на концентрација согласно со одредбите од овој закон. (3) За концентрацијата која настанува како резултат од спојување во смисла на член 12 став (1) точка 1) од овој закон или со стекнување на заедничка контрола во смисла на член 12 став (1) точка 2) од овој закон, заедничко известување поднесуваат			
--	--	---	--	---	--	--	--

		точка а) или со стекнување на заедничка контрола во смисла на член 3 став (1) точка б), заедничко известување поднесуваат учесниците на спојувањето односно стекнувачите на заедничката контрола. Во сите други случаи, известувањето го поднесува лицето односно претпријатието кое ја стекнува контролата на цело или дел од едно или повеќе претпријатија.		учесниците на спојувањето односно стекнувачите на заедничката контрола. Во сите други случаи, известувањето го поднесува лицето односно претпријатието кое ја стекнува контролата на цело или дел од едно или повеќе претпријатија.			
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004	1. Вкупниот промет според оваа	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата	(1) Вкупниот приход од член 14 став (1) од		Потполно усогласен	КЗК

	за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 5)	Регулатива ги опфаќа износите кои потекнуваат од засегнатите претпријатија за претстојната финансиска година од продажбата на производи и давањето на услуги кои спаѓаат во рамките на редовните активности на претпријатијат а по извршеното намалување на продажните рабати и на ДДВ и другите даноци директно поврзани со прометот. Вкупниот промет на засегнатото претпријатие не ги опфаќа	(Член 16)	овој закон се состои од износите остварени со продажбата на стоки произведени во редовното работење на претпријатието, како и од износите од услугите што претпријатието ги дава во своето редовно работење, а остварени во деловната година што и претходи на концентрацијата, по одземање на продажните рабати (попусти) и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот. (2) Ако еден од учесниците е			
--	--	---	-----------	---	--	--	--

		продажбата на производи и давањето на услуги помеѓу било кое од претпријатијат а според ставот 4. Прометот, во рамки на Заедницата или држава членка, ги опфаќа продадените производи и дадените услуги на претпријатијат а или потрошувачите , во Заедницата или во државата членка за која станува збор. 2. По пат на смалување според став 1, кога спојувањата се состојат од купување на		поврзано претпријатие во смисла на одредбите од овој закон, при пресметувањето на неговиот вкупен приход, сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие. (3) Кога се пресметува вкупниот приход на поврзаните претпријатија нема да се земат предвид износите остварени од продажбите на стоки и/или давањето на услуги помеѓу нив. (4) Во случај кога концентрацијата од членот 12 став (1) од овој закон се однесува на			
--	--	--	--	---	--	--	--

		делови на едно или повеќе претпријатија, без оглед дали истите се формирани како правни субјекти, единствено прометот во врска со деловите кои се предмет на спојување ќе се земе во предвид во поглед на продавачот или продавачите. Сепак, две или повеќе трансакции според првиот потстав кои се реализираат во рок од две години помеѓу исти лица или претпријатија ќе се смета за едно и исто спојување кое		стекнувањето на дел или делови од имотот на едно или повеќе претпријатија, без разлика дали тие делови се формирани како посебни правни субјекти, при пресметувањето на приходот остварен од страна на претпријатието што го продава тој имот, се зема предвид само приходот од имотот кој е предмет на стекнување. (5) Две или повеќе трансакции согласно со ставот (4) од овој член кои се реализираат во период од две години меѓу исти лица или претпријатија, се сметаат за една			
--	--	---	--	---	--	--	--

		се врши на денот на последната трансакција. 3. За промет ќе се смета: (а) за кредитните институции и други финансиски институции, износот на ставките за идниот приход на начин на кој се дефинирани во Директивата на Советот 86/635/ЕЕЗ ⁽¹⁾, по намалувањето на ДДВ и другите даноци кои се поврзани со овие ставки, при: (1) приход од камата и сличен приход; (2) приход од хартии од		иста концентрација, извршена на денот на последната трансакција. (6) За банките, штедилниците и другите финансиски институции вкупниот приход од член 14 став (1) од овој закон се утврдува според вкупниот приход остварен од редовното работење во деловната година што и претходи на концентрацијата. (7) За друштвата за осигурување, вкупниот приход од член 14 став (1) од овој закон се утврдува според вредноста на бруто пресметаните			
--	--	---	--	---	--	--	--

		вредност: - приход од акции и други варијабилни приходи од хартии од вредност; - приход од камати, - приход од акциите во подружниците на претпријатијата; (1) наплатена провизија; (2) нето добивка од финансиските дејствија; (3) друг вид на оперативен профит. Прометот на кредитните или финансиските институции во Заедницата или држава членка се состои од профитните		премии на учесниците во деловната година што и претходи на концентрацијата. (8) Износите остварени во странска валута се изразуваат во денари по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на составување на годишната сметка.			
--	--	--	--	--	--	--	--

		ставки, на начин горе опишани, кои се остварени во гранката или оддел во таа институција основана во рамки на Заедницата или држава членка за која станува збор, што може да биде случај; (б) за осигурителнит е претпријатија, вредноста на бруто премиите кои се состојат од сите износи наплатени и наплатливи во поглед на осигурителнит е договори склучени од или во име на осигурителнит е					
--	--	---	--	--	--	--	--

		претпријатија, опфаќајќи ги исто така издатоците за премии за реосигурување , и по намалувањето на даноците и парафискални те придонеси или придонеси наплатени за износите на индивидуалнит е премии или вкупната вредност на премиите; според Членот 1 (2) (б) и (3) (б), (в) и (г) и последниот дел од Членот 1 (2) и (3), ќе бидат земени во предвид и бруто премиите остварени од државјаните на Заедницата и државјаните на една држава					
--	--	---	--	--	--	--	--

		членка. 4. Без упатување на ставот 2, вкупниот промет на засегнатото претпријатие според оваа Регулатива ќе се пресмета со заедничко додавање на прометот на: (а) засегнатото претпријатие; (б) оние претпријатија во кои засегнатото претпријатие, директно или индиректно: (1) поседува повеќе од половината од капиталот или деловниот имот, или (2) има овластување да користи повеќе од половината од					
--	--	--	--	--	--	--	--

		гласачките права, или (3) има овластување да назначи повеќе од половина од членовите на надзорниот одбор, управниот одбор или органите кои законски го застапуваат претпријатието , или (1) ОЈ L 372, 31. 12. 1986, р. 1. Директива со последните измени со Директивата 2003/51/ЕЗ од страна на Европскиот Парламент и Советот. (4) има право да управува со работењето на претпријатието ; (в) оние					
--	--	---	--	--	--	--	--

		претпријатија кои во засегнатото претпријатие имаат права или надлежности наведени под (б); (г) оние претпријатија во кои претпријатието како што е наведено под (в) имаат права или надлежности наведени под (б); (д) оние претпријатија во кои две или повеќе претпријатија според ставовите (а) до (г) заеднички имаат права или надлежности наведени под (б).					
--	--	--	--	--	--	--	--

		5. Во случаите кога претпријатијат а засегнати од спојувањето заеднички имаат права или надлежности наведени во ставот 4 (б), при пресметување на вкупниот промет на засегнатите претпријатија за целите на оваа Регулатива: (а) нема да се земе во предвид прометот кој е резултат од продажбата на производи или давањето на услуги помеѓу здруженото претпријатие и секое од засегнатите претпријатија					
--	--	--	--	--	--	--	--

		или секое друго претпријатие поврзано со некое од нив, на начин пропишано со ставовите 4 (б) до (е); (б) ќе се земе во предвид прометот кој е резултат од продажбата на производи и давањето на услуги помеѓу здруженото претпријатие и секое трето претпријатие. Овој промет пропорционално се распределува помеѓу засегнатите претпријатија.					
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола	1.Комисијата ќе го испита известувањето веднаш по неговиот	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 19)	(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата започнува со разгледување на		Потполно усогласен	КЗК

	на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 6 став (1) и (2))	прием. (а) Во случаите кога ќе се утврди дека спојувањето за кое е поднесено известување не потпаѓа под обемот на примена на оваа Регулатива, истата ќе го утврди ова сознание по пат на донесување на одлука. (б) Во случаите кога спојувањето за кое е поднесено известување, иако потпаѓа под обемот на примена на оваа Регулатива, не предизвикува сериозни сомневања во поглед на		известувањето за концентрација со денот на неговиот прием, согласно со член 15 од овој закон и: 1) 1) доколку утврди дека концентрацијата за која е поднесено известување не потпаѓа под одредбите од овој закон, донесува решение дека концентрацијата за која е поднесено известување не потпаѓа под одредбите од овој закон; 2) доколку утврди дека концентрацијата за кое е поднесено известувањето, иако потпаѓа под			
--	--	---	--	--	--	--	--

		неговата компатибилност со заедничкиот пазар, ќе донесе одлука да не се спротивстави и ќе ја утврди неговата компатибилност со заедничкиот пазар. Одлуката со која се утврдува дека спојувањето е компатибилно ќе се смета дека ги опфаќа и ограничувањата кои директно се поврзани и неопходни за спроведување на спојувањето. (в) Без упатување на ставот 2, во случаите кога Комисијата ќе		одредбите од овој закон, нема да има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, донесува решение со кое утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон; 3) доколку утврди дека концентрацијата за која е поднесено известување потпаѓа под одредбите од овој закон и за последица може да има		
--	--	--	--	---	--	--

	утврди дека спојувањето за кое е поднесено известување потпаѓа под обемот на примена на оваа Регулатива и предизвикува сериозни сомнежи за неговата компатибилност со заедничкиот пазар, ќе донесе одлука за покренување на постапка. Без упатување на Членот 9, таквите постапки ќе се завршат со донесување на одлука согласно Членот 8 (1) до (4), освен ако засегнатите претпријатија		значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците, Комисијата за заштита на конкуренцијата со заклучок поведува постапка. Против овој заклучок не е дозволена жалба, ниту тужба за поведување на управен спор. Во постапката од овој став, Комисијата за заштита на конкуренцијата може да донесе решение согласно со членот 20 од овој			
--	--	--	--	--	--	--

	не докажат пред Комисијата дека истите се откажале од спојувањето. 2. Во случаите кога Комисијата ќе согледа дека по извршените измени од страна на засегнатите претпријатија, спојувањето за кое е поднесено известување веќе не предизвикува сериозни сомнежи согласно ставот 1 (в), ќе утврди дека спојувањето е компатибилно со заедничкиот пазар согласно ставот 1 (б). Комисијата може во прилог на		закон, освен ако учесниците докажат дека се откажале од концентрацијата. (2) Доколку учесниците во концентрацијата, по поднесувањето на известувањето ја изменат истата и Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека по извршените измени концентрацијата нема да има за последица значително нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на			
--	---	--	--	--	--	--

		нејзината одлука според ставот 1 (б) да ги одреди и условите и обврските со кои се настојува да се обезбеди дека засегнатите претпријатија се усогласени со обврските кои истите ги преземале во однос на Комисијата да го презентираат спојувањето компатибилно со заедничкиот пазар. .		учесниците, донесува решение согласно со став (1) точка 2) од овој член. (3) По поднесувањето на известувањето, учесниците во концентрацијата може да превземат обврски пред Комисијата за заштита на конкуренцијата со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон. Комисијата за заштита на конкуренцијата во решението од став (1) точка 2) од овој член утврдува услови и наложува обврски со кои			
--	--	--	--	---	--	--	--

				се обезбедува дека учесниците ќе дејствуваат во согласност со обврските преземени пред Комисијата за заштита на конкуренцијата , а со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон.			
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 6 став (3), (4) и (5))	3. Комисијата може да ја поништи својата одлука донесена согласно ставот 1 (а) или (б) кога: (а) одлуката е заснована на неточни информации за кои е одговорно едно од претпријатијат	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 21)	(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата со решение може да го поништи решението со кое утврдила дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон во случаите кога: 1) решението е донесено врз основа на неточни и/или		Потполно усогласен	КЗК

		а или истата е добиена по пат на измама, или (б) засегнатите претпријатија ги повредуваат обврските дадени во прилог на одлуката. 4. Во случаите наведени во ставот 3, Комисијата може да донесе одлука според ставот 1, без притоа да ги надмине временските рокови од Членот 10 (1). 5. Комисијата за својата одлука без одлагање ќе ги извести засегнатите претпријатија и надлежните органи од државите членки.		нецелосни податоци за кои е одговорен еден од учесниците во концентрацијата или истите се добиени по пат на измама, а имале одлучувачко влијание врз донесување на решението или 2) учесниците не исполнат некоја од обврските наложени во решението. (2) Со решението од став (1) од овој член, Комисијата: 1) го поништува решението со кое утврдила дека концентрацијата е во согласност со одредбите на овој закон, 2) утврдува дека концентрацијата не е во согласност со одредбите на			
--	--	--	--	--	--	--	--

				овој закон и 3) доколку е потребно, налоува мерки и обврски за повторно воспоставување на ефективна конкуренција на релевантниот пазар. (3) Комисијата за заштита на конкуренцијата може да донесе решение согласно ставот (1) од овој член, без притоа да биде ограничена со роковите утврдени од членот 24 став (1), (2) и (3) од овој закон. (4) Комисијата за заштита на конкуренцијата за решението од став (1) од овој член без одлагање ги известува учесниците.			
--	--	--	--	--	--	--	--

32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатија та (Член 7 став (1) и (2))	1.Спојувањето со димензија на Заедницата на начин на кој истото е дефинирано во Членот 1, или кое ќе се испитува од страна на Комисијата согласно Членот 4 (5), нема да се спроведува пред известување за истото или пред истото да биде утврдено дека е компатибилно со заедничкиот пазар согласно одлуката донесена според Членот 6 (1) (б), 8 (1) или 8 (2), или врз основа на основите за претпоставки	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 18)	(1) Концентрацијата не смее да се спроведе ниту пред да биде поднесено известување за истата до Комисијата за заштита на конкуренцијата, согласно член 15 од овој закон, ниту по поднесувањето на известувањето, се додека не биде донесено решение дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон, во смисла на член 19 став (1) точка 1) и 2), член 20 став (1) точка 1), 2) и 3) или пред да биде исполнета		Потполно усогласен	КЗК
------------	--	--	--	---	--	--------------------	-----

		согласно членот 10 (6). 2. Ставот 1 нема да го спречи спроведување то на јавен тендер или на серија на трансакции на хартии од вредност опфаќајќи ги и оние конвертибилни во други хартии од вредност наменени за тргување на пазарот како што се хартии од вредност, со чија контрола согласно со Членот 3 се бара од различните продавачи да обезбедат дека: (а) без одлагање е		претпоставката од член 24 став (6) од овој закон. (2) Одредбата од ставот (1) од овој член не ја запира јавната понуда за откуп на хартии од вредност или на серија трансакции на хартии од вредност, вклучувајќи ги и оние кои се конвертибилни во други хартии од вредност наменети за тргување на пазарот, согласно со закон, ако: 1) без одлагање до Комисијата за заштита на конкуренцијата е поднесено известување, согласно со член 15 од овој закон и 2) стекнувачот на			
--	--	--	--	---	--	--	--

		поднесено известување за спојувањето до Комисијата согласно Членот 4; и (б) барателот да не ги применува гласачките права кои се пропишани за хартиите од вредност за кои станува збор или истите да ги применува единствено со цел да ја задржи вкупната вредност на неговите инвестиции засновани на смалување доделено од Комисијата според став 3.		хартии од вредност не ги врши гласачките права по основ на тие хартии од вредност или ги врши само во обем потребен за одржување на полната вредност на неговото вложување, а врз основа на заклучок за изземање од обврските од став (1) и (2) од овој член, донесен согласно со ставот (3) од овој член. (3) Комисијата за заштита на конкуренцијата може, по барање на подносителот на известувањето со решение да дозволи изземање од обврските од став (1) и (2) од овој член.			
--	--	---	--	---	--	--	--

				Барањето мора да биде образложено. При одлучување по барањето за изземање, Комисијата за заштита на конкуренцијата, меѓу другото, ги зема предвид и ефектите од суспензијата на концентрацијата врз едно или повеќе претпријатија-учесници или врз трето лице, како и опасноста за конкуренцијата предизвикана со концентрацијата. Изземањето може да биде условено со наметнување на услови и обврски за да се обезбеди ефективна конкуренција. Изземањето може да се			
--	--	--	--	---	--	--	--

				побара и да се дозволи во секое време, односно пред известувањето или по трансакцијата од став (2) од овој член. (4) Валидноста на која било трансакција извршена спротивно на став (1) од овој член зависи од решенијата донесени согласно со членот 19 став (1) точка 1) и 2), член 20 или од исполнувањето на претпоставката од член 24 став (6) од овој закон. (5) Одредбите од овој член не произведуваат правно дејство врз трансакциите со хартии од вредност,			
--	--	--	--	--	--	--	--

				вклучувајќи ги и оние кои се конвертибилни во други хартии од вредност, наменети за тргување на пазарот, освен во случај ако купувачот и продавачот знаеле или можеле да знаат дека трансакцијата е извршена спротивно на ставот (1) од овој член.			
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 8 став (1) алинеја (2) и	Одлуката со која се потврдува дека спојувањето е компатибилно се смета дека ги опфаќа сите ограничувања директно поврзани и неопходни за спроведување	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 25)	Решението со кое Комисијата за заштита на конкуренцијата утврдува дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон, се смета дека ги опфаќа и ограничувањата		Потполно усогласен	КЗК

	став (2) алинеја 3)	на спојувањето.		директно поврзани и неопходни за спроведување на концентрацијата.			
32004R01 39	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатија та (Член 8 став (4)	4. Кога Комисијата ќе утврди дека: (а) веќе е спроведено и дека спојувањето веќе е утврдено дека не е компатибилно со заедничкиот пазар, или (б) спојувањето е спроведено во спротивност со условите пропишани во прилог на одлуката донесена согласно ставот 2, и притоа утврдила дека во отсуство на	Предлог Закон за заштита на конкуренцијат а (Член 22)	(1)Комисијата за заштита на конкуренцијата може со решение да наложи мерки на однесување и структурни мерки потребни за повторно воспоставување на ефективна конкуренција на релевантниот пазар, како и да одреди рокови за нивно извршување во случаите кога: 1)концентра цијата е спроведена без поднесување на известувањето од член 15 од овој закон или 2)концентра цијата е спроведена		Потполно усогласен	КЗК

		условите, спојувањето ги исполнува критериумите пропишани со Членот 2 (3) или во случаите според Членот 2 (4), но не ги исполнува критериумите пропишани со Членот 83 (3) од Договорот, Комисијата може: - да побара од засегнатите претпријатија да го поништат спојувањето, особено преку поништување на спојувањето или располагањето со сите акции или стекнат имот, со цел да се врати претходната состојба која постоела пред		спротивно на решение на Комисијата со кое се утврдува дека истата не е во согласност со одредбите од овој закон. (2) Со решението од став (1) од овој член, Комисијата особено може: 1) да наложи продажба или пренос на стекнатите акции или удели, 2) да забрани или да ограничи остварување на право на глас поврзано со акциите или уделите на учесниците во концентрацијата, да наложи престанување на постоење на заедничко вложување (joint venture) или на		
--	--	--	--	---	--	--

		извршеното спојување; при околности кога не е возможно да се изврши враќање во претходна состојба која постоела пред да се изврши спојувањето по пат на поништување на спојувањето, Комисијата може да ги преземе сите други мерки соодветни за постигнување на враќање во претходна состојба. - да нареди било која друга мерка со која се обезбедува дека засегнатите претпријатија го поништиле спојувањето или да	други облици на стекнување на контрола во смисла на член 12 од овој закон.			
--	--	---	---	--	--	--

		преземе други мерки на опоравување како што се бара со одлуката. Во случаите кои потпаѓаат под точката (а) од првиот отстав, мерките на кој упатува тој потстав може да се наложат или со одлука донесена согласно ставот 3 или со посебна одлука					
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатија та (Член 8 став (5))	5. Комисијата може да усвои времени мерки за опоравување или одржување на условите на ефикасна конкуренција кога спојувањето: (а) е извршено	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (Член 23)	(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата може со решение да наложи привремени мерки за повторно воспоставување или одржување на ефективна конкуренција кога концентрацијата:		Потполно усогласен	КЗК

		спротивно на Членот 7, а сеуште не е донесена одлука за компатибилноста на спојувањето со заедничкиот пазар; (б) е извршено во спротивност со условите пропишани во прилог на одлуката според Членот 6 (1) (б) или ставот 2 од овој Член; (в) е веќе извршено и истото е утврдено дека не е компатибилно со заедничкиот пазар.		1) е извршена спротивно на членот 18 од овој закон, а сеуште не е донесено решение со кое се утврдува дали концентрацијата е во согласност со одредбите на овој закон; 2) е извршена спротивно на утврдените услови и наложените обврски со решение од член 19 став (3) или член 20 став (1) точка 3) од овој закон; 3) е веќе извршена и е утврдено дека истата не е во согласност со одредбите од овој закон.			
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004	1.Без упатување на Членот 6 (4), одлуките од	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата	(1) Комисијата за заштита на конкуренцијата е		Потполно усогласен	КЗК

	за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (Член 10 став (1), (2), (3), (4) и (6))	Членот 6 (1) се донесуваат најдоцна во рок од 25 работни дена. Овој рок започнува да тече на работниот ден по приемот на известувањето или во случај кога информацијата која се доставува со известувањето е нецелосна, рокот за почнува да тече на работниот ден по приемот на целосната информација. Овој рок се зголемува на 35 работни дена кога Комисијата го прима барањето од држава членка согласно	(Член 24)	должна во рок од 25 работни дена од денот на приемот на уредното известување да донесе решение согласно со член 19 став (1) точка 1) и 2) од овој закон или со заклучок да поведе постапка согласно со член 19 став (1) точка 3) од овој закон. (2) Рокот од став (1) од овој член се продолжува до 35 работни дена, доколку учесниците во концентрацијата преземат обврски пред Комисијата за заштита на конкуренцијата со цел да се постигне дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон. (3)			
--	---	---	-----------	---	--	--	--

		Членот 9 (2) или кога засегнатите претпријатија нудат нивна ангажираност според Членот 6 (2) за остварување на спојувањето да биде компатибилно со заедничкиот пазар. 2. Одлуките согласно Членот 8 (1) или (2) за известните спојувања се донесуваат во моментот кога ќе се отстранат предизвиканите сериозни сомнежи согласно Членот 6 (1) (в), особено како резултат на измените реализирани од страна на		Решенијата од членот 20 став (1) од овој закон се донесуваат во рок од 90 работни дена од денот на поведувањето на постапката. (4) Во било кое време по поведувањето на постапката, роковите од став (1), (2) и (3) од овој член можат да бидат продолжени од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата во договор со учесниците во концентрацијата . (5) Вкупното траење на секое продолжување или продолжувања не може да надмине 20 работни дена. (6) Ако		
--	--	--	--	---	--	--

		засегнатите претпријатија, а најдоцна во временскиот рок пропишан со ставот 3. 3. Без упатување на Членот 8 (7), одлуките согласно Членот 8 (1) до (3) во поглед на спојувањата за кои е поднесено известување се донесуваат за не подоцна од 90 работни дена од денот кога постапките се покренати. Овој рок ќе се зголеми на 105 работни дена кога засегнатите претпријатија нудат нивна ангажираност согласно Членот 8 (2),		Комисијата за заштита на конкуренцијата не донела решение во роковите утврдени во овој член, се смета дека концентрацијата е во согласност со одредбите од овој закон. (7) По исклучок, роковите од став (1), (2) и (3) од овој член не ја обврзуваат Комисијата за заштита на конкуренцијата кога, како резултат на однесувањето на еден од учесниците во концентрацијата, Комисијата за заштита на конкуренцијата морала по службена должност да бара податоци			
--	--	--	--	--	--	--	--

		втор потстав, во поглед на остварување спојувањето да биде компатибилно со заедничкиот пазар, освен ако овие обврски се нудат за помалку од 55 работни дена по покренатите постапки. Роковите утврдени во првиот потстав ќе бидат продолжени во случај кога страните известувачи поднесат барање за тоа не подоцна од 15 работни дена по покренувањето на постапките согласно Членот 6 (1) (в). Страните известувачи		од член 49 од овој закон или да ги врши дејствијата од член 50 од овој закон.			
--	--	---	--	--	--	--	--

		може да поднесат само едно барање. Во секое време по покренување на постапките, роковите пропишани во првиот потстав може да се продолжат од страна на Комисијата по пат на договор на страните известувачи. Вкупното траење на секое продолжување или продолжувања согласно овој потстав не смее да надмине 20 работни дена. 4. Роковите одредени со ставовите 1 и 3 исклучиво ќе бидат суспендирани					
--	--	---	--	--	--	--	--

		како резултат на околностите за кои е одговорно едно од пртпријатијата опфатени со спојувањето. Комисијата со одлука ќе побара информации согласно Членот 11 или со одлука да нареди согласно Членот 13. Првиот потстав исто така ќе се применува на рокот предвиден со Членот 9 (4) (б). 6. Во случаите кога Комисијата не донела одлука согласно Членот 6 (1) (б), (в), 8 (1), (2) или (3) во					
--	--	---	--	--	--	--	--

		временските рокови одредени во ставовите 1 и 3, спојувањето ќе се смета дека е компатибилно со заедничкиот пазар, без упатување на Членот 9.					
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (член 14 став (1))	1. Комисијата може со одлука да им наложи на лицата согласно Членот 3 (1) (б), претпријатијата или здрженијата на претпријатијата, казни кои не надминуваат 1% од вкупниот промет на засегнатото претпријатие или здружение на	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 61 став (2))	(2) Комисијата за заштита на конкуренцијата за одлучување по прекршок на учесниците во концентрацијата кои имаат обврска да поднесат известување од член 15 од овој закон, со решение ќе им изрече глоба во износ до 1% од вредноста на нивниот вкупен годишен приход, пресметан согласно член 16		Потполно усогласен	КЗК

		претпријатија согласно Членот 5, кога намерно или случајно: (а) тие доставуваат неточни или погрешни информации во поднесокот, потврдата, известувањето или во прилог на известувањето , согласно Членот 4, Членот 10 (5) или Членот 22 (3); (б) тие доставуваат неточни или погрешни информации како одговор на барањето согласно Членот 11 (2) ; (в) како одговор на барањето наметнато со		од овој закон, ако во известувањето и прилозите кон известувањето, како и во дополнувањето на известувањето од член 15 од овој закон достави неточни или податоци кои можат Комисијата за заштита на конкуренцијата да ја доведат во заблуда.			
--	--	--	--	--	--	--	--

		донесување на одлука согласно Членот 11 (3), тие доставуваат неточни, нецелосни или погрешни информации или не доставуваат информации во пропишаниот временски рок; (г) тие за време на испитувањето ги прикажуваат бараните книги или други документи во врска со нивниот бизнис во нецелосна според Членот 13, или одбиваат да ги достават на испитување наредено со донесување на					
--	--	--	--	--	--	--	--

		одлука според Член 13 (4); (д) како одговор на прашањето поставено согласно Членот 13 (2) (д), - даваат неточен или погрешен одговор, - не успеваат во временскиот рок одреден од Комисијата да проверат дали одговорот даден од член на кадарот е неточен, нецелосен или погрешен, или - не успеваат или одбиваат да дадат целосен одговор за фактите поврзани со предметот и целта на					
--	--	---	--	--	--	--	--

		испитувањето наредени со одлука донесена согласно Членот 13 (4); (f) запечатувањат а извршени од страна на службениците или други придружни лица овластени од страна на Комисијата во согласност со Членот 13 (2) (г) се отпечатени.					
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (член 14 став (2))	2. Комисијата може со одлука да наметне казни кои не надминуваат 10% од вкупниот промет на засегнатото претпријатие согласно	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 60)	(1) Комисијата за одлучување по прекршок на учесниците во концентрацијата кои имаат обврска да поднесат известување од член 15 од овој закон, со решение ќе им		Потполно усогласен	КЗК

		Членот 5 за лицата од Член 3 (1) (б) или засегнатите претпријатија, во случаите кога намерно или случајно, тие: (а) не успеваат да поднесат известување за спојувањето согласно Членот 4 или 22 (3) пред истото да се изврши, освен ако тие изрично се овластени да го сторат то според Членот 7 (2) или со донесување на одлука согласно Членот 7 (3); (б) да го извршат спојувањето спротивно на Членот 7;		изрече глоба во износ до 10% од вредноста на нивниот вкупен годишен приход, пресметан согласно член 16 од овој закон, изразена во апсолутен и номинален износ, ако: 1) не поднесат известување за концентрацијата во согласност со член 15 од овој закон; 2) ја спроведат концентрацијата спротивно на член 18 став (1) од овој закон; 3) не постапи по решението донесено во согласност со член 18 став (3), член 19 став (3), член 20 став (1) точка 3), член 21 став (2) точка 3), член 22 став (2) и член 23 став (1)		
--	--	---	--	---	--	--

		(в) да извршат спојување кое со одлука е утврдено за некомпатибилно со заедничкиот пазар согласно Членот 8 (3) или не се усогласени со било која мерка наредена со одлука согласно Членот 8 (4) или (5); (г) не успеваат да се усогласат со условите или обврските наложени со одлука согласно Членовите 6 (1) (б), (3) или 8 (2), втор потстав.		од овој закон; 4) спроведе концентрација за која со решение, донесено согласно со член 20 став (1) точка 4) и член 21 став (2) точка 2) од овој закон, е утврдено дека не е во согласност со одредбите на овој закон.			
	Регулатива на Комисијата (ЕЗ)	При утврдувањето на износот на	Предлог Закон за заштита на конкуренцијат	(1)При одмерување на глобата во		Потполно усогласен	КЗК

32004R0139	бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (член 14 став (3))	казната, ќе се земе во предвид природата, тежината и времетраењето на повредата.	а (член 65 став (1))	предвид се земаат: 1) тежината на прекршокот; 2) времетраењето на прекршокот и 3) степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани со прекршокот.			
32004R0139	Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола на спојувањата помеѓу претпријатијата (член 20)	Комисијата (ЕЗ) бр.139/2004 за контрола 1. Комисијата ќе ги објави своите одлуки кои ги донесува согласно Членот 8 (1) до (6), Членовите 14 и 15 со исклучок на времените одлуки донесени	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 68)	(1) Во "Службен весник на Република Македонија" се објавуваат решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата и на Комисијата за одлучување по прекршок од член 19 став (1) точка 2), член 19 став (3), член 20 став (1) точка 1), 2), 3) и 4), член 21 став (1), член 22 став (1), член 23 став (1), член 45, член		Потполно усогласен	КЗК

		согласно Членот 18 (2) заедно со мислењето на Советодавниот Комитет во Службен весник на Европската унија. 2. Со објавувањето ќе се наведат имињата на страните и главната содржина на одлуката; притоа ќе се има во предвид легитимниот интерес на претпријатијата при заштита на нивните деловни тајни.		51 став (1) и член 52 став (1) од овој закон. (2) Решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, како и пресудите, односно решенијата на судот се објавуваат на веб-страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата. (3) Објавениот текст на решението мора да ги содржи имињата на учесниците во постапката и основната содржина на решението. (4) На веб-страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата			
--	--	---	--	---	--	--	--

				се објавуваат и известувањата за концентрациите со наведување на називите на учесниците, седиштето, основните деловни активности на учесниците, како и формата на концентрацијата, при што се повикуваат сите заинтересирани лица во рокот определен во известувањето да поднесат свои коментари, мислења и забелешки во врска со предметната концентрација. (5) Податоците кои се деловна или службена тајна, во смисла на членот 57 од овој Закон, не се објавуваат.			
--	--	--	--	--	--	--	--

32004R0773	Регулатива на Советот 773/2004 која се однесува на постапување то на Комисијата при примена на членовите 81 и 82 од Договорот за ЕЗ (Член 8 став (1))	Регулатива на Советот 773/2004 Кога Комисијата го има известено подносителот на барањето за поведување постапка за нејзината намера да го отфрли барањето за поведување постапка согласно Член 7 став (1) подносителот може да побара пристап до документите врз основа на кои Комисијата ја темели својата претходна оценка. За оваа цел, подносителот на барањето за поведување	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 56 став (6) и (7))	(6) Кога Комисијата за одлучување по прекршок ќе донесе заклучок за отфрлање на барањето поради немање законски услови за водење постапка согласно член 37 од овој закон, подносителот на барањето за поведување постапка има право да изврши увид во списите на предметот и на свој трошок да изврши препис или да направи копија на целиот предмет или на одредени документи. (7) Подносителот на барањето за поведување постапка од став (6) од овој член нема право да врши увид, да изврши препис			КЗК
------------	---	---	---	---	--	--	-----

		постапка сепак може да нема пристап до службените тајни и други доверливи информации кои припаѓаат на други странки вклучени во постапката.		или да направи копија на предлог одлуките на Комисијата за одлучување по прекршок, записниците од седниците на Комисијата за одлучување по прекршок, аудио и аудио-визуелни записи од седниците на Комисијата за одлучување по прекршок, интерни упатства и забелешки за предметот, како и кореспонденцијат а и преписките помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата и Европската Комисија или другите институции на Европската Унија, како и сите други документи кои			
--	--	--	--	--	--	--	--

				претставуваат деловна или службена тајна, согласно член 57 од овој закон.			
--	--	--	--	---	--	--	--

32004R0773	Регулатива на Советот 773/2004 која се однесува на постапување то на Комисијата при примена на членовите 81 и 82 од Договорот за ЕЗ (Член 10)	3. Комисијата ќе ги информира засегнатите странки со пишување на утврдените забелешки во нивното работење. Барањето за изјаснување по тие забелешки ќе биде доставено до секоја од странките. 4. При доставувањето на Барањето за изјаснување, Комисијата ќе определи временски рок во кој странките можат писмено да ја известат за своите ставови. Комисијата не	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 42 став (1)-(5))	(1) Со цел на учесниците во постапката да им се даде можност да се изјаснат за фактите и околностите од значење за утврдување на фактичката состојба, Комисијата за одлучување по прекршок, пред закажување на усна расправа, на учесниците им доставува прелиминарно известување за дотогаш утврдената фактичка состојба. (2) Учесниците во постапката имаат право писмено да се изјаснат по наводите содржани во известувањето од став (1) на овој член, да дадат забелешки	Делумно усогласен. Имено, предлог Законот обезбедува поголеми права за учесниците во прекршочната постапка, бидејќи предвидува испраќање на известувањето за фактичката состојба два пати, додека во Рег. 1/2003 ова се прави само еднаш	КЗК
------------	---	---	---	--	--	-----

	е обврзана да ги земе во предвид ставовите примени по истекот на тој рок. 5. Странките можат во своите писмени поднесоци да ги искажат сите за нив познати факти кои се релевантни за нивната одбрана во однос на забелешките утврдени од страна на Комисијата. Тие ќе ги приложат сите релевантни документи како доказ за инесените факти. Тие ќе обезбедат хартиен оригинал како		и да предложат изведување на доказите со кои располагаат, а кои според нив се од значење за правилно утврдување на фактичката состојба, во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето. (3) Пред донесувањето на конечната одлука во постапката, Комисијата за одлучување по прекршок на учесниците во постапката им доставува конечно известување за утврдената фактичка состојба. (4) Доколку од фактите и околностите утврдени во текот на			
--	--	--	--	--	--	--

		и електронска копија или, кога не приложуваат електронска копија, 28 хартиени копии на нивниот поднесок и на документите кои се приложени кон истиот. Тие можат да предложат да Комисијата ги сослуша лицата кои можат да ги поткрепат инесените факти во поднесокот.		постапката произлегува дека е сторен прекршок предвиден со одредбите од овој закон, конечното известување за утврдена фактичка состојба од став (3) од овој член содржи и известување за видот и износот на прекршочната санкција која ќе се изрече, како и објаснување на околностите земени предвид при одмерување на истата. (5) Учесниците во постапката имаат право писмено да се изјаснат по наводите содржани во известувањето од став (3) од овој член, во рок од 8 дена од			
--	--	---	--	--	--	--	--

				денот на приемот на известувањето. Учесниците во постапката имаат право да предлагаат изведување на нови докази, само доколку не располагале со истите во моментот на изјаснувањето од став (2) од овој член.			
--	--	--	--	--	--	--	--

32004R0773	Регулатива на Советот 773/2004 која се однесува на постапување то на Комисијата при примена на членовите 81 и 82 од Договорот за ЕЗ (Член 15 став (1)-(3))	1. Доколку е побарано, Комисијата ќе дозволи пристап до предметот на странките на кои им е испратено барањето за изјаснување. Пристап ќе биде дозволен по испраќање на барањето за изјаснување. 2. Правото за пристап до предметот нема да се однесува на службените тајни, други доверливи информации и внатрешни документи на Комисијата или на конкурентските управи од земјите членки.	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 56 став (2) и (5))	(2) Увид во списите во постапка пред Комисијата за одлучување по прекршок се врши по приемот на прелиминарното известување од член 42 став (1) од овој закон. (5) Учесниците во постапката немаат право да вршат увид, да извршат препис или да направат копија на предлог одлуките на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, записниците од седниците на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, аудио		Потполно усогласен	КЗК
------------	--	---	---	---	--	--------------------	-----

		Правото за пристап до предметот, исто така нема да се однесува и на кореспонденцијата помеѓу Комисијата и конкурентските управи од земјите членки или помеѓу самите конкурентски управи, кога таквата кореспонденција е содржана во предметот на Комисијата. 3. Ништо од оваа Регулатива не ја спречува Комисијата од откривање и користење на потребните информации за да докаже повреда на членовите 81 и 82 од		и аудио-визуелни записи од седниците на Комисијата за заштита на конкуренцијата и Комисијата за одлучување по прекршок, интерни упатства и забелешки за предметот, како и кореспонденцијата и преписките помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата и Европската Комисија или другите институции на Европската Унија, како и сите други документи кои претставуваат деловна или службена тајна, согласно член 57 од овој закон.			
--	--	---	--	--	--	--	--

		Договорот.					
--	--	------------	--	--	--	--	--

32004R0773	Регулатива на Советот 773/2004 која се однесува на постапување то на Комисијата при примена на членовите 81 и 82 од Договорот за ЕЗ (Член 16)	1. Информации те, вклучувајќи и документи, нема да бидат комуницирани или достапни од страна на Комисијата, доколку содржат службени тајни или други доверливи информации за било кое лице. 2. Секое лице кое ги искажува своите ставови во согласност со Член 6 став (1), Член 7 став(1), Член 10 став (2) и Член 13 став (1) и став (3) или последователно ќе достави дополнителни информации до Комисијата во текот на	Предлог Закон за заштита на конкуренцијата (член 40 став (4) и (5) и (6), член 41 став (4) и (5) и член 48 став (6)-(8))	Член 40 став (4), (5) и (6) (4) Доколку некои од податоците од став (1) од овој член претставуваат деловна тајна, претпријатијата се должни истите јасно да ги означат и да го назначат правниот основ за нивното означување како деловна тајна. (5) При доставувањето на податоци кои претставуваат деловна тајна, претпријатијата од став (1) од овој член се должни до Комисијата за одлучување по прекршок да достават еден примерок со вклучени податоци кои претставуваат		Потполно усогласен	КЗК
------------	---	--	--	---	--	--------------------	-----

		истата постапка, јасно ќе ги идентификува сите материјали кои се доверливи, давајќи причини за истото, и ќе обезбеди не-доверлива верзија до датумот определен од Комисијата за изнесување на ставовите. 3.Без оглед на изнесеното во став (2) од овој Член, Комисијата може да побара од претпријатијат а или здруженијата на претпријатијат а кои носат документи или изјави во однос на		деловна тајна (доверлива верзија) и еден примерок во кој ќе бидат избришани податоците кои претставуваат деловна тајна (недоверлива верзија). (6) Доколку претпријатијата од став (1) од овој член не постапат согласно став (5) од овој член и достават само доверлива верзија на бараните податоци, со означување на податоците кои претставуваат деловна тајна, Комисијата за одлучување по прекршок ќе побара доставување и на недоверливата верзија на		
--	--	--	--	---	--	--

		Регулатива 1/2003, да ги идентификуваат документите или деловите од документите кои тие сметаат дека содржат службени тајни или други доверливи информации кои им припаѓаат и да да ги определат претпријатијата во однос на кои таквите документи треба да се сметаат за доверливи. Комисијата исто така може да побара од претпријатијата или здруженијата на претпријатијата да		бараните податоци во рок од 3 дена од денот на приемот на барањето. Доколку претпријатијата и во тој рок не достават недоверлива верзија на бараните податоци, Комисијата за заштита на конкуренцијата за одлучување по прекршок ќе смета дека доставените податоци не содржат податоци кои претставуваат деловна тајна. Член 41 став (4) и (5) (4) Доколку некои од податоците и документацијата од став (1) на овој член земени или задржани од овластените			
--	--	---	--	--	--	--	--

		идентификуваат дел од барањето за изјаснување, кратко резиме на предметот согласно Член 27 став (4) од Регулативата 1/2003 или одлука донесена од страна на Комисијата која во однос на нив содржи службени тајни. Комисијата може да определи временски рок во кој претпријатијат а и здруженијата на претпријатијат а: (а) ќе ги поткрепат своите тврдења за доверливоста		лица на Комисијата за заштита на конкуренцијата претставуваат деловна или службена тајна, претпријатието од став (1) од овој член може во рок од 8 дена од денот на вршење на дејствијата од став (1) од овој член да изврши увид во земените или задржаните податоци и документација, јасно да ги означат податоците и документацијата кои претставуваат деловна тајна и да го назначат правниот основ за нивното означување како такви. (5) Доколку претпријатието			
--	--	---	--	--	--	--	--

		во однос на секој документ или дел од документ, изјава (изјаснување) или дел од изјава; (б) ќе достават до Комисијата не-доверлива верзија од документите или изјавите, во кои доверливите делови се избришани; (ц) ќе достават прецизен опис на секој дел од избришаните информации. 4. Доколку претпријатијат а или здруженијата на претпријатијат а не постапи согласно став (2) и (3), Комисијата		од став (1) од овој член не постапи согласно став (4) од овој член, се смета дека прибавените податоци и документација не содржат податоци кои претставуваат деловна тајна. Член 48 став (6)-(8) (6) Доколку некои од податоците од став (2) од овој член претставуваат деловна тајна, претпријатијата од став (2) од овој член се должни истите јасно да ги означат и да го назначат правниот основ за нивното означување како деловна тајна. (7) При доставувањето			
--	--	---	--	--	--	--	--

		може да претпостави дека доставените документи или изјави не содржат доверливи информации.		на податоци кои претставуваат деловна тајна, претпријатијата од став (2) од овој член се должни до Комисијата за заштита на конкуренцијата да достават еден примерок со вклучени податоци кои претставуваат деловна тајна (доверлива верзија) и еден примерок во кој ќе бидат избришани податоците кои претставуваат деловна тајна (недоверлива верзија). (8) Доколку претпријатијата од став (2) од овој член не постапат согласно став (7) од овој член и достават само			
--	--	---	--	---	--	--	--

				доверлива верзија на бараните податоци, со означување на податоците кои претставуваат деловна тајна, Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе побара доставување и на недоверливата верзија на бараните податоци во рок од 3 дена од денот на приемот на податоците. Доколку претпријатијата во тој рок не достават недоверлива верзија на бараните податоци, Комисијата за заштита на конкуренцијата ќе смета дека доставените податоци не			
--	--	--	--	---	--	--	--

				содржат податоци кои претставуваат деловна тајна.			
--	--	--	--	--	--	--	--


Табелата ја изработил:		Раководител на надлежниот сектор		Министер
Име презиме: Звање и работно место: Потпис: Датум:		Име презиме: Звање и работно место: Потпис: Датум:	Нериман Џеладини Раководител на Сектор 	Име и презиме: Фатмир Бесими 

**МИСЛЕЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО ЗА ИЗЈАВАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО КОРЕСПОНДЕНТНА
ТАБЕЛА НА ПРОПИСОТ**

Предлог на закон за заштита на конкуренцијата

ЕПП – 2007.0400.2588

Секретаријатот за законодавство ја разгледа изјавата за усогласеност со кореспондентната табела и го дава следново мислење:

Во однос на точките 2. и 3 од Изјавата, вклучително и Кореспондентната табела, Секретаријатот за законодавство:			
а) целосно се согласува		Целосно се согласува со Изјавата за усогласеност во однос на точката 2 и 3 од Изјавата за усогласеност со кореспондентната табела на Предлогот на закон за заштита на конкуренцијата	
б) делумно се согласува и ги дава следниве забелешки:			
в) цени дека несоодветно го одразува степенот на усогласеност на прописот со законодавството на ЕУ од следниве причини:			
Мислењето го подготви:		Секретар на Секретаријатот за законодавство	
Име презиме:	М-р Оливера Нечовска	Име и презиме:	Лида Пејчиновска Миладиновска
Звање и работно место:	Државен советник		
Потпис:		Потпис:	
Датум:	06.08.2010		